


НИКОЛА НАЧЕВСКИ  
ИВАН МИТРОВСКИ



# Технологија на производство на метали

- учебник за III год. на геолошко-рударска и металуршка струка -

Скопје, 2013

**Автори:**

Никола Начевски  
Иван Митровски

**Рецензенти:**

Д-р Благој Ризов, вон. проф.  
Дипл. инж. Данчо Алексов  
Дипл. инж. Миле Нацев

**Лектура:**

Славчо Пеев

**Илустриатор:**

Никола Начевски

**Издавач:**

Министерство за образование и наука за Република Македонија

**Печати:**

Графички центар дооел, Скопје

**Тираж:** 37

Со одлука бр.22-399/1 од 08.04.2013 на Националната комисија за учебници, се одобрува употреба на учебникот

CIP- Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Скопје  
669: 622. 3 (075.3)

НАЧЕВСКИ, Никола

Технологија на производство на метали: учебник за III год. на геолошко-рударска и металуршка струка / Никола Начевски, Иван Митровски, . -Скопје: Министерство за образование и наука на Република Македонија, 2013. -194 стр. : илустр. ; 26 см

ISBN 978-608-226-372-4

1. Митровски, Иван [автор]

COBISS.MK-ID 94278666

## **СОДРЖИНА**

I дел ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИТЕ	1
Вовед	1
1. Механичка подготовка на рудата	3
1.1. Дробење	3
1.2. Мелење	6
1.3. Класирање	7
1.4. Обогатување	8
1.5. Хомогенизација	9
2. Металуршка подготовка	11
2.1. Брикетирање	11
2.2. Пелетизација	12
2.2.1. Особини на сировината за пелетизација (гранулација на честичките)	13
2.2.2. Облик на надворешната површина на основните честички	13
2.2.3. Квасливост на сировината и нејзината зависност од површинскиот напон на водата како врзувачко средство	14
2.2.4. Додатоци при пелетизирањето	14
2.3. Машини и уреди за формирање пелети	14
2.3.1. Барабан за пелетизација	15
2.3.2. Тава за пелетизација	16
2.4. Агломерација на руда и на концентрат	17
2.4.1. Сировини за агломерациониот процес	18
2.4.2. Гранулацијска подготовка на сировините за агломерација	19
2.4.3. Подготовка на шаржата за агломерирање	20
2.4.4. Запалување на шаржата	20
2.4.5. Зони при процесот на агломерирање	21
2.4.6. Физичко-хемиски процеси при агломерирањето на рудата	22
2.5. Двајт-Лојдова машина за агломерација	23
3. Пржење руди и концентрати	24
3.1. Вовед	24
3.1. Калцинационо пржење	24
3.1.2. Оксидационо пржење	25
3.1.3. Сулфатационо пржење	25
3.1.4. Хлоридно пржење	26
3.1.5. Пржење со испарување	26
3.1.6. Редукционо пржење	26
3.1.7. Агломерационо пржење	27

3.2. Уреди за пржење	28
3.2.1. Уреди за пржење железни руди и концентрати	28
3.2.2. Уреди за пржење руди и концентрати на обоени метали	29
4. Технологија на добивање метали	30
4.1. Вовед	30
4.2. Цел на металуршките процеси	33
4.3. Хидрометалуршки процеси	33
4.4. Електрометалуршки процеси	34
5. Металургија на железото	35
5.1. Историски преглед на развојот на црната металургија (железо и челик)	35
5.2. Физичко-хемиски особини на железото	38
5.3. Сировини за производство на железо	38
5.3.1. Топители	40
5.3.2. Горива	40
5.4. Добивање железо во висока пекка	42
5.4.1. Конструкција на високата пекка	42
5.4.2. Засип на високата пекка, распоред на засипниот материјал и на гасовите	44
5.5. Процеси на топење во високата пекка	46
5.5.1. Разложување на компонентите на засипот	47
5.5.2. Редукција на железните оксиди	48
5.5.3. Формирање троска	52
5.5.4. Производи на високата пекка (сувово железо)	53
5.5.5. Прав и гасови од високата пекка	53
5.6. Добивање сувово железо во електро пекка	55
5.6.1. Состав на шаржата за електро печката	56
5.7. Обработка на железото надвор од високата пекка	58
5.8. Десулфурација на течното железо надвор од високата пекка	58
6. Металургија на челикот	61
6.1. Добивање челик во конвертори	61
6.2. Видови сировини и нивна примена	62
6.3. Бесемеров процес	63
6.4. Томасов процес	65
6.5. Кислородно-конверторски процеси	66
6.6. Калдо постапка за преработка на железото во конвертор	69
6.7. Рото-процес	70
6.8. LD-AC процес	71
6.9. Дезоксидација на челиците	72
6.10. Обработка на течен челик во вакуум	72
6.11. Сименс-Мартинов процес	73
6.11.1. Сименс-Мартинова пекка	75

6.11.2. Технологија на добивање челик во Сименс-Мартинова печка	76
6.11.3. Технологија на добивање челик со кисел Сименс-Мартинов процес	77
6.12. Леенење на челикот	78
 7. Металургија на обоените метали	81
7.1. Поделба на обоените метали	81
7.1.1. Современи процеси за добивање обоени метали	81
7.2. Металургија на цинкот	83
7.2.1. Особини на цинкот	83
7.2.2. Руди и минерали на цинкот	83
7.2.3. Добивање цинк	84
7.2.3.1. Пирометалуршка постапка за добивање цинк	84
7.2.3.2. Редукција, дестилација и кондензација	85
7.2.3.3. Добивање цинк во шахтна печка (ISP процес)	85
7.2.4. Рафинација на сировиот цинк	88
7.2.5. Хидрометалуршко добивање цинк	90
7.2.6. Пречистување на растворот	93
7.3. Металургија на оловото	94
7.3.1. Вовед	94
7.3.2. Особини и употреба на оловото	94
7.3.3. Минерали и руди на оловото	95
7.3.4. Постапки за добивање олово	96
7.3.4.1. Пржно-реакциска постапка за добивање олово	96
7.3.4.2. Пржно-редукциска постапка за добивање олово	98
7.3.4.2.1. Агломерационо пржење или синтерување на оловни руди и концентрати	98
7.3.4.2.2. Хемиски реакции при агломерационото пржење	100
7.3.4.3. Редукционо топење на оловен агломерат во шахтна печка	101
7.3.5. Рафинација на сировото олово	104
7.3.5.1. Рафинација на оловото според пирометалуршка постапка	104
7.3.5.1.1. Одвојување на бакарот	106
7.3.5.1.2. Одвојување на арсенот, на антимонот и на калајот	107
7.3.5.1.3. Одвојување на среброто и на златото	109
7.3.5.1.4. Одвојување на цинкот	111
7.3.5.1.5. Одвојување на близмутот	111
7.3.6. Леенење на рафинираното олово	112
7.4. Металургија на бакарот	113
7.4.1. Особини и употреба на бакарот	113
7.4.2. Сировини за добивање бакар	113
7.4.3. Постапки за добивање бакар	114
7.4.3.1. Пирометалуршко добивање бакар	114
7.4.3.1.1. Пржење на бакарните руди и концентрати	115
7.4.3.1.2. Топење бакарен концентрат во пламена печка	116

7.4.3.1.3. Топење бакарни руди во шахтна печка	118
7.4.3.1.4. Преработка на бакренец – конвертирање	121
7.4.4. Рафинација на бакарот	123
7.4.4.1. Пламена рафинација на бакарот	123
7.4.4.1.1. Уреди за пламена рафинација на бакарот	124
7.4.5. Хидрометалуршко добивање бакар	125
7.4.5.1. Постапка и уреди за хидрометалуршко добивање бакар	127
7.5. Металургија на никелот	129
7.5.1. Особини на никелот	129
7.5.2. Руди и минерали на никелот	129
7.5.3. Постапки за добивање никел	130
7.5.3.1. Пирометалуршко добивање никел од сулфидни руди	130
7.5.3.2. Добивање никел од оксидни руди	133
7.5.3.3. Добивање фероникел од оксидна руда	134
7.5.4. Хидрометалуршка преработка на никелова руда	135
7.6. Металургија на алуминиумот	139
7.6.1. Физичко-хемиски особини на алуминиумот	139
7.6.2. Минерали на алуминиумот	139
7.6.3. Баерова постапка за добивање $\text{Al}_2\text{O}_3$ – глиница	140
7.7. Металургија на магнезиумот	144
7.7.1. Вовед	144
7.7.2. Особини на магнезиумот	144
7.7.3. Руди и минерали на магнезиумот	145
7.7.4. Постапки за добивање магнезиум	146
7.7.4.1. Постапки за електролитичко добивање магнезиум	146
7.7.4.1.1. Карналитна технолошка шема за добивање магнезиум	147
7.7.4.1.2. Хлор-магнезиумова шема за добивање магнезиум	148
7.7.4.1.3. Мешовита шема за добивање магнезиум	149
7.7.4.1.4. Добивање магнезиум од морска вода	149
7.8. Металургија на калајот	151
7.8.1. Особини на калајот	151
7.8.2. Постапки за добивање калај	151
7.8.3. Добивање калај од секундарни суровини	152
7.8.3.1. Добивање калај од отпадни бели лимови	152
7.8.3.2. Добивање калај од калајна троска	153
II дел МЕТАЛУРГИЈА НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ	155
1. Металургија на златото	156
1.1. Вовед	156
1.2. Руди и минерали на златото	157
1.3. Особини на златото	157
1.4. Легури на златото	158

1.5. Постапки за добивање злато	160
1.5.1. Подготовка на рудата за добивање концентрат	160
1.5.2. Гравитациска концентрација	163
1.5.3. Амалагамација	162
1.6. Хидрометалуршки постапки за добивање злато	165
1.6.1. Добивање злато и сребро со цијанизација	165
1.6.2. Однесување на придружните метали при цијанизација на златото	166
1.6.3. Примена на нецијанидни раствори	165
1.6.4. Примена на раствори на халогени елементи	167
1.6.5. Апсорпција со активен јаглен	167
1.6.6. Добивање злато како меѓупроизвод при рафинација на олово	168
1.6.7. Добивање злато од аноден мил добиен при електролитичка рафинација на бакар	168
1.6.8. Афинација на златото и на среброто	169
1.6.9. Добивање злато од златарски отпад	169
 2. Металургија на среброто	172
2.1. Вовед	172
2.2. Руди и минерали на среброто	173
2.3. Добивање сребро	173
2.3.1. Добивање сребро од оловно-цинкови руди	174
2.3.2. Добивање сребро од аноден мил при рафинација на бакар	174
2.3.3. Добивање сребро со амалгамација	174
2.3.4. Добивање сребро со цијанизација	174
2.3.5. Рафинација на среброто	174
2.4. Добивање сребро од секундарни сировини	175
 3. Металургија на платината	177
3.1. Руди и минерали на платината	177
3.2. Добивање платина од платински метали	178
3.3. Примена на плазмена технологија за добивање платина	179
3.4. Добивање паладиум од секундарни сировини	180
4. Прилог - Основни термини во екстрактивната металургија на железото, на челикот и на обоените метали користени во учебникот	183
5. Литература	184



## ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИТЕ

### Вовед

Металургијата претставува наука која ги изучува сите операции неопходни да се добие чист метал од сировина, односно, легури погодни за користење во разни гранки на техниката. Според индустриската класификација, металите се делат на две основни групи, црни и обоени метали. Во црни метали спаѓа железото со сите свои легури, и тоа: сурово железо, челик, и феролегурите. Сите други метали претставуваат обоени метали кои уште се викаат нежелезни метали. Од сите произведени метали во светот преку 90% заземаат железото и неговите легури. Обоените метали се класифицирани на: тешки, лесни, благородни и ретки метали. Тешки обоени метали се: бакарот, оловото, цинкот, никелот и др. Лесни обоени метали се: алуминиумот, магнезиумот, берилиумот и др. Благородни метали се: златото, среброто, платината и др. Ретки метали се: индиумот, галиумот, талиумот, селенот, телурот, уранот и др.

Процесите при кои се вршат определени физички, хемиски и физичко-хемиски трансформации на рудата, со цел добивање метал, претставуваат металуршки процеси.

Во зависност од улогата на металуршкиот процес во технолошката постапка за добивање на металот како конечен производ, тој може да се подели во три групи:

- процес на подготовкa на сировината;
- процес на добивање на металот;
- процес на рафинација на металот.

Процесот на подготовкa на појдовната сировина (рудата) ги вклучува процесите на иситнување на појдовната сировина (дробење и мелење), процесите на концентрација (гравитацијска, магнетна и флотација), како и процесите на металуршка подготовкa (сушење, пелетизирање, брикетирање, пржење и др.)

Целта на процесот на подготовкa на појдовната сировина се состои во подготовкa на појдовната сировина во соодветна форма и концентрација на корисните компоненти, до определена содржина, со цел сировината да биде подготвена за понатамошна металуршка преработка.

Процесот на добивање на металот од концентрат ги вклучува процесите на топење, на конвертирање и на лужење, со цел да се добие таканаречен сиров метал, кој содржи примеси од други метали.

Процесот на рафинација ги вклучува процесите на: ликвација, испарување, оксидација, екстракција и електролиза кои имаат за цел од сировиот метал да се добие метал со висока чистота.

Сите овие процеси, со оглед на условите при кои се изведуваат, може да се поделат во следните три групи:

- пиromеталуршки;
- хидрометалуршки;
- електрометалуршки.

Пирометалуршките процеси претставуваат високотемпературни процеси. Со цел да се обезбеди висока температура за одвивање на овие процеси, се користат значителни количини цврсто, течно и гасно гориво. Во оваа група процеси спаѓаат: сушењето, пржењето, топењето, конвертирањето, оксидационата рафинација, ликвацијата, испарувањето и др.

Хидрометалуршките процеси се карактеризираат со тоа што се одвиваат во систем на цврсто-течно, односно, покрај цврстата фаза (руда), постои и течна фаза, воден раствор на некоја материја (реагенс). Хидрометалуршкиот процес претставува растворување на рудата со воден раствор на определен реагенс (киселина или база). Овој процес се изведува на температури до 100<sup>o</sup> С.

Електрометалуршките процеси се користат за добивање и за рафинација на металите. Во оваа група спаѓаат процесите за добивање метали од раствор или од растоп.

## 1. МЕХАНИЧКА ПОДГОТОВКА НА РУДАТА

### 1.1. Дробење

Смалувањето на гранулацијата на минералната сировина, односно, иситнувањето на минералната сировина претставува значајна операција во подготовката на минералната сировина. Иситнувањето има за цел да се зголеми содржината на металот во рудата со отстранување на јаловината.

Степенот на иситнување претставува однос на големината на минералната сировина пред и после иситнување и се изразува:

$$n = \frac{D_{\max}}{d_{\max}} / m /$$

Каде:  $D_{\max}$  - среден пречник на најкрупните парчиња, пред вситнување /m/  
 $d_{\max}$  - среден пречник на наситните парчиња, по вситнување /m/

Иситнувањето на минералната сировина се врши со дробење и со мелење.


Дробењето е постапка која започнува со парчиња на минерална сировина со горна големина околу 100mm, и завршува со големина до 5mm. Мелењето се врши со иситнување на минералната сировина со гранична големина од 30mm, и завршува на околу десетина микрони.

Во зависност од големината на зrnата на рудата по дробењето, разликуваме четири стадиуми:

1. крупно дробење – до гранулација од 100-300mm;
2. средно дробење – до гранулација од 40-60mm;
3. ситно дробење – до гранулација од 8-25mm;
4. мелење под 1mm.

Степенот на дробењето зависи од големината на парчињата, од тврдоста на дробената руда и од типот на дробилката. Има повеќе видови дробилки. Најмногу се употребувани: челусната, конусната, дробилката со валци и мелницацата.

Челусната дробилка (сл. 1) се користи за крупно, а ретко за средно дробење. Таа се состои од две челусти поставени под одреден агол, од кои едната е стабилна, неподвижна, а другата, подвижна. Подвижната челуст може да биде закачена на оска на горниот или долниот крај. Ако оската е на горниот крај, силата на дробилката е поголема, но издробениот материјал е со нерамномерна крупност бидејќи долниот отвор се менува.




**Слика 1.** Челусна дробилка.

1. неподвижна плоча,
2. подвижна плоча,
3. лост
4. ексцентар,
5. странична плоча,
6. распон на плочи
7. регулатор,
8. цевка за стабилизација на системот
9. замаец.

Конусната дробилка се употребува поретко за грубо, а најчесто за средно дробење. Се состои од неподвижен дебелозиден прстен, кој претставува пресечен конус со широкиот дел надолу. Конусите се обложени со манганов челик. Движењето на внатрешниот конус се изведува така што на моменти се доближува, а на моменти се оддалечува од внатрешните сидови на надворешниот конус. При приближување кон сидовите на конусот се врши дробење на материјалот, а при оддалечување, се ослободува и паѓа надолу. Конусната дробилка (сл. 2), дроби истовремено како со притисок така и со триење. Таа има поголема производност и кај неа подобро се искористува енергијата отколку кај челусната дробилка бидејќи нема празен од. Конусната дробилка дава помал процент на ситнеж и прав на рудата. Како поголеми недостатоци на конусната дробилка може да се набројат:


- има посложена конструкција,
- потежок ремонт,
- потреба од висока просторија.




**Слика 2.** Шематски приказ на работа на конусна дробилка.

1. тело на дробилката,
2. облога на телото,
3. оска,
4. работен конус,
- $a_z$  – минимален отвор при празен од на дробилката,
- $a_0$  – максимален отвор при празен од на дробилката.

Дробилката со валци се употребува за ситно дробење, најчесто за поцврсти материјали (сл. 3). Главниот дел се состои од два валјака со калена површина, поставени парарелно во хоризонтална состојба. При мелењето, се вртат спротивно еден на друг. За подобро зафаќање на материјалот, валците се избраздени. За дробење на жилави руди кои со гмечење не може да се иситнат се користат дробилки со назабени валци (сл. 4). Материјалот што може да го примаат валците треба да биде со големина 20 пати помала од нивниот дијаметар. Поради константниот отвор меѓу валците, издробениот материјал има порамномерна гранулација, отколку кај другите дробилки.




**Слика 3.** Шематски приказ на дробилка со валци.  
1. валци, 2. облога на валците,  
3. навои за регулација на растојанието меѓу валците,  
4. заштитен федер.



**Слика 4.** Шематски приказ на дробилка со назабени валци  
1. назабени валци,  
2. механизам за регулирање на отворот меѓу валците,  
3. агол меѓу валците,  
4. фундамент на дробилката.

Дробилката со чекани (сл. 5) е наменета за дробење на покрути материјали (јаглен, варовник и др.). Кај овие дробилки дробењето се врши со удирање врз материјалот на подвижни чекани кои се вртат заедно со диск. Рудата, под ударот на чеканите, удира во кукиштето на дробилката и се одбива назад. Празнењето на дробилката може да биде слободно или низ решетка или преку перфорирана површина. На сл. 5 е прикажан пресек на чеканска дробилка.




**Слика 5.** Пресек на чеканска дробилка.

1. отвор за влез на материјалот,
2. челична облога,
3. решетка,
4. отвор за излез на материјалот.


## 1.2. Мелење

Мелењето претставува завршна фаза во процесот на отворање на минералната сировина – руда. Почнува од горната гранична големина (околу 30mm) и се изведува во уреди кои се викаат мелници. Мелењето може да се врши со сува или водена постапка, каде сировината може да се иситни до микронска големина на честичката. Иситнувањето во мелницата се врши под дејството на силата на притисокот и силата на триењето предизвикано од заедничкото движење на рудата и телата кои мелат. Шематски приказ на движењето на телата кои мелат и рудата е прикажан на сл. 6. Како тела за мелење се користат челични топчиња или прачки. При вртењето на барабанот (сл. 7а и 7б), топчињата или прачките се преместуваат во барабанот, а неговата брзина на вртење се регулира така што дел од топчињата или прачките да паѓаат од горниот дел на барабанот. Другите топчиња или прачки остануваат во долниот дел од барабанот и со неговото вртење, се тријат меѓу себе и го мелат материјалот. Мелниците со прачки се со поголем капацитет, но даваат погруб производ.



**Слика 6.** Шематски приказ на движењето на телата во барабанот.

1. насока на движење на барабанот,
2. напречен пресек на барабанот,
3. челични топчиња,
4. насока на движење на топчињата.



**Слика 7.** Цилиндрична мелница.  
а) со топчиња, б) со прачки.


### 1.3. Класирање

По извршеното дробење и мелење, се преминува на класирање на рудите, т.е. нивно разделување на класи по гранулација. Овој процес се изведува со просејување. Класирањето се изведува во уреди кои се викаат класификатори. Улогата на класификаторите е да се одвојат доволно иситнетите честички од неиситнетите. Класификаторите се делат на суви и водени, во зависност од тоа дали работат во затворен круг со мелници за водено или суво мелење.

За просејување на сировината се користат различни конструкции на сита од кои најмогу се користат: сита со прачки, сита со валци, барабанести сита и вибрациски сита.

Стабилните сита со прачки (сл. 8а) во рамките имаат сместено челични прачки, обично со трапезен пречник. Прачките се меѓусебно поврзани, а меѓу нив се наоѓаат вметнатини за одржување на растојанието. Ситниот материјал проаѓа низ отворите меѓу прачките.


Ситата со валци (сл. 8б) имаат валци сместени во рамки, а валците се движат со мотор. Отворите на валците се во вид на калибри. Од материјалот кој се движи носен на валците, се издвојуваат ситните парчиња и пропаѓаат низ отворите.



**Слика 8 (а. б.).** Сито со прачки (8.а); Сито со валци. (8.б)

1(а). препрата, 2(а). прачки,  
1(б). валци, 2(б). запченици, 3(б). оска.

Вибрационите сита (сл. 9) имаат рамки во кои се сместени ситата. Рамките, заедно со ситата, вибрираат вертикално на површината. Аголот на површината на ситата е од 10 до 35 степени, па поради тоа, материјалот со својата сопствена тежина се движи преку ситата. Бројот на вибрациите изнесува 1500 до 2000 во минута.



**Слика 9.** Вибрационо сито со три површини за сеење со различна гранулација

1. механизам за вибрирање на ситата, 2. рамка за ситото,  
3. сито за крупно сеење, 4. сито за средно сеење, 5. сито за ситно сеење.

Материјалот се пропушта низ работна површина (сито) со определени отвори и под влијание на силата на тежината, одделни парчиња или зрна со помала крупност преминуваат низ отворите на таа површина. Материјалот, кој не поминува низ отворите на ситото, се вика горна класа или продукт на сито и скратено се бележи со +, а поминатиот материјал се вика долната класа или продукт под сито и се бележи со -. Како резултат на сеењето се добиваат најмалку два продукта. Сеењето може да биде суво и водено. Воденото сеење се применува за влажни и глинисти материјали.


Во зависност од отворите на ситата, сеењето може да биде крупно, кога се користат сита со отвори над 50mm, средно, со отвори од 50 до 12mm, ситно, со отвори од 12 до 5mm и фино, со отвори од 5 до 0,075mm.

#### 1.4. Обогатување

Обогатувањето има за цел да се зголеми содржината на металот во рудата со отстранување на јаловината. Дел од јаловината може да се отстрани со: рачно одбирање, миење со вода, водена сепарација и електромагнетна сепарација. Рачното одбирање се изведува врз база на различната боја и на специфичната маса на богатите и сиромашните руди. Миењето со вода се базира на фактот што јаловината има голем процент на песок и глина кои лесно се промиваат во вода. Рудата се мие во обртни, цилиндрични или конусни барабани.

За обогатување на рудите најчесто се применува процесот на флотација кој се изведува во флотациска машина (сл. 10). Суштината на процесот на флотација се

состои во тоа што при додаток на флотациски реагенси, одделни зрна (ситни честички од рудата) испливаат на површината од водата заедно со пената; испливаат хидрофобните зрна, т.е. зrnата кои не се квасат со вода. На таквите ситни зrnа се прилепуваат меурчиња од воздух, и честичките се издигнуваат или како што се вика, испливаат, односно, флотираат на површината како воздушни меури. Хидрофилните зrnа, кои се квасат со вода, не се прилепуваат на воздушните меури и остануваат во пулпата.



Слика 10. Шема на флотациска машина.

1. Зона на мешање, 2. зона на разредување, 3. зона на концентрација,
4. мешалка, 5. оска, 6. цевка за внесување на пулпата.

Процесот на флотација се засновува на две главни особини: квасење на површината на минералите и нивна апсорпција. Во процесот на флотација се употребуваат различни реагенси кои се користат да го овозможат и регулираат самиот процес. Според начинот на кој дејствуваат може да се поделат на: колектори, пенливци, активатори и депресори.

Колекторите се органски материји чии молекули се апсорбираат на површината на минералот зголемувајќи му ја хидрофобноста.

Пенливците се органски материји што ја зголемуваат стабилноста на минерализираната пена која се состои од воздушни меури со минерални честички.


Активаторите се неоргански материји што ја менуваат површината на минералот и ја зголемуваат способноста за апсорпција на колекторот.

Депресорите се неоргански материји што ја спречуваат апсорпцијата на одредени минерали кои треба да се флотираат.

### 1.5. Хомогенизација

Процесот на хомогенизација на рудата има за цел да подготви поголема количина руда, која ќе има хомоген состав (физички и хемиски). Со хомогенизирана руда, печката најдобро работи. Тоа се изведува така што рудата се распортира во

слоеви еден над друг до образување форма на греда со триаголен напречен пресек, т.н. рудна греда. Рудните греди се со различна големина во зависност од количината на рудата и од големината на рудниот двор. Една рудна греда (рудно поле) може да има 10-15.000 тони руда. При хомогенизирање на рудата обично се креваат една до друга две греди, едната се користи, а другата се гради.



**Слика 11.** Распростирање на рудна греда (а – уред за распостирање на рудата, б – рудна греда).

Распостирањето на рудата се врши со специјални уреди (сл. 11) кои со ленти преку ракавци ја пренесуваат рудата, а со своето движење по должината на рудната греда во двете насоки постојано ја градат рудната греда.

Одземањето (празнењето на рудната греда) на рудата се врши со друг уред кој е еден вид багер. Тој се движи по посебни шини кои се под рудата. Ја одзема рудата од основата на гредата кон врвот на челната страна. Така се врши уште еднаш хомогенизирање по височина.

## 2. МЕТАЛУРШКА ПОДГОТОВКА

### 2.1. Брикетирање

Брикетирање се вика процесот на пресување ситни (20-0mm) и прашести руди и концентрати во парчиња со геометриски правилна и еднообразна форма. Брикетирањето е применувано многу поодамна од агломерирањето. Но со појавата на агломерацијата, тоа изгубило многу од своето значење. Главната причина за тоа се неговите повисоки производни трошоци и помалиот капацитет на производство, како и некои слаби особини на брикетите. Брикетите се покомпактни и послабо редуктивни. Освен тоа, брикетирањето не дава можност за отстранување на некои од штетните примеси, како што се: S, As, CO<sub>2</sub> и др.

Основните фактори од кои зависи добивањето брикети со добар квалитет се: притисокот при пресувањето, гранулацијата на материјалот, влажноста, количината и видот на врзувачките средства, условите на сушење и на загревање на брикетите. Добиените брикети треба да исполнуваат одредени услови:

- да бидат постојани на високи температури и притисок,
- да се отпорни на влага,
- да се побогати со метал,
- да имаат минимална порозност.

Во основа, разликуваме два вида брикетирање:

1. Брикетирање без употреба на врзувачко средство, каде се бара повисок притисок (73,50-196MPa) за да можат брикетите да бидат со бараната цврстina. Јакоста на овие брикети ретко надминува 0,98-1,50MPa. Затоа, за нејзино зголемување, брикетите се жарат до определена температура, при што материјалот се спечува и стврднува.

2. Брикетирање со употреба на врзувачко средство, каде се употребуваат различни видови врзувачки средства: органски и неоргански. Најчесто употребувани се: разни видови смоли и катрани, цемент, водено стакло, магнезиумхлорид, гипс, вар и др.

Производството на брикети се состои од неколку последователни операции, од кои најважни се: подготовката на рудите, смешувањето и пресувањето.

Подготвување на рудите опфаќа: мелење, сушење и навлажнување на рудата до бараниот оптимален процент на влага. Мелењето е неопходно бидејќи здрави брикети се добиваат само од многу ситни и хомогени руди.

Формата на брикетите може да биде различна. Обично, по пресувањето, брикетите треба да престојат извесно време во покриено складиште додека ја добијат својата конечна цврстina.

Во зависност од методот на брикетирање и од неопходниот притисок за пресување, во пракса се користат најразлични конструкции на преси за брикетирање: со валјаци, со ударно дејство, со пиштоли, хидраулични, со пресување од една или две страни и др.

## 2.2. Пелетизација

Големиот развиток на металургијата ги исцрпува во богатите наоѓалишта светот, а во исто време бара пат за подобро обогатување на рудите. За да се изврши подобро обогатување, рудата се подготвува по пат надребење и финомелење. Овој фино сомелен концентрат бара нови методи за ефикасно окрупнување бидејќи при агломерацијата се наидува на поголеми тешкотии.

Метод, кој во последно време наоѓа сè поголема примена во светот, е пелетизацијата. Произведените пелети на железните руди наоѓаат примена во производството на суво железо. Високите металуршки особини на пелетите доведуваат до подобрување на техничко-економските показатели на топилничките печки.

Пелетизирањето претставува еден вид коагулација во тврда фаза, т.е. спојување на најситни рудни честички (рудничка прав, ситнозрнести железни концентрати и сите други ситнозрнести железни носители кои доаѓаат на преработка) во одделни коагулати, наречени пелети.

Пелетите имаат приближно форма на топчиња со пречник од 15-25mm. Сферичната форма на пелетите се должи на продолжителното тркалање на влажната ситна руда по една цилиндрична рамна или конусна површина.

При тркалањето се образуваат примарни мали топченца-зародиши, кои постепено нараснуваат до значителни размери поради налепувањето на нов материјал по површината. Поради продолжителното тркалање, тие добиваат и известна јачина.

Воведувањето на тој метод во металургијата на железо и обоени метали се наложило, главно, поради тешкотиите кои ги предизвикуваат многу ситните руди и концентрати при агломерацијата. Јасно е дека намалувањето на гасопропустливоста на агломерационата смеса ја намалува вертикалната брзина на агломерација, а со тоа, и производноста на агломерационата машина, односно, и процесот поскапува.

Ситните концентрати не само што не можат да се избегнат туку нивното количество со текот на времето сè повеќе се зголемува заради користењето на сè посиромашните руди чие обогатување бара најфиномелење.

Основите на пелетизирањето се од крајот на минатиот и од почетокот на овој век. Првите испитувања потекнуваат од Шведска, а Шведска и САД се земји кои први поставиле индустриски постројки, кои се пуштиле во експлоатација во 1951 год. Денес во светот работат постројки за пелетизација со капацитет од неколку стотини, па до 7-8 милиони тони годишно.

Треба да се напомене дека уделот на пелетите во засипот за производство на суво железо денес е прилично голем. Во некои земји, на одделни печки изнесува и преку 65%.

При образувањето на пелетите влијаат значителен број фактори кои се најчесто меѓусебно поврзани. Оптималните услови за работа на уредите за пелетизирање се наоѓаат речиси исклучително по емпириски пат и се разликуваат за различни сировини. Првите теоретски објаснувања се дека пелетите се образуваат поради механичкиот притисок на честичките врз подлогата.

Основни причини за образување пелети се површинското напрегање на течноста (водата) и капиларната сила во капиларите, образувани од честичките на концентратот во пелетот. Овие теоретски набљудувања се надополнуваат едно со

друго. Во еден капилар, кој е делумно наполнет со вода, напонот на горната површина на водата во порите произведува напон на привлекување кој на пелетите дејствува како притисок однадвор. Истовремено, со тркалањето се раздвижуваат и зрната на рудата за градење пелети, зрна кои тесно се припиваат на пелетот и меѓусебно се држат. Утврдено е дека меѓу капиларните сили и јакоста на притисокот на пелетите има линеарна зависност. При пелетизирањето на различни концентрати утврдено е дека врз јакоста не влијаат единствено капиларните сили туку и механичките. При тркалањето се јавуваат транслациони и вибрациони движења и се зголемува подвижноста на честичките на концентратот што помага за намалување на растојанието меѓу зrnата, т.е. за намалување на радиусот на капиларите во пелетите и за зголемување на капиларната сила. Поради заедничкото дејство на ефектот при тркалањето и на капиларните сили, се постигнува јакост на пелетите и во исто време, настанува движење на водата кон површината на пелетите, што е услов за нивно нараснување. Постапката пелетизирање се изведува во две фази, кои го обележуваат патот од сировите, до готовите жарени пелети способни за примена во топилницата за железо и обоени метали. Тие две фази се: прва фаза, добивање сирови пелети, т.е. обликување на ситнозрнестата сировина во топчиња (пелети); втора фаза, стврдување на пелетите по пат на жарење (печење) на сировите пелети.

### **2.2.1. Особини на сировината за пелетизација (гранулација на честичките)**

Големината на честичките на дадената сировина претставува значаен предуслов при определувањето на постапката за нејзината преработка. Материјалот за пелетизирање не треба да содржи покрупни зрна од 0,15mm, а треба да содржи 90% зрна под 0,075mm и максимална количина фракција под 0,060mm.

Меѓутоа, вакво барање не важи за сите сировини, и фиксно правило во поглед на горната граница на големината не може да се постави. Значењето на факторот гранулација на сировината произлегува поради тоа што поврзувањето на честичките на рудата во топченца при пелетизирањето се врши со незначително учество на механичките сили, а главно врзувачко дејство врши водата. Доколку честичките имаат поголема кваслива површина и сврзувањето е поголемо. Значи, колку долната граница на гранулацијата се приближува повеќе до нула толку поуспешно се спроведува пелетизирањето.

### **2.2.2. Облик на надворешната површина на основните честички**

На ефикасноста на пелетизирањето, т.е. на механичкото вклопување на одделните минерални честички при образувањето пелети големо влијание има и обликот на надворешната површина на основните честички.

Поволен е неправилен облик на честичките, иверест и кукаст. Концентрати кои имаат јасно светликов плочест облик, како и оние со валчести честички, тешко можат да се пелетизираат.

Тешкотии при пелетизирањето предизвикуваат и некои видови пиритни изгореници, особено оние кои биле во директен допир со пламен. Кај тој материјал дошло до заоблувачење на работите, а потребна е рапава површина на честичките.

### **2.2.3. Квасливост на сировината и нејзината зависност од површинскиот напон на водата како врзувачко средство**

Квасливоста е една од природните особини на материјата. Се карактеризира со аголот на квасење. За практични цели, може да се одреди со мерење на времето потребно слој од дадена сировина да се накваси, до одредена длабочина. Пред пелетизирањето, сировината треба да има добра квасливост за да може поврзувањето на зрната во топче да се изврши полесно и подобро.

Врзувачкото дејство на водата се засновува на површинскиот напон, односно, на вишокот слободна енергија, на границата на течната и цврстата фаза. Според тоа, со зголемувањето на површинскиот напон на водата, со додавање определени неактивни материји, доаѓа до зголемување на врзувачкото дејство на водата.

За успешно пелетизирање, влажноста на концентратот треба да е до 5% пониска од оптималната влажност на пелетите.

Големо влијание врз процесот на образување пелети има и начинот на додавање на водата. За да се образуваат зародиши на пелети, неопходно е да се додава тенка струја на вода врз слој концентрат. За растење на пелетите, неопходно е површината да се навлажнува со вода.

### **2.2.4. Додатоци при пелетизирањето**

При самиот процес на пелетизирање, најбитна е манипулацијата со сировините, а посебно со сушените пелети, пред жарење. За да можат влажните пелети да ги издржат транспортот и загревањето при жарењето, потребно е да имаат доволна отпорност на: притисок, паѓање, удар и абене, како и да го издржат брзото наголемување на температурата.

Се смета дека влажните пелети се доволно јаки ако се со дијаметар од 1cm и ако издржат притисок од 0,9kg тежина, и ако не се распаѓаат при паѓање од висина од 600-900mm. За зголемување на цврстината на сировите пелети, при пелетизирањето на концентратот, му се додаваат разни додатоци.

Разликуваме две групи додатоци. Првата група ја прават органските материји, како: скроб, декстрин и др. Во втората група спаѓаат цврсти или растворени неоргански материји: CaO, CaCl<sub>2</sub>, NaCl, бентонит и глина.

Органските додатоци поволно влијаат на цврстината на сировите пелети, но при сушењето, тие изгоруваат. Додавањето сиромашни руди со поголем процент на Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> поволно влијае на цврстината на сировите и на сушените пелети, а неповолно на цврстината на жарените пелети.

При пржењето на овие пелети, доаѓа до врзување на честичките преку троската од јаловината. Бентонитот претставува глина со 20-25% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и 60-65% SiO<sub>2</sub>, која се користи како средство за врзување во количина од 0,25-1,5%.

## **2.3. Машини и уреди за формирање пелети**

Производството на пелети се состои од следниве операции:

- добивање сирови пелети,
- сушење на пелетите, 300-600°C,
- печене на сушените пелети, 1100-1200°C,

- ладење на пелетите, 200-100°C.

Сушењето и жарењето имаат за цел да ја зголемат механичката цврстина на пелетите за да се избегне нивното распаѓање во печката. Во индустриски размери, за тие операции се употребуваат различни постројки на различни места.


Првата операција, добивање сирови пелети, може да се изврши во три различни постројки: барабани, чинии и конусни гранулатори, кои во последно време добиваат сè поширока примена при окрупнувањето на ситните железни концентрати.

Сировите пелети се сушат и се печат во шахтна пекка или на агломерациона машина, со постепено зголемување на температурата, бидејќи при брзо загревање пелетите се распаѓаат. Формирањето на пелетите настанува со кружното движење на уредот и доаѓа до тркалање на влажните ситни зрна по внатрешната површина на уредот за пелетизација.

Како резултат на врзувачкото дејство на водата и на слабиот механички притисок предизвикан од центрифугалната сила на инерција, доаѓа до поврзување на неколку зрна во едно покрупно зрно, кое се вика јадро. Во уредот со континуирано додавање на вода и руда и со тркалање на јадрото по слојот на површината, се напелуваат нови честички, а на тој начин, јадрата растат по принципот на таканаречено снежно валање. Така се формира пелетот.

### 2.3.1. Барабан за пелетизација

Барабанот за пелетизација претставува челичен цилиндар делумно отворен на двета краја. Железниот концентрат влегува континуирано на горниот крај кој е слабо наклонет и се врти со определена брзина. Поради вртењето, најпрво се образуваат мали топченца, кои тркалајќи се по внатрешната површина постепено растат. Додавањето на вода или растопено врзувачко средство се врши преку фини распроснувачи внатре во барабанот. Во последната третина се вртат образуваните пелети, при што се постигнува поголема цврстина (сл. 12).



**Слика 12.** Шема на движење на материјалот при формирање пелети во барабан за пелетизација.


**а** – напречен пресек на барабанот: 1. насока на движење на барабанот, 2. насока на движење на формирани пелети 3. пелети; **б** – пресек на движењето на зрната во барабанот.

Пелетите нараснати до бараната големина, преку праг на долнот крај на барабанот, се сортираат по големина. Сировите пелети, кои излегуваат од барабанот, се сортираат во три фракции. Најситната фракција се враќа во барабанот за да окрупни, а најкрупната се дроби и се смешува со свежиот концентрат. Од брзината на вртењето и од наклонот на барабанот зависи големината на произведените пелети. Со поголема брзина на вртење и со поголем наклон, се забрзува производството, но се добиваат поситни пелети.

### 2.3.2. Тава за пелетизација

Во тава за пелетизација пелетите се образуваат по истата постапка како во барабанот за пелетизација, со единствена разлика што при окрупнувањето, се тркалаат по цилиндрична и коса површина и при тркалањето описуваат цилиндрични криви. Во зависност од основните параметри на барабанот (пречник, брзина на вртење) возможни се три начини на движење на материјалот кој се пелетизира: тркалање, водопадно движење и циклично движење. Со зголемување на брзината на движењето на барабанот, се менува режимот од тркалање во водопадно и циклично движење (сл. 13 а,б,в )


Пелетизирањето во тавата за пелетизирање е поедноставно и поекономично во споредба со барабанот за пелетизација. Со промената на аголот и на брзината на вртењето, од иста тава може да се добијат пелети со најразлична гранулација. Тавата за пелетизација (сл. 14) претставува уред со висок венец, централно прицврстен на една оска и може да се врти со различна брзина.



**Слика 13.** Движење на пелетите во зависност од брзината на вртење на тавата.  
а. режим на тркалање, б. водопаден и  
в. цикличен режим на тркалање на пелетите.

Добавањето концентрат и вода се врши во горниот дел на тавата. Водата се додава со распроснувач, а концентратот се доведува со бесконечна лента и вибрационна постројка. При истовремено добавање на концентрат и вода во тавата најпрво се образуваат зародиши на пелети кои постепено растат.

Готовите пелети се преливаат преку работ на тавата, а поситните продолжуваат да циркулираат по целата површина на тавата. Од аголот на наклонот, при непроменет степен на полнење зависи големината на пелетите. При поголем агол, пелетите пократко време се задржуваат во тавата, порано излегуваат преку работ на тавата и затоа се поситни.



**Слика 14.**

Тава за пелетизација.

1. транспортер за готови сурови пелети,
2. чинија за пелетизирање,
3. бункер за врзувачко средство,
4. транспортер за концентрат
5. бункер за концентрат,
6. дисков дозирач,
7. лентест дозирач.

Тавата за пелетизација, во споредба со барабанот, ги има следниве предности:

- попроста конструкција и помала тежина на постројката,
- можност за континуирана промена на наклонот на тавата ( $0\text{--}70^\circ$ ),
- можност за континуирана промена на бројот на вртежите,
- можност за менување на висината на венецот на тавата,
- полесна, брза и ефикасна контрола на процесот,
- помала потрошувачка на енергија и
- можност за класирање на пелетите во самата тава.

#### 2.4. Агломерација на руда и на концентрат

Агломерациониот процес (спечување со провшмукување на воздух) е откриен во втората половина на XIX век. Најнапред, овој процес се употребувал во обоената металургија. Идејата да се агломерира железна руда со прав од висока печка наоѓа своја практична примена од 1900 година. Силен напредок е направен со пронаоѓањето на Двајд-Лојдовата агломерациона машина која работи континуирано. Првата машина била пуштена во САД во 1910 год. Интензивниот развој и проширувањето на агломерациониот процес се поврзани со редица нови технички усовршувања, и тоа: зголемување на работната површина на агломерационите машини, добивање самотоплив агломерат, интензификација на процесот, ладење и сеење на агломератот, зголемување на количината на провшмуканиот воздух, користење комбинирано гориво и др.

Агломерациониот процес се изведува со претходно мешање и навлажнување. При смешувањето и при навлажнувањето на ситна руда или концентрат со ситен кокс, материјалот добива зрнест карактер и станува гасопропустлив.

Приготвениот материјал се насыпува врз решетката на агломерационата машина во слој од 200-300mm. Со помош на специјална пека за почетно палење на шаржата се запалува горивото во материјалот и започнува провшмукување на воздух, како резултат на создадениот вакум под решетката од 7,84-11,76 kPa.

Воздухот се провшмукува низ целиот слој на материјалот, со што се осигурува интензивно горење на јаглеродот и развивање висока температура од 1200–1500°C. Започнатото горење во една тесна зона се спушта по висината на слојот на материјалот и завршува на решетката. Од високата температура во зоната на топење, честичките на материјалот омекнуваат и се спечуваат во тврди порозни парчиња – агломерат. Затопената маса се стврднува како резултат на ладењето под дејство на провшмуканиот воздух.

Провшмуканиот воздух создава многу пори и празнини во агломератот, со што му дава порозна структура. Значи, агломерациониот процес е метод при кој со загревање на рудата и концентратот до температура на топење, а потоа со оладување и стврднување, материјалот се спечува во тврди порозни парчиња.

Добиениот готов агломерат се дроби и се сее, со цел да се оддели од него непечениот ситен материјал. Овој материјал со големина под 12mm се враќа на повторно спечување со другите сировини во вид на повратен материјал.

#### 2.4.1. Сировини за агломерациониот процес

Основни сировини за агломерациониот процес се железните руди и концентрати. Како носители на железо уште се користат отпадоците од металуршкото производство, правта од високите печки, коварината и пиритните изгореници. При производството на агломерат, поради содржината на манган, се употребува мanganова руда или концентрат. Додатни сировини во агломерациониот процес се: варовникот како топител, коксот и антрацитот како гориво.

Втора најзначајна сировина во агломерациониот процес е правта од високата пека како носител на железото.

Во обоената металургија, како сировина за агломерационо пржење се користи оловен концентрат за добивање олово или колективен оловно-цинков концентрат при истовремено добивање цинк и олово. Во составот на шаржата влегуваат топител, варовник и повратни материјали од процесот на топење и рафинација на олово. При истовремено добивање цинк и олово, шаржата се состои од оловен концентрат помешан со повратен агломерат и повратни материјали.

Како гориво за агломерациониот процес најчесто се употребува ситнежот од коксот. Тој претставува отпадок добиен при класифицирањето по големина во самите коксарници при неговото повторно сеење, пред да се употреби во високата пека. Неговата големина е обично (0-25)mm.

За агломерациониот процес, ситнежот од кокс треба да се дроби на многу поситни честички од 0-3mm. Најважни компоненти во неговиот состав се: јаглеродот, сулфурот, волатилите и влагата. Колку е повисок процентот на јаглерод, а понизок процентот на пепел, сулфур и волатили, толку коксовиот ситнеж е попогоден за агломерациониот процес. Обично, тој треба да содржи 12-15% пепел.

Друга помошна сировина за агломерацијата, кога се произведува самотоплив синтер, е варовникот. Варовникот претставува CaCO<sub>3</sub> заедно со примеси од кварц, глина, железни оксиди и др. За квалитетот на варовникот најголемо значење има процентот на CaO. Во квалитетен варовник CaO изнесува од 50-60%. Варовникот обично содржи многу малку штетни примеси, како фосфор и сулфур. За процесот на агломерирање, варовникот се дроби од 0-3mm.

#### **2.4.2. Гранулацијска подготвка на сировините за агломерација**

Подготвката по крупност на сировините за агломерациониот процес е многу важна операција од која зависат во голем степен производноста на агломерационата машина и квалитетот на агломератот.

Оптималната гранулација на рудите за агломерација се движи во граници 2-10mm. Крупните парчиња руда над 10mm, за време на агломерациониот процес, не можат да се запечат и да реагираат. Тие остануваат во непроменета состојба и се слаба точка за ситнење на агломератот. Од друга страна, и многу ситнозрнестиот материјал тешко се спеччува како резултат на многу малата брзина на процесот поради намалената гасопропустливост на шаржата. Така, додавањето ситна руда или концентрат кон известна количина покрупна руда позитивно влијае на процесот на спеччување, без да се намали тврдоста на агломератот. При агломерацијата на ситни железни концентрати, чија гранулација е под 1mm, додавањето руда секако е задолжително; во спротивен случај брзината на процесот е многу мала.

Големината на рудата е од суштинско значење и за ослободувањето на сулфурот (согорување на сулфурот до  $\text{SO}_2$  гас) од агломератот, односно, за намалувањето на неговата количина. Од многу крупните парчиња руда, сулфурот слабо или воопшто не се ослободува. На рудата, а исто така, и на сите компоненти од засипот, се прави ситова анализа. Преку неа се дава процентуално содржината на сите фракции.

Значаен фактор, кој влијае врз процесот на спеччување и врз квалитетот на агломератот, е гранулацијата на горивото и на варовникот. Со испитувања е докажано дека најпогодна гранулација на горивото и на варовникот за агломерациониот процес е (0-3)mm, со преовладување на фракцијата (0-2)mm. Фракцијата +3mm, која во пракса е неизбежна, не треба да биде повеќе од (5-8)%

Ако горивото е со големи зрна, тоа гори во слојот на шаржата подолго и побавно, зоната на горење се раширува, и не се создава неопходната температура за стопување на материјалот. Освен тоа, големите зрна на горивото, при насипувањето на материјалот на агломерационата машина, се издвојуваат во долниот дел врз решетките.

Како резултат на тоа, агломератот се залепува за решетките, тие брзо се трошат, и горивото не ја врши во целост својата намена. Многу ситното гориво, исто така, не е добро. Тоа ја влошува гасопропустливоста, односно, ситните честички многу брзо изгоруваат и не успеваат да ја загреат шаржата до бараната температура на стопување. Отпадните сировини за агломерационото производство, како: правта од високите печки, коварината и пиритните изгореници, поради својот физички изглед, треба дополнително да се подготвуваат по големина.

Повраток претставуваат ситниот лошо спечен агломерат и честичките од неспечената шаржа. Тој се враќа на повторно спеччување. Неговата големина е различна и зависи од гранулацијата на почетниот засип. Оптимална големина на зрната на повратокот е од 0 до 10mm. При спеччување на многу ситни концентрати, се препорачува посiten повраток од 0 до 6mm. При покрупни руди може да се работи и со повраток од 0 до 15mm.

Повратокот е неизбежен продукт кој циркулира при агломерирањето и има корисно дејство затоа што ја растресува шаржата, која станува гасопропустлива, што влијае на зголемување на производството. Повратокот се одделува со сеење на агломератот непосредно по неговото излегување од агломерационата машина.

Постелката претставува претходно одделен и насыпан слој од агломератот врз решетките Улогата му е да ги заштитува решетките од предвремено оштетување. Обично, постелката е со големина од (10-25)mm, но има предност порамномерната оптимална големина на зrnата од (10–15)mm која подобро се насыпува врз решетките.

#### **2.4.3. Подготовка на шаржата за агломерирање**

Пред да се насыпе шаржата во агломерационата машина, таа се смешува и се навлажнува. Целта на смешувањето како технолошка операција е да се добие еднородна смеса, шаржа, во која секоја точка или област има еднаква содржина на дозволените компоненти: руда, гориво, топители и др. Со смешувањето се добива хемиска и физичка еднородност на шаржата, т.е. еднакво распределување на хемиските компоненти на крупните и ситните фракции.

Во барабаните за смешување, истовремено со смешувањето, се извршува и навлажнување на агломерационата шаржа. Целта на навлажнувањето е да се претвори шаржата во зrnеста, ровка и гасопропустлива маса. Шаржата се навлажнува со специјални распроснувачи. Под влијание на оваа вода, фините и ситни честички од шаржата се собираат во поголеми зrnа и мали топченца.

Отако шаржата е подгответена за синтерување, таа се насыпува на агломерационата машина. Насипувањето се врши со специјални постројки. Најпрво врз решетката се нанесува постелката, а потоа, агломерационата шаржа. Насипувањето на шаржата се врши рамномерно во слој со дебелина од 20 до 30mm. Висината на слојот зависи од тоа дали јаловината во шаржата е базна (самооден синтер), односно, од количината на сулфурот во шаржата.

Базната шаржа дозволува повисок слој, а сулфатната треба да се синтерува при понизок слој. Насипниот слој треба да има еднаква височина по ширината и по должината на агломерационата машина.

#### **2.4.4. Запалување на шаржата**


За да започне процесот на синтерување (спечување), насыпаната шаржа треба да се запали. Со запалувањето започнува горење на тврдото гориво. Агломерационата шаржа се запалува со специјален уред, кој најчесто работи со гасно гориво. Односот меѓу гасот и воздухот во уредот за запалување се регулира автоматски или рачно. Запалувањето треба да биде рамномерно по целата запалива површина под уредот.

Горниот површински слој при добро запалена шаржа е добро испечен и има металносива боја. Кога е лошо запален, тој е недопечен и има црвена боја. Кога површинскот слој е препечен, тој има стаклест сјај, и тој слој од агломератот е компактен и многу слабо пропушта воздух.

Доброто запалување, освен од работата на уредот за запалување, зависи во голем степен и од влажноста и гранулацијата на шаржата, а исто така, и од брзината на движењето на лентата. Повлажната шаржа се запалува, и површинскиот слој е слабо печен и со црвенокафеава боја. Сувата и ситна шаржа лесно се препечува на површината и добива металноцрна боја. Од доброто запалување зависи квалитетот на површинскиот слој на агломератот.

#### 2.4.5. Зони при процесот на агломерирање

По завршувањето на агломерациониот процес, во шаржата се оформуваат неколку зони. Секоја зона се карактеризира со специфични физичко-хемиски процеси. На сл. 15 е даден шематски пресек на шаржата каде се означени зоните што се образуваат при еден започнат процес на агломерирање. Како што се гледа од сликата, се разликуваат шест зони: зона на постелка (1), зона на навлажнување (2), зона на сушење (3), зона на интензивно загревање (4), зона на агломерирање (5), зона на ладење (6), зона на готовиот агломерат (7), пекча за потпалување (8).



**Слика 15.** Шема на распределба на зоните во слој од шаржата при процесот на агломерација со долен провев.

1. зона на постелка, 2. зона на навлажнување, 3. зона на сушење, 4. зона на интензивно загревање, 5. зона на агломерирање, 6. зона на ладење, 7. зона на оладен агломерат, 8. пекча за потпалување.

Зоната на постелката (1) не зема големо учество во процесот на спечување. Во неа не се содржи гориво и не настанува горење. Таа има само заштитна улога. Зоната на навлажнување се одликува со повисока влажност (20–30%) од оптимумот. Навлажнувањето во неа е резултат на кондензирањето, во студената шаржа, на испарената влага од зоната на сушење.

Во зоната на сушење (3) настанува интензивно одделување на влагата како резултат на загревањето со топлите гасови кои се спуштаат од погорните зони. Во зоната на претходно интензивно загревање се извршува подготвка на горивото за запалување под дејство на врелите гасови кои се спуштаат од погорните зони, и се загрева шаржата до запалување на горивото. Во зоната на агломерирање (5), настануваат согорување на горивото и формирање на агломератот.

Таа зона е многу тесна, има само неколку mm и во неа се извршуваат главните физичко-хемиски процеси и промени во рудните минерали. Во оваа зона се изведуваат процесот на затоплување на материјалот, процесот на формирање и рекристализирање на новите хемиски соединенија и минерали. Од температурниот режим во зоната на агломерирање во голем степен се одредуваат квалитетот на агломератот и количината на течната фаза.

Во зоната на ладење (6), готовиот агломерат се лади поради провшмукување на надворешен ладен воздух. Во исто време се врши загревање на воздухот кој потоа оди во зоната на загревање. Тука делумно се одвива и секундарната оксидација на образуваниот  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  во агломератот до  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .

#### 2.4.6. Физичко-хемиски процеси при агломерирањето на рудата

Агломерациониот процес е сложен физичко-хемиски процес, кој се одвива во повеќекомпонентен систем, каде се зголемува температурата од 100-1500°C, а потоа пак се оладува. За тоа кратко време материјалите преминуваат од тврда во делумно течна состојба и потоа повторно се стврднуваат.

Највисоката температура во процесот, температурата на агломерирањето, може да се изрази како:

$$T_a = (0,8-0,9) \times T_t \text{ (}^{\circ}\text{C)}$$




каде:

$T_a$  – температура на агломерирање (синтерување) ( $^{\circ}\text{C}$ )

$T_t$  – температура на топење ( $^{\circ}\text{C}$ )

За целокупното време на процесот, низ материјалот поминува воздух и се образуваат гасови. Така, во процесот учествуваат три агрегатни состојби, односно, три фази: тврда, течна и гасовита.

При агломерирањето на шаржата, подготовката на железни руди се одвива според следниве реакции:



Во почетокот на процесот, до температура од околу 900°C, настануваат редукција на железните оксиди и образување на тврд раствор меѓу  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  со  $\text{FeO}$  и  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  со  $\text{FeO}$ . Тврдиот раствор, кој се образува, се вика вустит. Потоа, со зголемувањето на температурата во системот се јавува течна фаза, при што  $\text{FeO}$  се врзува со  $\text{SiO}_2$  од шаржата и се образува соединение кое се вика фајлит ( $2\text{FeO}\text{SiO}_2$ ). Тоа соединение е лесно топливо и ја зголемува количината на течната фаза.

Во температурниот интервал (700-900) $^{\circ}\text{C}$ , карбонатите термички се разложуваат според реакцијата:



Образуваната течна фаза е основното средство за врзување што го изградува скелетот на агломератот и го дава неговиот квалитет. Добиениот агломерат се лади, при што течната фаза преминува во тврда состојба. Притоа се извршува кристализација на растворите и на соединенијата кои се веќе образувани во зоната на агломерацијата.

Кристализацијата на течната фаза се врши интензивно поради оладувачкото дејство на воздухот и поради добивањето многу центри на кристализација така што настапува процес на оладување по порите и празнините на готовиот агломерат.

## 2.5. Двајт-Лојдова машина за агломерација

Двојд-Лојдовата машина која денес е најмногу распространета, во основа, претставува една елипсоидна бескрајна лента, која се состои од многубројни челични колички (сл. 16), стр.28.

Количките се движат по шини, а во нив се засипува агломерационата шаржа. Тие имаат само надолжни страни и при движењето на хоризонталниот дел од лентата, се прилепуваат една до друга.

Шаржата, која е претходно подгответена, со систем за шаржирање се нанесува на лентата во слој со висина од 30 до 35 см. Претходно, врз решетките се нанесува слој од повратен ситен синтер, постелка, кој ја заштитува лентата и овозможува добра гасопропустливост.

Со помош на уред за запалување, горилник, кој обично работи со гасовито гориво, шаржата се пали, и понатамошното согорување се одржува поради провшмукувањето на воздухот и поради согорувањето на горивото во шаржата.

Со согорувањето на горивото, материјалот се загрева до потребната температура на спечување. Брзината на движењето на лентата е така нагодена што процесот на синтерување се завршува пред да дојде материјалот на крајот на лентата.

За целото време на синтерување, лентата се наоѓа над низа комори низ кои ексхаусторот ги влече воздухот и согорливите гасови. Синтерот излегува на крајот на лентата во еден голем бункер во кој има дробилки.

Издробениот синтер потоа паѓа на систем од сита, каде се врши одвојување на крупната фракција, која оди за високата печка. Гранулацијата од 10 до 20mm служи за постелка, а гранулацијата до 10mm, се враќа за повторно синтерување.

Оваа постројка работи континуирано со голем капацитет кој достигнува преку 2000 тони на ден. Во зависност од бараното производство агломерационите машини се поставуваат во различни големини. Должината на работната површина најчесто се движи меѓу 11 и 30m, а ширината меѓу 1,5 и 2,5m, што одговара на работна површина од  $18m^2$  до  $75m^2$ . Во последно време се проектирани постројки со агломерациони површини од  $200m^2$  до  $300m^2$ . Помалите најмногу се користат во обоената, а поголемите, во црната металургија.

### 3. ПРЖЕЊЕ РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ

#### 3.1. Вовед

Под поимот пржење во металургијата се подразбира третирање на некоја минерална сировина, со цел нејзина технолошка подготовка за добивање метал.

Природната минерална сировина (руда), по рударската подготовка и обогатување, претставува појдовна сировина за металуршка преработка, чија цел е добивање метал.

Пирометалуршкото третирање на сировината претставува сложен комплекс од повеќе хемиски процеси и операции, кои се одвиваат на релативно високи температури. Пржењето претставува прва фаза од повеќе последователни технолошки постапки за добивање на металите.


Во зависност од хемиските процеси што се одвиваат во процесот на пржење, постојат следниве видови пржење: калцинационо, оксидационо, сулфатизационо, хлоридно и пржење со испарување.

Во зависност од уредите што се користат: агломерационо и флуидизационо.


##### 3.1.1. Калцинационо пржење

Под калцинационо пржење се подразбира термичко разложување на карбонати и хидрооксиди, со цел добивање оксиди кои се подложуваат на понатамошна металуршка преработка.

На пример, термичкото разложување на варовникот се одвива според следната реакција:



или термичко разложување на алуминиумхидрооксид:



Реакциите, кои се одвиваат при калцинацијоното пржење, се ендотермни, што значи за одвивање на овој процес, потребно е да се внесе топлина со согорување на некое гориво.


На идентичен начин се разложуваат и останатите карбонати при калцинацијоното пржење руди на обоени метали. На овој начин, процесот на термичко разложување на карбонатите во металуршката пракса претставува дисоцијација, а термичкото разложување на хидрооксидот е дехидратација.

### 3.1.2. Оксидационо пржење

Оксидационо пржење претставува процес, кој се состои од оксидација на компонентите на рудата на зголемени температури.

Во обоената металургија најчесто се присутни сулфидни минерали кои со оксидацијата се претвораат во оксиди, а сулфурот се оксидира и се претвора во сулфурдвооксид.

Општиот израз за оксидационо пржење на сулфидни минерали може да се претстави на следниов начин:




Овој вид реакција е силно егзотермен, што значи дека во процесот се ослободува значителна количина топлина која е доволна процесот да се одвива без внесување на топлина однадвор. Ваквите процеси претставуваат автогени процеси.


Меѓутоа, за одвивање на реакцијата на оксидација на сулфидите, потребно е претходно загревање на рудата до определена температура, на таканаречена температура на палење.

Под поимот температура на палење во металургијата се подразбира највисоката температура при која процесот на оксидација на сулфидите почнува да се одвива трајно, без понатамошно доведување на топлина однадвор.

Ако во определен систем, во текот на оксидационо пржење, целосно се отстранува сулфурот, овој вид на пржење претставува целосно пржење. Кај оловно-цинковите концентрати се применува целосното пржење, според реакциите:




Кај металите со незначителен афинитет кон сулфурот, оксидационо пржење се врши до метална состојба, како што е процесот на пржење на живиниот сулфид според реакцијата:



### 3.1.3. Сулфатизационо пржење

Сулфатизационото пржење претставува процес на пржење при кој корисните минерали се претвораат главно во сулфатен облик.

Ако рудата што се пржи е во сулфидна форма, тогаш сулфатизационото пржење претставува процес на делумно оксидационо пржење. Образувањето на сулфатите од сулфидите се врши според следнава реакција:



Образуваниот сулфат, со зголемување на температурата, се разложува со образување на оксид, според реакцијата:



Сулфатизационото пржење руди и концентрати на обоени метали се применува како металуршка подготовка за понатамошен хидрометалуршки третман, и тоа, за метали чии сулфати лесно се раствораат во вода или разблашена сулфурна киселина.

### 3.1.4. Хлоридно пржење

Хлоридното пржење претставува процес на пржење при кој една или повеќе метални компоненти на минералната сировина се претвораат во хлориди. Процесот на хлорирање чисти метали, метални оксиди и метални сулфиди со гасен хлор може да се примени со следниве реакции:




Процесот на хлорирање се изведува на зголемени температури, при што е возможно селективно хлорирање на поединечни компоненти присутни во појдовната руда или концентрат.

За обезбедување селективност при процесот на хлорирање, потребно е да се избере соодветен температурен интервал во кој се врши хлорирање на определени компоненти. Основен недостаток при процесот на хлорирање е токсичноста на хлорот, при што потребна е максимална заштита на животната средина.

### 3.1.5. Пржење со испарување

Основна карактеристика на процесот на пржење со испарување е тоа што поединечни компоненти на минералната сировина, која термички се третира, се претвораат во гасна состојба. Карактеристичен пример на пржење со испарување претставува пржењето сулфидини арсенови руди кое се изведува според следнава хемиска реакција:






Формираниот  $\text{As}_2\text{O}_3$  на температурата на реакцијата има толку висок напон на пареа што целосно преминува во гасна состојба и го напушта реакциониот простор заедно со сулфурдвооксидот. Со ладење на гасовите, се врши кондензација на  $\text{As}_2\text{O}_3$  во облик на бела прав која се таложи и се издвојува со гасовите. Сулфидните руди на: оловото, бакарот, цинкот, имаат штетни примеси, како арсениди и антимониди, кои се отстрануваат со пржење со испарување.

### 3.1.6. Редукционо пржење



Редукционото пржење претставува процес на термичко третирање на повисоките оксиди, со цел нивно претворање во пониски оксиди. Редукционото пржење се применува во металургијата на железото како претходна технолошка

операција на процесот на топење на железните руди. Хематитната железна руда се подложува на редукционо пржење, при што се одвиваат следниве хемиски реакции:



Редукционото пржење се изведува во комбинација со пржење со испарување. При пржење на антимонови и на арсенови сулфидни руди, се добиваат виши оксиди на арсен и на антимон ( $\text{As}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Sb}_2\text{O}_5$ ).

Овие оксиди редуктивно се пржат и преминуваат во испарливи пониски оксиди според хемиските реакции:



Редукционото пржење железни руди и концентрати се изведува во ротациона печка (сл. 17, стр. 28).

### 3.1.7. Агломерационо пржење

Агломерационото пржење се применува како подготвителна металуршка операција во металургијата на железото и на обоените метали. Основна карактеристика на агломерационото пржење е тоа што при самиот процес настанува физичка промена на сировината која се пржи, односно, при пржењето на релативно високи температури ( $900\text{-}1173^\circ\text{C}$  за железни руди и  $705\text{-}800^\circ\text{C}$  за оловно-цинкови руди) се вршат омекнување и површинско топење на поединечни лесно топливи компоненти на мешавината што се топи.


При ладењето, делумно споените компоненти на мешавината зацврстуваат, при што ситните честички на рудата и варовникот се поврзуваат во хомоген конгломерат, односно, материјал во вид на крупни порозни парчиња кој се вика агломерат.

Агломерационото пржење на железните руди и концентрати се изведува во присуство на јаглен, односно, во редуктивна средина. Агломерационото пржење на концентрати на обоените метали (олово, цинк) се изведува во оксидациона атмосфера, односно, претставува оксидационен процес.

### 3.2. Уреди за пржење


#### 3.2.1. Уреди за пржење железни руди и концентрати

Во металургијата на железото, при пржењето на железните руди и концентрати се применуваат следниве уреди за пржење: Двајт-Лојдова машина за агломерационо пржење (сл. 16) и ротациона машина за редукционо пржење (сл. 17).



Слика 16. Шема на Двајт-Лојдова машина за агломерационо пржење железни руди и концентрати.

1. бункер за ситна руда, 2. бункер за ситен кокс, 3. мешалка со постројка за влажнење, 4. бункер за смеса, 5. бункер за постелка, 6. лента, 7. уред за запалување на смесата, 8. дробилка, 9. систем на сита, 10. крупен агломерат, 11. агломерат за постелка, 12. повраток, 13. ексхаустор, 14. оџак.




Слика 17. Шема на ротациона машина за редукционо пржење железни руди и концентрати.


1. бункер, 2. додавач, 3. вентилатор, 4. горилник, 5. ротациона печка, 6. ладилник.

### 3.2.2. Уреди за пржење руди и концентрати на обоени метали

Во металургијата на обоените метали се применуваат следниве уреди за пржење: повеќеетажна пека за пржење бакарни, цинкови и оловни концентрати (сл. 18) и флуосолид реактор за флуидизационо пржење бакарни и цинкови концентрати (сл. 19).



Слика 18. Шема на повеќеетажна пека за пржење бакарни концентрати.  
1. централна оска, 2. лопатка, 3. работен отвор со вратички, 4. запченик,  
5. довод на воздух, 6. одвод на готов прженец, 7. гасови.



Слика 19. Шема на флуосолид реактор за пржење  
бакарни и цинкови концентрати.

## 4. ТЕХНОЛОГИЈА НА ДОБИВАЊЕ МЕТАЛИ

### 4.1. Вовед

Металуршките процеси се одвиваат според општи законитости во физиката, во хемијата и во физичката хемија. Меѓутоа, тие имаат свои специфичности кои во определени случаи имаат значајна улога при нивното одвивање во праксата. Физичките процеси се оние при кои хемискиот состав на материјалот не се менува, и тоа: дробење, сушење, растворување, загревање, топење, испарување и др.

Истовремено, во металуршките процеси постојат голем број такви при кои составот на материјата хемиски се менува. Такви процеси се: оксидацијата, редукцијата, образувањето хемиски соединенија во троската и др.

### 4.2. Цел на металуршките процеси

При преработка на рудата, со цел да се добие метал, во најголем број случаи не е возможно со еден степен на преработка да се добие корисниот метал. Најчесто за преработка на рудата се користат постапки што вклучуваат поголем број процеси и операции кои се меѓусебно поврзани. Во една технолошка постапка секој технолошки процес има своја дефинирана цел и задача. Тоа значи дека при дадени услови, ќе се изврши определен степен на преработка на рудата како предуслов за следниот степен на преработка.

Така, на пример, при преработка на бакарен концентрат, со цел добивање метал, користената технолошка постапка се состои од поголем број процеси, како што се: пржење, топење, конвертирање, пламена рафинација и електролитичка рафинација. Сите овие процеси во користената металуршка постапка се застапени според точно определен редослед, и не е можно да се менува дефинираниот редослед.

Во овој случај, секој металуршки процес има задача при третирањето на појдовната сировина, да се извршат определени физичко-хемиски трансформации на сировината потребни за изведување на следниот процес.

Според тоа, цел на секој металуршки процес е на сировината, која се преработува, да се изведат потребните физички, хемиски и физичко-хемиски трансформации за да биде подгответа за следниот степен на преработка за добивање на корисниот метал. Треба да се истакне дека секогаш се бара металуршкиот процес, од аспект на економичноста, да се изведе со минимални трошоци.

За добивање метал од руда или концентрат, се користат различни постапки што содржат одвоени или истовремени физички, хемиски и физичко-хемиски процеси.

Сите процеси во екстрактивната металургија може да се поделат на:

- пиromеталуршки процеси,
- хидрометалуршки процеси и
- електрометалуршки процеси.

Пирометалуршките процеси се користат за добивање метали од руда и од концентрат на зголемени температури. Во оваа група процеси е добивањето железо

и се одвиваат следниве технолошки постапки: редукционо или агломерационо пржење, топење во висока или електропечка, рафинирање на железото, односно, добивање челик во конвертори (Бесемеров, Томасов или Сименс-Мартинов процес).

Основните металуршките процеси при добивањето железо и челик се прикажани на следнава технолошка шема.




**Слика 20.** Технолошка шема за добивање железо и челик.

Во пирометалуршкото добивање обоени метали се одвиваат следниве технолошки процеси:

- металургија на бакарот: пржење, топење, конвертирање, термичка рафинација.
- металургија на оловото: агломерационо пржење, редукционо топење, термичка рафинација.
- металургија на цинкот: оксидационо пржење, дестилационо топење, рафинација со испарување и сублимација.

На сл. 21 е дадена технолошката шема на пирометалуршкото добивање обоени метали:




Слика 21. Технолошка шема на пирометалуршкото добивање обоени метали.

#### 4.3. Хидрометалуршки процеси

Хидрометалуршките процеси претставуваат технолошки процеси при кои минералните сировини на обоените метали (бакар, цинк, никел, калај) се раствораат во кисели или базни реагенси, односно, водени раствори на сулфурна киселина, на амониумхидрооксид и др., при што корисните компоненти (бакар, цинк) преминуваат во раствор.

Основни технолошки фази при хидрометалуршкото добивање обоени метали се: лужење, пречистување на растворот од примеси, одвојување на тврдата фаза од растворот.

Самата операција на растворувањето на корисните компоненти се вика лужење и претставува прва фаза во хидрометалуршкото добивање на металите. Втора фаза во хидрометалуршкото добивање на металите претставува одвојувањето на цврстата од течната фаза, при што цврстиот остаток претставува талог, а течната фаза е раствор. Во растворот е концентрирана корисната компонента. Издвојувањето на металот од подгответниот раствор може да се изврши со следниве постапки: кристализација, редукција од раствор, цементација, електролитичко издвојување на металот и др.



Слика 22. Шема на хидрометалуршкото добивање обоени метали (бакар, цинк).



#### 4.4. Електрометалуршки процеси

Електрометалуршките процеси претставуваат процеси за добивање метал од раствор на неговите соли со електроррафинација. За примена на електрометалуршките процеси, потребно е да се обезбеди извор на електрична енергија бидејќи овие процеси се потрошувачи на значителна количина електрична енергија.

Од теоретска гледна точка, сите супстанции имаат особини да спроведуваат електрична струја. Најдобри проводници на електрична струја се металите. Водените раствори, киселините и нивните метални соли ја спроведуваат струјата и претставуваат електролити.

Под поимот електролиза се подразбира разложување на електролитот под дејство на електрична струја. Електродата врзана за позитивниот пол на еднонасочна струја претставува анода, а електродата врзана за негативниот пол од изворот е катода. Двете електроди, садот во кој е сместен електролитот со електродите се ќелија за електролиза. При процесот на електролиза, на катодата се врши редукција на привлечените катјони, а на анодата, оксидација на анјоните. Технолошката шема на ќелија за електролиза е прикажана на сл. 23.

Пример, електролиза на  $ZnSO_4$ :



**Слика 23.** Технолошка шема на ќелија за електролитичко добивање обоени метали.

1. анода, 2. катода, 3. електролит, 4. осид на ќелијата, 5. струјно коло.


## 5. МЕТАЛУРГИЈА НА ЖЕЛЕЗОТО

### 5.1. Историски преглед на развојот на црната металургија (железо и челик)

Првото железо добиено од руда претставувал челикот и е добиено многу примитивно во таканаречено „грно“. Грно претставува јама обложена со глина и поставена на места каде било обезбедено природно струење на воздухот потребно за согорување на дрвениот јаглен кој служел како гориво (сл. 24). Металната железна руда наизменично е внесувана во грното заедно со ќумурот, при што се врши топење на рудата сè додека на дното од грното не се добијат доволно големо парче делумно растопен челик прекриен со трска од јаловина на рудата и пепелот од дрвениот јаглен. Потоа, дел од грното се руши, парчето добиен челик се вади, се кова, сè додека се ослободи од трската, и на крајот, се добива компактен метал – легура.



**Слика 24.** Добивање челик со постапка „грно“.  
1. осид на огништето,  
2. отвор за руда и за јаглен.



**Слика 25.** Рафинационо грно.  
1. отвор за внесување течно железо,  
2. дувалки за воздух,  
3. отвор за изливач на челикот.

Добиената легура од „грно“ претставувала многу мек челик со 0,1% растворени примеси и проткаен со 3% силикатна згура. Згурата богата со оксиди спречува јаглеродот од дрвениот јаглен да биде растворен во железото бидејќи интензивно согорува со кислородот од оксидите. Добиениот производ од „грното“ би бил многу мек челик или ковно железо.

Конструкцијата на „грното“ и технологијата се усовршуваат со текот на времето. Природната промаја била заменета со мевови за вдувнување воздух кои работеле со користење на човечката сила, а подоцна се користела и водена сила.

Бидејќи потребата за железо била сè поголема, грното се усовршувало. Така, грното се градело повисоко и се сидало со огноотпорна опека. Во воздухот се вдувувал со помош на специјални дувалки. Така настанало сиданото или рафинационото грно. Во рафинационото грно (сл. 25) можело да се добие потврд челик кој имал подобри особини од мекиот челик добиен во првобитното грно. Поради големата висина, поради зголеменото вдувнување на воздухот и поради повисоките температури, железото кое се редуцирало од рудата во горните делови на грното повторно се најагленисувало во пониските слоеви. Така случајно била добиена легура која не можела со ковање да се преработува, односно, било добиено железо. Подоцна било

забележано дека ако железото се загрева во огништето, се добивала железна маса со ниска содржина на јаглерод, односно, железо кое лесно се обликува со ковање, т.е. на тој начин, почнало да се добива челик во рафинационото огниште.

Процесот на добивање челик во рафинационото огниште се состоел од следниве операции: во огништето се внесувало железо, кое било претходно добиено со топење во присуство на дрвен ќумур. При топењето на железото, доаѓало до оксидација на примесите во железото. Во текот на процесот на рафинација, температурата во огништето била ниска за да се одржи металот во течна состојба. Затоа на дното од огништето се собирале метални кристали кои формирале густа тестеста маса. Оваа маса се поместувала кон дното од огништето каде што температурите биле највисоки, повторно се подложувала на топење и бил добиен нискојаглероден челик, кој можел лесно да се кова и профилира. Рафинационото огниште било усовршено во смисла на механизирано додавање воздух преку неколку дувници, а потоа и користење на прогреан воздух. Сепак, и покрај тоа, производноста на рафинационото огниште била мала, при што се добивал челик со променлив состав. Од една страна, како што се јавувале зголемените потреби од челик, а од друга страна, поради малата производност на рафинационото грно, во 1784 година бил воведен таканаречен „пудлинг“ процес за добивање челик.

При овој процес, претходно добиеното железо најпрвин се претгревало, а потоа во огништето се вршела рафинацијата. Загревањето и топењето на железото се вршеле со помош на димни гасови ослободени од согорување на цврсто или течно гориво во друга комора. Горивото согорувало со вишок воздух, а вишокот кислород ги оксидирал примесите во железото. Во железото за време на процесот на мешањето, како кај рафинационото огниште на дното од печката се собирале кристали од нискојагленороден челик. Производноста на пудлинг печките изнесувала 4-15 тони челик на ден. Со текот на времето, се истражувале можности за зголемување на производството и квалитетот на челикот при што се усовршуваат печките со дувници, а веќе во 1535 година, английскиот индустрijалец Дарби за првпат произвел железо со користење кокс добиен од камен јаглен.

Со замената на дрвениот јаглен со кокс, кој има подобри механички особини, се овозможувало зголемување на висината на профилот на високата печка. Подоцна 1775-1776 година, веќе се користела парна машина за добивање и за вдувување воздух во високата печка.

Зголемувањето на притисокот и на количината на воздух и коксирањето на коксот овозможиле зголемување на капацитетот на високата печка. Во 1830 година во Шведска за првпат се вршело вдувување на загреан воздух во високата печка, и тоа на температура од  $150^{\circ}\text{C}$ . Загревањето на воздухот најпрвин се вршело на принципот на рекуператори, а подоцна, английскиот истражувач Каупер предложил загревањето на воздухот да се врши на принцип на регенератори, што овозможува загревање на воздухот на температура од  $800\text{-}900^{\circ}\text{C}$ . Загревањето на воздухот овозмогило да се намали потрошувачката на кокс во високите печки. Во 1900 година почнале да се применуваат гасни дувници, а во 1905 година, и парни турбодувници, што овозмогило интензификација на процесот на топење во високите печки. Со развојот на индустријата во XIX век, се зголемува побарувачката на квалитетен челик. Челикот добиен од „пудлинг“ печките бил мек и требало дополнително да се цементира со загревање со дрвен ќумур. Постапката за добивање течен челик ја открил английскиот истражувач Хунтсман во 1740 година, која се состоела од претопување на цементниот челик во тигел лонци. Бидејќи претопувањето и цементирањето, поради малата производност и дисконтинуираната работа, не ги задоволувале потребите, английскиот пронаоѓач Бесемер во 1856 година го решил

проблемот на масовното производство на челик во течна состојба, и според него, масовната преработка на течно железо во течен челик го добила името Бесемеров процес. Процесот се состоел од вдувување на воздухот низ маса течно железо. При вдувувањето доаѓало до согорување на составните елементи во железото (јаглерод, манган, фосфор, силициум), при што се ослободувала топлина за одвивање на процесот и железото преминувало во челик. Процесот се одвивал доста интензивно, при што 15-20 тони метал се продувувале за време од 10-15 минути.

За Бесемеровиот процес било потребно железо со низок процент на фосфор и сулфур. Земјите што произведувале железо со поголема содржина на фосфор не можеле да го преработат железото во челик по Бесемеровиот процес поради киселата облога на Бесемеровиот конвертор. Во 1879 година, Томас ја заменил киселата облога со базна, со што бил решен проблемот во врска со сулфурот и со фосфорот. Томасовиот процес овозможувал да се преработуваат железни руди со различен состав, а тоа, пак, овозможувало варирање на составот на железото, односно, подобрување на квалитетот на добиениот челик.

Развојот на индустријата, односно, зголемувањето на производноста на Бесемеровиот процес овозможило појава на огромни количества метални отпадоци, за чија преработка во челик била потребна посебна технологија.

Браќата Сименс и технologот Мартин во 1864 година конструирале нова печка и предложиле нова технологија за добивање челик, со користење метални отпадоци. Со оваа технологија се добивал челик со претопување на металните отпадоци, потоа чисто железо, и со комбинација на отпадоци и железо, се добил квалитетен челик.

Во 1900 година вршени биле експерименти за користење на електричната енергија за добивање челик од железо или отпадоци. Хераулт ја конструирал првата електрична печка, која во почетокот се користела за добивање челик од железо, а денес се користи за добивање електрочелик од отпадоци и од железо.

Во 1938 година, Тисланд и Холе конструирале електрична печка во која од руда се произведувало железо.

По Втората светска војна се зголемиле потребите за челик што условило усовршување на постојните процеси за добивање челик. Имено, со развојот на производството на кислород, наместо воздух, во конверторите се вдуувал кислород, што условило развој на кислородно-конверторски постапки.

Како гориво за ослободување топлина за процесот на топење се користел коксот. Коксот содржи и испарливи материи (јагленоводороди, кислород и азот), кои при зголемување на температурата, односно, при топењето, испаруваат. Нивното количество изнесува 0,2-1,2%. Коксот има многу мала способност да впива влага. Зголемената влажност на коксот го отежнува просејувањето на ситните фракции, при што се смалува количината на фракциите поситни од 10mm, а се зголемува количината на фракциите над 40mm. Исто така, непожелно е влажноста на коксот да биде над 1% бидејќи се образува поголема количина прав при транспортот. Потребно е секогаш да се одржува константна содржина на влага во коксот, бидејќи со тоа, се обезбедуваат константна содржина на јаглерод во коксот и константен топлотен режим на печката. Коксот, кој се користи во високите печки, во својот хемиски состав содржи 82-90% јаглерод, 7-10% пепел, 0,4-1,3% сулфур и 0,006-0,15% фосфор. Карактеристично за коксот што се употребува во високите печки е дека треба да содржи минимални количини сулфурдвооксид, т.е. сулфурот е непожелен бидејќи ја смалува количината на врзаниот јаглен, односно, ја зголемува

потрошувачката на коксот. Смалувањето на содржината на сулфурот во коксот за 0,1% ја намалува потрошувачката на коксот за 5-10kg по тон железо.

При топењето во високата печка фосфорот од коксот преминува во железото и затоа, потребно е коксот да содржи минимални количини фосфор. Коксот може да содржи зголемена содржина фосфор само во случај кога се произведува железо за преработка во Томасов конвертор, каде што во процесот се користи топлината на согорувањето на фосфорот.

Согорувањето, односно, реакционата способност на коксот да се врзе со кислородот многу влијае врз работата на високата печка. За зголемување на производноста на високите печки, кои работат со лесно редуктивни руди, потребен е кокс со зголемена реакциона способност.

## 5.2. Физичко-хемиски особини на железото

Железото е метал со сива боја кој има магнетни особини. Во природата се среќава во слободна состојба, во метериоиди и во вулкански карпи. Се среќава како оксидни, карбонатни и суфидни руди. Температурата на топење му е  $1538^{\circ}\text{C}$ . Точката на вриење,  $2861^{\circ}\text{C}$ , специфичната маса,  $7,875 \text{ g/cm}^3$ . Железото, во споредба со другите метали, претставува метал кој најмногу се употребува. На влажен воздух оксидира. Реагира со сулфурната и со солната киселина.

## 5.3. Сировини за производство на железо

Од железните руди, кои служат како сировини за црната металургија, најважни се оксидната и карбонатната руда. Во зависност од видот на рудните минерали, железните руди можат да се поделат на: магнетитни, хематитни, лимонитни и сидеритни.

Магнетитните руди спаѓаат во групата оксидни руди кои во себе го содржат минералот  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ . Чистиот магнетит содржи 72,4% Fe, а при дробењето не формира ситнежи. Во допир со воздухот, постепено оксидира, односно, се смалува количината на  $\text{FeO}$  и на крајот, се добива хематит  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .

Хематитните руди спаѓаат во групата оксидни руди и го содржат минералот  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ . Чистиот хематит содржи 70,1% Fe, а при дробењето се добива голема количина ситнеж. Минералот хематит, како чист, не содржи хидратна вода.

Лимонитните руди претставуваат оксидни руди на железото каде што основен минерал е  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , но се разликуваат од хематитот бидејќи содржат поголем број хидратисани молекули и се прикажуваат со хемиска формула  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ . Чистиот лимонит се изразува со формулата  $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  и содржи 66,1% Fe.

Сидеритните руди спаѓаат во групата карбонатни руди и содржат минерал од типот  $\text{Fe}_2\text{CO}_3$ . Чистиот сидерит содржи до 48,2% Fe и претставува доста компактна руда. Во составот на железните руди влегуваат и нерудните минерали, односно, јаловината која е составена од оксиди:  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ , и зависно од нивната количина и однос, јаловината може да биде кисела или базна. Ако количината на нерудните минерали е мала тогаш тие руди се сметаат за богати, односно, тоа се руди кои содржат од 40-50% Fe. Рудите каде што количината на нерудните минерали е поголема, а количината на железо е 20-30%, претставуваат сиромашни

железни руди. За експлоатација на овој тип руди потребно е нивно претходно збогатување. Збогатување на рудите се изведува со помош на дробење и мелење на рудата, сува и водена сепарација, при што од руда со 20-30% Fe се добиваат богати железни концентрати со 60-65% Fe.

Пред збогатувањето, рудата се дроби и се меле, при што по механички пат се раскинува врската меѓу рудните инерудните минерали. Рудните концентрати се многу ситни материјали, и големината на честиците е до 0,1mm.

Во металургијата, како сировини се користат и пиритни изгореници, прав од висока печка, метален крш и струганици.

Содржината на железо во пиритните изгореници се движи во границите од 50 до 65%, меѓутоа, недостаток е што во составот содржат сулфур, бакар, олово, цинк, за кои потребно е претходно да се отстранат. Правта од високата печка содржи 40-55% Fe, а се добива со пречистување на гасовите од високата печка.

Валавничката трска се јавува како спореден производ при загревање на полуфабрикатите во валавничките печки.

Триската содржи до 50% Fe, а се среќава во вид на крупни парчиња кои се внесуваат во печката без претходна подготовка.

Коварината претставува ситен материјал кој се добива при валањето на челикот во валавниците. Коварината содржи до 20% железо. Металниот крш претставува отпадок кој се добива во ливната хала на високата печка, на ливната машина и во валавниците. Металните струганици претставуваат ситен материјал кој се добива при машинската обработка на делови од железо и од челик.

Во процесот на издвојување на железната руда од рудниците, покрај рудата во парчиња, висок процент од рудата претставува ситната фракција под 10mm. е Невозможно е да се изведе директната преработка на оваа руда во висока печка бидејќи во работата на печката, при вклучување на дувниците, честиците под 5mm ќе бидат издвоени со гасната струја во системот за пречистување на гасот.

Користењето ситен материјал под 5mm е можно само со претходна подготовка. Оваа подготовка на материјалот претставува окрупнување на ситниот материјал до гранулација која може да се преработува во високата печка. Окрупнувањето се изведува преку процес на брикетирање, на агломерирање и на пелетизација.

Под брикетирање на ситни руди и концентрати се подразбира нивно пресување во парчиња (брикети) со еднаков облик, кој може да биде правоаголен или јајцевиден. По пресувањето, брикетите се подложуваат на термичка и хемиска обработка за подобрување на нивните особини.

Окрупнувањето со агломерирање се состои од две меѓусебно поврзани фази: подготовкa на мешавината за синтерување и синтерување во агломерациони машини.

Една од можностите за окрупнување на рудните концентрати претставува процесот на пелетизација, кој се состои од две основни операции: изработка на сирови пелети со одредени димензии и високотемпературно жарење на пелетите, со цел да се зголеми нивната цврстина.

### 5.3.1. Топители

Топителите претставуваат минерални материји кои при пирометалуршките процеси се користат за регулирање на хемискиот состав и за образување на троската. Топителите во пирометалуршките процеси хемиски ги врзуваат нерудните минерали во лесно топливи соединенија.

Топителите можат да бидат базни, кисели, и амфотермни. Базни топители се варовникот и доломитот; кисели се кварцитите; а амфотермни се бокситите.

При топењето во висока пека се користат базни и кисели топители, односно, варовник и кварцит.

Вредноста на варовникот како топител се оценува според содржината на CaO во чистиот варовник ( $\text{CaCO}_3$  содржи 56% CaO). Во варовниците кои се користат во металургијата, минималната содржина на CaO треба да изнесува 52% за I класа и 50% за II класа. Квалитетот на варовникот зависи и од содржината на нерастворливите остатоци кои претставуваат  $\text{SiO}_2$  и  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .

Исто така, за варовникот што се користи како топител во високата пека постои горна и долната гранична големина на парчињата. Горната гранична големина на парчињата изнесува 80-100mm, а долната гранична големина, 25mm. Потребно е варовникот за високата пека да има отпорност на притисок и на абење, односно, да има притисна цврстлина од минимум 19,5 kPa.

Во процесот на топење во високата пека понекогаш се бара да се користи кисел топител. Во тој случај, се користи кварцит  $\text{SiO}_2$ , кој претставува силициум двооксид со гранулација до 80mm.

### 5.3.2. Горива

Горивата претставуваат материји кои при согорувањето со кислородот ослободуваат голема количина топлина која се користи за изведување на металуршките процеси.

За производство на железо во висока пека како основно гориво се користи кокс или дрвен кумур, а како дополнително гориво се користи природен гас, мазут или јагленова прав. Коксот, дрвениот кумур и мазутот претставуваат вештачко гориво кое се добива од природните горива (јаглен, нафта) по одредена технолошка постапка.

Во високите печки како основно гориво се користи коксот, додека дрвениот кумур, само за производство на специјални видови железо. Освен како гориво, коксот при топењето се користи како редуцент, односно, за редукција на оксидите и за легирање на железото со јаглерод.

Коксот се добива по пат на коксирање во специјални печки, коксари, од различни видови коксни јаглени. Коксот се произведува во парчиња со гранулација 10-40mm. За производство на железо во високи печки се користи кокс со гранулација од 40mm.

Хемиските карактеристики на коксот се одредуваат преку: количината на волатилите (испарливи материји), влажноста, хемискиот состав, содржината на сулфур, на фосфор и на пепел.

По својот хемиски состав коксот главно содржи јаглерод, во помали количини јаглеводород, кислород, азот и сулфур. Содржината на врзаниот јаглерод се движи од 82 до 90%.

### **Прашања**


1. Како се добивало железото од грно и во рафинационо грно?
2. Каква е разликата меѓу грно и рафинационо грно?
3. Како се добивал челик по пудлинг процесот?
4. Каква е разликата меѓу Бесемеровиот и Томасовиот процес за добивање челик?
5. Какви суровини се користат за производство на железо и кои се нивните карактеристики?

## 5.4. Добивање железо во високата печка

### 5.4.1. Конструкција на високата печка

Високата печка претставува еден вид шахтна печка. Работниот профил на печката одозгора надолу е поделен на следниве делови: грло, труп, мев, седало и огниште. Секоја зона во печката има точно определена функција и влијание на материјалот кој се пушта одозгора надолу.

Процесот на производство на сировото железо во високата печка претставува сложен процес составен од механички, физички, топлотни и физико-хемиски појави, каде што краен резултат претставува добивањето течно сирово железо, троска и гасови од појдовен материјал: руда, агломерат, топител и гориво. Процесот на топење во високата печка има непрекинат, односно, континуиран тек одозгора, при што во печката се додаваат сировините, руда, агломерат, топител и кокс, а долу низ дувниците се доведува загреан воздух, а во некои случаи, помешан со цврсто и течно гориво. Добиените гасови како производ на согорувањето минуваат низ столбот на шахтата и ја одведуваат својата хемиска и топлотна енергија. Рудниот засип се загрева, редуцира и на крајот се топи. На сл. 26 е прикажан работниот профил на високата печка со своите составни елементи.




Слика 26. Вертикален пресек на висока печка.

1. уред за шаржирање, 2. шаржа (железна руда, кокс и топител), 3. загреан воздух,
4. сирово железо, 5. троска, 6. излезни гасови.

Во долниот дел на печката се наоѓа огништето кое служи за собирање на сировото железо и на троската. Отворите за испуштање на сировото железо се затвораат со маса од ситен кокс. Кога треба да се врши испуст, тогаш отворот се пробива, т.е. се врши пробод. Прободениот отвор за сувово железо се наоѓа повисоко од дното на огништето за да не се создаде мртов слој во висина од 500-1000mm. Високата печка има и два отвора за троска, изработени од бакарен цилиндар кој се лади со вода. Во горниот дел на огништето се распоредени дувниците преку кои влегува воздух. Ладењето на печката се врши со вертикални ладилници вградени во облогата. Трупот на печката е обложен со шамотни тули. Исто и трупот се лади со вертикални или хоризонтални ладилници. Во ждрелото на печката се вградени леани заштитни сегменти засидани од внатрешната страна. Тука се наоѓа засипниот систем. Засипот доаѓа во ждрелото на печката во скрип преку мост. Скрипот претставува вагонетка од две оски кои се движат на две дупли шини. Волуменот на скрипот за современа печка изнесува  $14\text{ m}^3$ , т.е. во него може да се собере 7 тони кокс. Начинот на шаржирањето на коксот шематски е прикажан на сл. 27.

Засипот се шаржира во високата печка со помош на шаржниот механизам (сл. 27) кој се состои од приемен бункер (1), ротациона инка (2), мал конус (3) и голем конус (4). Наизменичното спуштање на малиот и на големиот конус го спречува излегувањето на гасовите во атмосферата, а ротационата инка, со помош на малиот конус, рамномерно ја распоредува шаржата во големиот конус, а преку него, во печката. Бидејќи шаржата се наоѓа од една иста страна на малиот конус, таа предизвикува нерамномерно засипување на печката, при што ротационата инка ја смалува оваа нерамномерност.



**Слика 27.** Шема на двоконусен засипен систем.

1. приемен бункер,
2. ротациона инка,
3. мал конус,
4. голем конус,
5. запченик кој го движи малиот конус,
6. сонда за мерење на висината на засипот.

#### **5.4.2. Засип на високата печка, распоред на засипниот материјал и на гасовите**

Рамномерна работа на високата печка и најправилно искористување на топлотната и хемиската енергија се постигнуваат со правилна распределба на материјалот во ждрелото од печката, односно, со соодветен распоред на движењето на гасниот ток одоздола нагоре.

Во практични услови, докажано е дека рамномерна работа на високата печка е можна при нерамномерна распределба на материјалот и на гасниот ток по должината на печката, односно, при смалена содржина на јаглероддиоксид покрај сидовите и во центарот на печката.

Тоа значи дека за нормална работа на печката, потребна е активна работа на печката во централната зона (зона на огништето), што обезбедува насочување на гасовите низ центарот на печката. Во современите високи печки, распределбата на материјалот и на гасовите е правилна ако содржината на јаглероддиоксидот на периферијата од ждрелото на печката изнесува 8-12%, а во центарот, 6-8%. За правилна распределба на гасовите, потребно е при засипувањето, најголемиот дел од материјалот (агломератот) да биде подалеку од сидовите на грлото, а помал дел во центарот.


Распределбата на материјалот, односно, протокот на гасовите се постигнува со двоконусен апарат со кружен распоредувач на материјалот.

Основни фактори, кои влијаат врз распределбата на материјалот и врз протокот на гасовите, се: големината на засипот на коксот и на рудата (агломератот), особините на материјалот кој се засипува, гранулацијата, насыпната тежина, насыпниот агол, редоследот на засипувањето итн.

Сите овие фактори што ја определуваат распределбата на материјалот, односно, протокот на гасовите, влијаат врз режимот на засипувањето, а нивното менување во текот на процесот претставува таканаречено „водење на печката одозгора“. Распределбата на материјалот на ждрелото на печката може да се подели на хоризонтална и вертикална.

Хоризонталната распределба се добива во хоризонтален пресек на ждрелото со празнење на скрапот во малиот конус. Вертикалната распределба се добива по вертикален пресек на ждрелото, а зависи од големината на коксниот засип и од начинот на засипувањето на материјалот во печката.

При внесување на материјалот во ждрелото на печката, се формира гребен, при што поситниот материјал останува на врвот, а покрупниот, на подножјето од гребенот. Од големината на растојанието помеѓу конусот и врвот на гребенот зависи колку ќе биде врвот на формираниот гребен оддалечен од сидот на ждрелото на печката. Ако растојанието е помало, врвот на гребенот ќе биде поблизу до сидовите на ждрелото. Значи, со промената на растојанието помеѓу конусот и засипот може да се помести гребенот на засипот на определено растојание од сидот на печката. Влијанието на големината на растојанието помеѓу гребенот и конусот врз распределбата на материјалот на ждрелото од печката е прикажано на сл. 28.



**Слика 28.** Влијание на растојанието меѓу гребенот и конусот врз распределбата на материјалот.

а) големо растојание б) мало растојание, 1. конус, 2. сид.

На положбата на гребенот влијае висината на нивото на насипаниот материјал. Доколку нивото е пониско, гребенот од насипаниот материјал ќе биде поблиску до сидовите на ждрелото, додека високото ниво го одделува гребенот од сидовите и се развива периферен проток на гасовите. За нормална работа на високата пека потребно е да се воспостави оптимално ниво на насипаниот материјал. Оптималното ниво на насипаниот материјал се одредува претходно, и за воспоставени услови на работа, се одржува константно.

### Прашања

1. Кои се составните делови на високата пека?
2. Како се врши шаржирањето на високата пека?
3. Кои се основните фактори кои влијаат врз распределбата на материјалот и врз протокот на гасовите?

## 5.5. Процеси на топење во високата печка

Суштината на процесот на топење во високата печка претставуваат физичко-хемиски промени на засипниот материјал со формирање железо и трска. Овие процеси со одвиваат во зависност од движењето на материјалот низ печката и од топлотните измени помеѓу засипниот материјал и претгреаниот гас. Засипниот материјал континуирано се движи одозгора надолу низ печката, во спротивна насока на гасовите, кои се формираат со согорување на коксот пред дувниците. Брзината на спуштањето на материјалот по пресекот на печката е нерамномерна и се движи во граници од 20-150mm/min. Нерамномерната брзина на спуштање на материјалот по пресекот на печката предизвикува побрзо протекување надолу на тешки и лесни материјали, т.е. на рудниот дел од засипот.

Рудниот дел од засипот се движи надолу, потиснувајќи го конусот кон сидовите на печката. Движењето на гасовите нагоре низ печката се одвива со многу поголема брзина од движењето на материјалот надолу. За успешно водење на процесот во високата печка, многу значајна е правилната распределба на топлината и на температурата по висина на печката бидејќи во тој случај, постои можност да се одвиваат потребните хемиски реакции.

Процесот на топење на железната руда во висока печка може да се претстави на следниов начин: коксот пред дувниците непрекинато согорува во струјата на воздухот кој се внесува преку дувниците; како резултат на согорувањето на коксот, се образува гас со висок процент на јаглеродмоноксид; на местото на согорениот кокс доаѓа нова количина кокс, а дел од коксот, кој не согорил, како течна трска преминува во долниот дел на огништето.

Претгреаните гасови одат кон горните зони на печката, предавајќи ја својата топлина на материјалите што се движат надолу и вршејќи истовремено редукција на железото од оксидите. Со внесување на материјалот во печката, тој стапува во контакт со загреаните гасови на температура 250-500°C.

Од материјалот најпрвин се одвојуваат влагата и испарливите материји. На температура од 400°C почнува редукција на оксидите на железото, а од 900°C, разложување на карбонатите. Со движење на материјалот во долната зона на повисоки температури, се зголемува интензитетот на редукцијата на оксидите на железото, и на 1000°C, поголем дел од повисоките оксиди на железото се редуцирани до FeO (железен моноксид). Значи, на овој начин се образува сунѓересто железо кое се најагленисува и растопено преминува во огништето.

Јаловината на рудата доаѓа во контакт со калциумоксидот, и на температури повисоки од 1100 °C, се добива смеша која се формира во зоната на стомакот на печката и како трска преминува во огништето.

За одвивање на сите овие процеси во високата печка, потребна е голема количина топлина, која освен што се троши на процесот на топење, се губи со гасовите, трската и железото, преку системот за ладење и др. Потребната топлина се обезбедува со согорување на коксот, со загревање на воздухот и со внесување на течно гориво.

Атмосферата во високата печка, освен во околината на дувниците каде коксот согорува со кислородот од воздухот, е изразито редуктивна, што овозможува редуктивно топење на рудата.

При движењето на материјалот од грлото на печката кон огништето се одвиваат следниве процеси:

- Разложување на материјалот кое опфаќа: испарување на влагата, разложување на хидратната вода, издвојување на волатилите и разложување на карбонатите.
- Редукција на железните оксиди по индиректна и директна постапка.
- Редукција на: мanganот, силициумот, фосфорот, сулфурот и други елементи.
- Образување железо и троска.


### 5.5.1. Разложување на компонентите на засипот

Засипот што се шаржира во печката содржи хигроскопна и хидратна или кристална влага.

Хигроскопната влага лесно испарува во грлото на печката и за нејзино отстранување не е потребна дополнителна топлина бидејќи температурата на гасовите е поголема отколку температурата на испарување на водата.

Хидратната влага се среќава само во случај кога се топи руда, а не агломерат, т.е. лимонитните руди.

Рудите на железо од типот на лимонит секогаш се сврзани со мали количини  $\text{Al}_2\text{O}_3$  и хидратна вода. Оваа руда се разложува на температура од 400 до  $1000^\circ\text{C}$ , ослободувајќи водена пареа која доаѓа во зона каде под дејство на јаглеродмонооксид од гасот, се разложува според реакциите:




Првата реакција е со позитивен топлотен ефект, меѓутоа нема посебно значење бидејќи топлината се одделува во грлото и се изнесува со гасовите.

Другите две реакции се со негативен топлотен ефект (ендотермни). Тие се одвиваат во температурен интервал од 500 до  $1000^\circ\text{C}$ , нивното одвивање е сврзано со потрошувачката на топина.

Гасот од високата печка содржи известна количина испарливи материји, кои испаруваат при согорување на коксот и се издвојуваат во определениот дел од печката. Испарливите материји (волатилите) содржат: 39,5%  $\text{H}_2$ , 14%  $\text{CO}_2$ , 0,9%  $\text{CH}_4$ . Карбонатите во високата печка се наоѓаат во форма на  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{MgCO}_3$ ,  $\text{MnCO}_3$ ,  $\text{FeCO}_3$ , и тие се разложуваат според еднотермната реакција:



На температури преку  $1000^\circ\text{C}$ , дел од јаглеродмонооксидот од коксот се редуцира според реакцијата:



Се претпоставува дека околу 30-70%  $\text{CO}_2$  се разложуваат со јаглеродот од коксот. Преостанатиот дел на  $\text{CO}_2$  ги смалува редуктивната способност на гасот од високата печка и степенот на индиректна редукција на оксидите.

Во денешно време сè повеќе се употребуваат синтерувани агломерати, каде што карбонатите веќе не постојат, што ја исклучува можноста карбонатите да дојдат во високата печка.

### 5.5.2. Редукција на железните оксиди

Процесот на редукција на железните оксиди од агломератот и од рудата претставува основна цел при работата на високата печка, при што како производ се добива сурово железо. Реакциите на редукција на железните оксиди се одвиваат во високата печка, при истовремено дејство на температурата и редуцентите јаглеродмонооксид (CO), водород (H<sub>2</sub>) и цврст јаглерод (C).

Самиот процес на редукција се состои од постепено одземање на кислородот од оксидите на железото, што може да се прикаже според реакциите:

а) При температура пониска од 570°C



б) При температура повисока од 570°C




Редуценти на железните оксиди во високата печка се: јаглеродот, јаглеродмонооксидот и водородот.

Редукцијата, која се одвива со помош на гасовите CO и H<sub>2</sub>, се вика индиректна, а со помош на јаглеродот, директна редукција.

Големината на зоната во која се одвива индиректна или директна редукција, како и брзината на одвибањето на реакциите, зависат од повеќе фактори, како што се: температурата, составот и брзината на гасовите, редуктивноста на рудата, режимот на работата на печката и др.

Работниот волумен на високата печка може да се подели на три зони и тоа:

- зона каде што владеат температури под 800°C, а се одвиваат реакции на индиректна редукција;
- зона каде температурата е 800 до 1100°C, каде се одвиваат реакции на индиректна и директна редукција и
- зона со температура над 1100°C каде се одвиваат реакции на директна редукција.



**Слика 29.** Зони на редукција на железните оксиди во високата пекка.




1. зона на шаржирање, 2. зона на загревање, 3. зона на индиректна редукција, 4. зона на индиректна и директна редукција, 5. зона на директна редукција, 6. зона на огниште, 7. зона на формирање на железо и троска, 8. зона на троска, 9. зона на сртово железо.

На сл. 29 е прикажан распоредот на наведените зони во висината на профилот на печката.

Брзината на редукционите процеси во високата пекка се зголемува со зголемување на: температурата, брзината на гасовите и содржината на редуцентот.

Редукцијата се забавува ако рудата содржи тешко топливи минерали (магнетити, силикати и железо) или големи парчиња јаловина.




Индиректната редукција на железните оксиди со јаглеродмоноксид, при температури повисоки од 557°C, се одвива според реакциите:



додека при температури пониски од 570°C:




Ако индиректната редукција се одвива со водород, тогаш се одвиваат следниве реакции:




На температура под 570°C, редукцијата се одвива аналогно како со јаглеродмоноксид, а на температура над 570°C, редукцијата се одвива со вишок на водород.

Над  $1000^{\circ}\text{C}$ , водената пара се разложува под дејство на јаглеродмоноксид според реакцијата:




Формираниот водород се троши на реакцијата на редукција:



До температура од  $810^{\circ}\text{C}$ , во составот на рамнотежната смеса водородот треба да биде повеќе од јаглеродмоноксидот, додека при повисоки температури, јаглеродмоноксидот треба да биде повеќе од водородот.

На дијаграмот на сл. 30 е прикажана рамнотежната состојба на гасната смеша CO и CO<sub>2</sub> со железните оксиди и железото.




**Слика 30.** Рамнотежна состојба при редукција на железни оксиди  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ,  $\text{FeO}$  со помош на CO и на  $\text{CO}_2$  во зависност од температурата.

Рамнотежниот состав на гасната фаза за реакција на редукција на  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  и на  $\text{FeO}$  одговара на кривите 2 и 3.

Директната редукција на железните оксиди се одвива на температури повисоки од  $1100^{\circ}\text{C}$ . Директната редукција на железните оксиди преостанати од индиректната редукција се врши со цврст јаглерод од коксот.

Директната редукција на железните оксиди со јаглеродот од коксот не се одвива со директен контакт на рудата и коксот, туку преку гасната фаза.


Процесот на директна редукција може да се прикаже преку збирната реакција (3):



На прв поглед, од горните равенки произлегува дека редукцијата на FeO се врши со јаглеродмонооксид; сепак, реакцијата не е индиректна бидејќи јаглеродмонооксидот настанал со разложување на CO<sub>2</sub> со јаглерод. Значи, јаглерод монооксидот во реакцијата на директна редукција се јавува како фактор кој ја забрзува самата реакција, т.е. преку него, јаглеродот се претвора во јаглерод монооксид и како таков, се троши за редукција на железните оксиди.

Редукцијата на CO<sub>2</sub> по реакцијата CO<sub>2</sub> + C → 2CO интензивно се одвива на температури над 950°C и во вишок C.

На температури од 400 до 600°C, се одвива спротивна реакција, таканаречена Белова реакција:




Беловата реакција го зголемува искористувањето на јаглеродот, т.е. со смашување на количината на јаглеродмонооксидот во гасот, ја спречува индиректната редукција.

Минималната потрошувачка на кокс во високата печка не би била остварена кога редукцијата на железните оксиди во целост би се одвивала преку индиректна редукција. Имено, со зголемувањето на степенот на индиректната редукција, во огништето ќе се образува вишок топлина, а поради намалување на директната редукција која троши топлина, ќе се предизвика нарушување на правилниот режим на работа на печката.

Значи, оптималниот степен на директна редукција зависи од потребната количина топлина за процесот во високата печка, од количината топлина која се внесува со воздухот, како и од количината додатни редуценти (мазут, гас). Колку е помала количината топлина за процесот во високата печка и колку е повисока температурата на воздухот, степенот на директната редукција ќе биде поголем. Во денешни услови, кај високите печки кои работат економично, околу 30% од оксидите на железото се редуцираат преку директна редукција.


Во сировото железо, освен 93-94% Fe, содржани се 6-7% и други елементи, како: јаглерод, силициум, манган, фосфор и сулфур. Во одделни случаи, покрај овие елементи, присутни се: бакар, никел, хром, ванадиум и др. Сите овие елементи при топењето во високата печка се редуцираат и преминуваат во железото.

Силициумот може да се редуцира во високата печка само по пат на директна редукција. Редукцијата се одвива на температура од 1450°C, во седалото на високата печка. Утврдено е дека редукцијата на силициумдиоксидот се одвива според равенката:



Меѓутоа, утврдено е дека редукцијата на силициумот во високата печка се одвива и на пониска температура од 1450°C бидејќи се формираат соединенија на силициумот со железото (FeSi), и силициумот преминува во метален растоп.

Редукцијата на силициумот може да се претстави според равенката:



Оваа реакција се одвива на температура од 1050 до 1150°C. За зголемување на степенот на редукцијата на силициумот, потребни се: висока температура на

воздухот, користење воздух збогатен со кислород, подготовка на шаржа со кисела содржина во јаловината или да се работи со кисела троска со зголемена содржина на  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .

### 5.5.3. Формирање троска

Првата течна фаза која во печката се појавува пред образување на течното железо е троската. Троската претставува стопена јаловина од рудата и агломератот, коксот и топителите.

На самиот процес на формирањето на течната троска му претходат низа подготвителни процеси, кои се одвиваат уште во цврстите, а делумно и во размекнатите материјали.

На температури од  $800\text{-}1100^\circ\text{C}$  се одвива синтерување на железните рудни материјали. Процесот на синтерување претставува комбинација од физичко слепување на честиците на оксидите и нивно заемно хемиско дејство, при што се формираат нови соединенија.

Синтеруваниот материјал на повисоки температури почнува да се размекнува. Процесот на размекнување му претходи на формирањето течна троска, при што завршна фаза на размекнувањето претставуваат топењето и формирањето течна троска.

Првата течна троска претставува предтроска. Формирањето течна предтроска се одвива главно во долниот дел од шахтата на високата пека, при температура  $1100\text{-}1200^\circ\text{C}$ .

Во текот на движењето надолу, троската се загрева, нејзината количина се зголемува, а со тоа, се менува и нејзиниот хемиски состав како резултат на формирањето големи количини:  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Формираната преттроска содржи: 30-40%  $\text{SiO}_2$ , 11-20%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 27-35%  $\text{CaO}$ , 6%  $\text{MgO}$  и др.

Троската што се формира во долниот дел на седалото и во горниот дел на огништето, се вика меѓутроска која содржи просечно: 35-38%  $\text{SiO}_2$ , 6%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 39-40%  $\text{CaO}$ , 2%  $\text{MgO}$ .

Конечната троска се формира на ниво на дувниците, каде што во составот на троската влегуваат и оксидите од пепелот на коксот, како и други елементи кои се делумно оксидирани во зоната на дувниците.

### Прашања

1. Како се врши формирањето на железото и на троската во високата пека?
2. Како се менува составот на гасот по висина на пекката?
3. Кои фактори влијаат врз интензификацијата на процесот во високата пекка?
4. Зошто се користи претгреан воздух при процесот на топење во високата пекка?
5. Како влијае зголемувањето на содржината на кислород во воздухот врз производноста на високата пекка?

#### 5.5.4. Производи на високата печка (сурво желеzo)

Под сурво желеzo се подразбираат сите легури на желеzoот и јаглеродот кои содржат повеќе од 2,14% јаглерод. Сурвото желеzo претставува примарна легура бидејќи се добива директно со редукција од рудата. Во својот состав, покрај јаглеродот, сурвото желеzo содржи одредени количини силициум, манган, фосфор, сулфур, бакар, арсен и други нечистотии. Кај одредени видови желеzo посебно се додаваат овие елементи за постигнување на одредени особини на желеzoот.

Врз основа на хемискиот состав, сурвото желеzo може да се подели на: бело, сиво, мелирано и специјално желеzo.

Под бело желеzo се подразбираат легури на желеzo и јаглерод кои содржат повеќе од 2,14% јаглерод. Во овој вид желеzo, јаглеродот, кој не е во цврст раствор со желеzoот, е издвоен во вид на желеzen карбид – цементит. Површината на преломот кај белото желеzo е светла поради издвоениот карбид и затоа се вика бело желеzo. Ова желеzo поради својата голема тврдина и крутост директно не се користи, туку оди на понатамошна преработка за добивање на челик.

Под сиво сурво желеzo се подразбираат легурите на желеzo и јаглерод кои содржат повеќе од 2,14% јаглерод. Целокупниот јаглерод, кој не е во цврст раствор со желеzoот, е издвоен делумно како графит, а делумно како цементит, што зависи од брзината на ладењето. Издвоениот графит му дава темно на сивото желеzo сив прелом, и затоа ова желеzo претставува сиво желеzo, кое се карактеризира со најголема цврстtina. Сивото желеzo, поради својата цврстtina, се користи за изработка на одливници и конструкциони материјали. Бидејќи поради својата слаба пластичност, се преработува со леење, сивото желеzo има назив и сив лив.

Постојат и таканаречени мелирани желеza, кои претставуваат премин од бело во сиво желеzo, т.е. сурво желеzo каде што јаглеродот е издвоен во облик на цементит и во облик на графит. Ова се постигнува со регулирање на содржината на силициум и со брзината на ладењето.


Постојат и специјални желеza кои претставуваат легирани желеza кои содржат поголеми количини силициум, манган и елементи како: Ni, Cr, Mo, V, Ti, Al, при што поединечни елементи се додаваат за подобрување на одредени особини на желеzoот. Специјалните желеza можат да бидат ниско и високолегирани желеza.

Кај нисколегираните желеza количината на додатните елементи не преминува повеќе од 5%, додека кај високолегираните желеza количината на одделните легирани елементи е поголема и од 10%.

#### 5.5.5. Прав и гасови од високата печка

Со гасовите од високата печка излегуваат ситни честици (прав), кои при работа на печката со агломерирани материјали имаат  $30-40 \text{ g/dm}^3$  прав, а при работа со сурвото неподготвен материјал,  $50-100 \text{ g/dm}^3$  прав. Овие гасови се пречистуваат до дозволена содржина на нечистотии.

Гасот може да се пречистува грубо, средно и фино. Грубото пречистување се врши во уред наречен фаќач на правта, кој претставува вертикален цилиндар со конус во долниот дел (сл. 31). Доводната цевка влегува во фаќачот на правта, при што гасот ја менува насоката при излегување од фаќачот на неговиот горен дел. Овде гасот се пречистува до  $1-4 \text{ g/dm}^3$  прав. На сл. 31 е прикажан уред за фаќање на правта.



**Слика 31.** Циклон и фаќач на правта.

1. влез на гасовите, 2. распснувач на вода, 3. дезинтегратор,  
4., 5. резервоари за прав, 6. излез на пречистен гас.

Средното чистење на гасот се врши во скрубери кои се слични на фаќачите на правта. Тие претставуваат цилиндри изработени од челична лимарија со дијаметар од 7 m и висина до 30 m. Во горниот дел се распснува вода, која при довод на гасот ги навлажнува честиците од гасот, кои како потешки се одвојуваат од него. При пречистување на гасот низ скруберот, гасот содржи  $0,3\text{--}0,5 \text{ g/m}^3$  честици прав.

Финото чистење на гасот од високата пека може да се врши на 4 начини: водена постапка со дезинтегратор, суво флотирање на гасовите, електрофилтри и вентури цевки.

Воденото пречистување претставува минување на гасот преку дезинтегратор во кој се внесува вода која се распснува и се меша со гасот. Навлажнетите честици на правта отежнуваат, а бидејќи во дезинтеграторот ротираат, се отфрлуваат надвор од оклопот, каде се исплакнуваат со вода.

Сувото пречистување се врши во коморни филтри со вреќи. Во коморите се обесени вреќи низ кои проминува гасот, ја остава правта во вреќите и излегува пречистен од гасовите. Пречистувањето на гасот од високата пека се врши и во електрофилтри, каде се врши наелектризирање на честиците од правта (анода) и нивно таложење (катода) при нивното празнење.

Електрофилтерот претставува затворена комора во која електроди од жица се обесени на изолатори. Правта што се таложи на електродите на комората се тресе со удирање со чекани.

### Прашања

1. Што претставува сировото железо?
2. Какви видови сивово железо постојат според хемискиот состав?
3. Кои се основните карактеристики на троската?
4. Кои услови треба да ги задоволи троската за нормална работа на печката?
5. Како се врши пречистување на излезните гасови?


## 5.6. Добивање суво железо во електро печката

Во земјите кои имаат доволно електрична енергија, а како сировина се користи богата железна руда, топењето се врши во електро печки. Првите конструкции на електропечките биле такви што деловите од сидот претставувале електроди. Кај овој вид печки, голема количина енергија се ослободувала од сидот на печката и се покажале како неекономични. Подоцна овие печки се усовршиле на тој начин што се конструирале електроди, кои се внесувале во шаржата. Во почетокот електродите биле поставени на нивото на дувниците. Оваа конструкција на електро печката се усовршувала со проширување на долниот дел од печката, при што количината на гасовите потребни за загревање на материјалот во оваа печка била 5-6 пати помала отколку во високата печка.

Во 1921 година Тисланд конструирал мала печка со капацитет од 500 KW во која како редукционо средство се користел кокс. Подоцна оваа печка се усовршила со поставување на три електроди, при што шаржирањето се вршело околу секоја електрода. За редукција се користел ситен кокс или антрацит.

Електро печката за топење суво железо (сл.32) има кружен облик и е покриена со свод низ кој поминуваат три електроди. Електродите во текот на процесот се синтеруваат и на тој начин, непрекинато се обновуваат а нивната положба се регулира автоматски. Пречникот на електро печката може да достигне и до 15 метри, а висината се движи од 4 до 8m.

Од надворешната страна печката е изградена од метална облога, а од внатрешната страна е осидана со шамотна и магнезитна тула. Од долната страна печката има отвори за излевање на сировото железо и на троската. Во горниот дел од печката се наоѓаат отвори за издвојување на гасовите, кои преку гасовод се прифаќаат и се носат на пречистување. Печката од горната страна е покриена со поклопка, која е изработена од посебна конструкција со трапезен простор.



**Слика 32.** Пресек на електро печка.

1. механизам за движење, 2. графитни електроди, 3. зона на топење на рудата,
4. осид на печката, 5. фундамент на печката.

Оваа конструкција на сводот од печката ја носи опеката која е изработена од магнезитен или високоалуминозен материјал. На сводот на печката се наоѓаат три отвори за електроди, кои се поставени во надолжна оска на печката или во облик на триаголник. Електричната енергија во печката се пренесува преку електроди.

Денес најмногу се користат Седерберговите електроди, кои се направени во вид на цилиндар од челична ламарина со дебелина 1,5-2,5mm и пречник до 1900mm. Над самата печка постои платформа од каде што се шаржира електродната маса. Со спуштање на електродната маса надолу, таа се пече, при што се формира самата електрода. Електродите имаат бакарни цилиндри преку кои се доведува електрична енергија. Во горниот дел се наоѓаат контактни прстени кои ги обвивкуваат електродите. Електродната маса постепено се коксира во самата електрода, при што овој дел од електродата кој се наоѓа во шаржата е коксиран. Во текот на процесот, електродите се трошат, па поради тоа, потребно е тие да се продолжуваат. Електричната енергија преку контактните челусти поминува низ обвивката на електродата, ослободува дел од топлината, при што еден дел од топлината за печење на електродите се добива со преносот на топлината од печката до контактниот прстен. Електродната маса при загревањето најпрвин станува тестеста на температура од 80 до 100°C, а со зголемувањето на температурата (500°C), почнува да се коксира и се добива печена електрода, која е добар проводник на електрична енергија.

Електродите се вметнати во материјалот во печката со должина од 2-3 m. Електричната енергија преку електродите преминува низ засипниот материјал, троската и железото и го затвора струјниот круг. Како резултат на отпорот што го даваат засипниот материјал, троската и железото, доаѓа до паѓање на напонот, кој е најизразен непосредно под електродата во засипниот материјал. Со промената на напонот се менува и зоната на работа, при што ако напонот е поголем, има пошироко подрачје низ кое поминува струјата, односно, поголемо подрачје на работа на печката.

#### 5.6.1. Состав на шаржата за електро печката

Изборот на сировините во електро печката може да биде широк бидејќи не се поставуваат строги критериуми во однос на хемиските особини. Во печката потребно е да се обезбеди добра пропустливост на шаржата, при што материјалот кој се шаржира треба да има помалку ситни фракции и прав. Најдобра гранулација на материјалот е 20-50 mm.

Основна сировина во електро печката е железната руда, која пред внесувањето, претходно се подготвува во вид на пелети, брикети и агломерат, кои се шаржираат во печката во одреден однос.

Како редукционо средство се користи металуршки кокс, дрвен јаглен, антарцит, лигнит или некои други горива со послаб квалитет. При изборот на редукционото средство, потребно е да се обрне внимание на гранулометрискиот состав и на распоредот во мешавината. Во практиката, главно се користат два вида гранулометриски состави за редуцент, и тоа, од 30-50 mm и од 5-20 mm. Јаглеродот во горивото варира од 30 до 90%. Во шаржата се додава како топител доломит со гранулација 20-50mm, со цел да се добие троска со определен хемиски состав.

Во електро печката при процесот на добивање железо, редукцијата на оксидите на железото се одвива главно по директен пат со учество на цврст јаглерод. Процесите на редукција, на образување железо и троска и на

отстранување на штетните состојки се одвиваат со голема брзина, посебно во зоната на електричниот лак каде што температурите се највисоки. Главната количина топлина потребна за процесот на топење кај електричните печки се образува преку електричниот лак над растопот, во самиот растоп и во слојот од шаржата кој е во непосреден допир со електродите. Во електропечките, реакциите на редукцијата на железните оксиди се одвиваат со директна редукција, додека само 10% од сите реакции се одвиваат со индиректна редукција со јаглеродмоноксид. При топењето во електро печка, потрошувачката на кокс е за 50% помала отколку во високата печка, поради што помала е и потрошувачката на топителни. Исто така, помала е количината на сулфур и на фосфор во металот, што е резултат на високите температури.

При процесот на топење, во електро печката се добива сурво желеzo како основен производ, а споредни производи се троската и гасот.

Сурвото желеzo добиено во електропечката има променлив состав, а главно се добива желеzo со низок процент на сулфур, односно, со приближен состав:

C 3-3,2%; Si 1,5-3%; Mn 0,2-0,3%; P 1,3-1,6%; S 0,1-0,3%.

Троската добиена од електро печката при услови во кои се изведува процесот, односно, високите температури, го има следниов просечен состав:

SiO<sub>2</sub> 35%; TiO<sub>2</sub> 13%; CaO 43%; MnO 7,5%; FeO - 1%.

Карактеристично е троските да имаат базен карактер, а базноста на троската се движи од 1,2 до 1,8. Базноста на троската е односот на базните и киселите оксиди во неа.

При топењето во електро печка се добива неколкупати помала количина гасови во однос на високата печка. Количината на гасовите изнесува 600-700 Nm<sup>3</sup>/тон сурво желеzo, кои се карактеризираат со висока топлотна моќ, што овозможува да се користат како гориво. Просечниот состав на излезните гасови од електропечката е:

CO<sub>2</sub> 19,6%; CO 64-72%; O<sub>2</sub> 0,25%; CH<sub>4</sub> 0,55%; H<sub>2</sub> 3,4%; N<sub>2</sub> 8,7%.

Гасовите ја напуштаат печката преку гасовод кој се наоѓа на сводот. Гасот најпрвин преминува низ комора во која се распрушува вода за ладење и грубо прочистување на гасот. Потоа, гасот оди во наредната фаза на фино пречистување во дезинтегратори, во кои се провшмукува гасот со истовремено додавање вода. Излезниот гас, кој со себе носи наквасени честици, преминува низ колона со прстени каде што се отстрануваат водата и преостанатите честици.

Процесот на топење на железни руди во електропечката ги има следниве предности во однос на топењето со високата печка:

- Ако се спореди цената на коксот и електричната енергија по тон произведено сурво желеzo, поекономично е користењето на електричната енергија.
- Со користењето на електричната енергија, потрошувачката на горивото се смалува до 50%, со што во желеzото се внесува изразито помала количина примеси од коксот (фосфор, сулфур и пепел).
- Високата температура во печката овозможува работа на печката со базни троски, при што се создаваат услови за добра десулфурација.
- При топењето се добива висококалоричен гас.

### **Прашања**

1. На кој принцип работеле првите електро печки?
2. Опиши ги основните карактеристики на електро печката.
3. Кои сировини се употребуваат за производство на суворо железо во електро печка?
4. На кој принцип се врши шаржирање во електро печката?
5. Кои горива се користат за редукција во електро печката?
6. Кои се основните производи на електро печката и нивните карактеристики?
7. Како се прочистува гасот од електро печката?

### **5.7. Обработка на железото надвор од високата пекка**

Железото добиено од високата пекка, кое се користи за понатамошна преработка во челик, во својот состав содржи примеси чија количина се движи во граници од 5 до 8%. Бидејќи суштината на процесот на добивање на челикот претставува отстранување на примесите, потребна е претходна делумна обработка на течното железо, со цел делумно отстранување на примесите. Во зависност од самиот процес и од уредот за добивање челик, примесите во железото можат да бидат сосема или делумно непожелни. Имено, сулфурот е непожелен за сите видови челици, фосфорот, за сите видови, освен за Томасовиот челик. Силициумот и мanganот се неопходни до определени концентрации, а пречекорувањето предизвикува тешкотии во процесот. Исто и јаглеродот е неопходен до определена граница во зависност од содржината на јаглерод во готовиот челик.

За да се ограничат тешкотиите што ги предизвикуваат примесите во железото, течното железо, пред внесување во уредот за добивање челик, се подложува на претходна рафинација. Рафинацијата на течното железо се изведува со цел од него да се отстранат во потребната мера силициумот, мanganот, фосфорот, сулфурот и јаглеродот. Рафинацијата на течното железо може да се изведува во лонците за пренос на железото и во миксери.

Рафинацијата на течното железо во лонец се изведува на следниов начин: лонецот со течно железо се поставува на специјална подлога и се врши продувување на железото со кислород, преку дувница ладена со вода; во течниот метал се вдувува гас со содржина на кислород околу 70%, за време од 30-40 минути; на крајот од рафинацијата, концентрацијата на силициумот опаѓа за 0,3-0,4%, а на мanganот, за 0,2-0,3%.


Подоцна при рафинацијата на течното железо во лонец освен кислород пред продувувањето се внесувал варовник ( $\text{CaCO}_3$ ).

При оваа постапка од железото се отстранува околу 0,4% C, 0,4% Si, 0,2% P, 0,008% S.


### **5.8. Десулфурација на течното железо надвор од високата пекка**

Во светот постојат повеќе методи за десулфурација на железото надвор од високата пекка. Во суштина, постојат две групи методи.

Во првата група спаѓаат методи кои се применуваат за време на испуштање на течниот метал од пекката. Втората група опфаќа методи кои се применуваат по завршениот испуст. На сл. 33 и на сл. 34 се прикажани методи за десулфурација за време на испуштање на течниот метал од пекката.



**Слика 33.** Десулфурација во прооден сад.




**Слика 34.** Десулфурација во сифонски лонец.

Ефектот на десулфурацијата во наведените случаи (сл. 33 и сл. 34) зависи од почетната содржина на сулфур во железото. Овие методи, кои припаѓаат во првата група, се погодни за добивање железо со средна содржина на сулфур во него, од 0,02 до 0,025%.

Со десулфурација на железото по завршениот испуст, односно, по внесувањето на железото во лонецот, се постигнува подобар контакт помеѓу железото и средствата за десулфурација.

Во овој случај, бидејќи средството за десулфурација е подолго време во контакт со металот, реакциите на десулфурација се поинтензивни, а степенот на десулфурација поголем. Со овој метод се постигнува концентрација на сулфур во железото помала од 0,01%. Како средство за десулфурација се користат: вода, сода, калциум карбид, метален магнезиум, кокс, а како средство за вдувување, природниот гас. Со цел да се обезбеди континуирана работа при обработката на железото надвор од високата печка и при добивањето челик во конверторите, се користат миксери со кои се обезбедуваат услови за континуирано снабдување на челичанските агрегати со течно железо. Железото, по излевањето од високата или електропечката, се влива во миксер (сл. 35), со што, од една страна, во миксерот се изедначуваат составот и температурата, а од друга страна, се обезбедува резерва железо за челичаната.




**Слика 35.** Миксэр.

1. бандаж, 2. вливен отвор, 3. отвор за испуст, 4. назабена летва, 5. течен метал.

Миксерот има капацитет до 1300 тони. Има отвор за вливање на горниот дел, а странично отвор за излевање. При излевањето, се раздвижува миксерот преку механизам со назабена летва.

Во миксерот во одреден степен се врши рафинација на железото. Имено, во миксерот се формира трска во која преминува дел од оксидираниот силициум и сулфур.

Сулфурот преминува во триската според реакцијата:



Во овој случај, десулфурацијата се изведува во присуство на мanganот од железото.

#### Прашања

1. Кои примеси ги содржи железото добиено во високата печка?
2. Како се врши пречистување, односно, рафинација на железото од примесите?
3. Што е десулфурација на течното железо?
4. Кои методи се користат за десулфурација на железото?
5. Во која постројка се врши процесот на десулфурација?

## 6. МЕТАЛУРГИЈА НА ЧЕЛИКОТ

### 6.1. Добивање челик во конвертори

Првобитното добивање челик во лонци имало доста недостатоци. Поради ниската температура, се добивал челик во тестеста состојба; исто така, овие печки се карактеризирале со низок производствен капацитет. Во 1860 година почнал да се произведува течен челик, во метална бања во која процесот на оксидација на примесите се одвивал за време од 10 до 30 минути. Својствата на добиениот челик зависат од неговиот хемиски состав и од технологијата на топење и на лиење. Според начинот на добивање, челиците се класифицираат на: Бесемеров, Томасов, Сименс-Мартинов и електро челик.

Бесемеровиот и Томасовиот процес претставуваат процеси со продувување на течниот метал одоздола. Суштината на процесот се состои во продувување на течното железо, кое претходно е внесено во конвертор со гасно средство (воздух, кислород).

На тој начин се постигнува бурно мешање на гасната и на течната фаза, при што настапува оксидација на елементите во железото. Процесот на оксидација на елементите овозможува нивната содржина во челикот да се доведе до потребната граница, односно, да се зголеми температурата на металот од  $1580^{\circ}\text{C}$  до  $1620^{\circ}\text{C}$ , пред неговото изливање.

Во зависност од видот на огноотпорниот осид на конверторот и од специфичноста на процесот, се одредува хемискиот состав на железото. На тој начин, разликуваме Бесемерово и Томасово железо. Бесемеровиот процес овозможува преработка на железо добиено од руди со ниска содржина на фосфор и на сулфур, што е условено од киселата огноотпорна облога на конверторот. Рудите, кои содржат висока концентрација на фосфор, не можат да се преработуваат во Бесемеровиот конвертор, и затоа се користи Томасовиот процес, кој всушност, претставува истиот конвертор, но со огноотпорна облога изработена од базна опека (доломит). Содржината на фосфорот во железото пред конвертирањето изнесува 1,6-2,0%.

Подоцна во конверторите за Бесемеров и за Томасов процес, наместо воздух, се вдуувал кислород, и на тој начин била воведена кислородно-конверторска постапка за добивање челик. Подоцна се усовршувал процесот на добивање на челикот во конверторите, при што се користеле нови кислородно-конверторски постапки, како LD, Калдо и рото-процес. Новите процеси требало да обезбедат добивање квалитетен челик, односно, да обезбедат преработка на железо со каков било состав.

Каде Калдо процесот конверторот е поставен под агол и се ротира околу својата оска со 30 вртежи во минута. Рото-процесот претставува добивање челик во хоризонтална печка која се врти со брзина од 0,2-4 вртежи во минута.

## 6.2. Видови сировини и нивна примена

Основна сировина што се користи во конверторскиот процес претставува железото. При Бесемеровиот процес, се преработува железо со ниска содржина на елементи кои при оксидацијата ослободуваат топлина (силициум, манган, фосфор). При Томасовиот процес, базниот огноотпорен осид на конверторот овозможува да се преработува железо и со поголема содржина на фосфор и на сулфур. Кај кислородно-конверторскиот процес се преработува железо со различен состав и тоа во граници: 3,7-4,5% C; 0,3-1,7% Si; 0,4-2,3% Mn; 0,03-0,08% S; 0,3% P и др.

Содржината на одделни компоненти во железото има влијание при добивањето на челикот. Имено, содржината на манганот има влијание врз одвивањето на десулфурацијата на челикот.

Зголемената количина манган и силициум во железото ги влошува технолошките показатели на процесот бидејќи ја зголемува количината на триската и ја смалува издржливоста на печката. Челични отпадоци се додаваат во конверторот како средство за ладење, при што заедно со отпадоците се внесува железо. Челичните отпадоци се додаваат во количина од 25-30% од тежината на течното железо.

Железна руда може да се користи како средство за ладење и како средство за забрзување на формирањето на триската.

Железната руда претставува ефикасно средство за ладење и има поголем ефект од отпадоците како резултат на дополнителни реакции на разложување и редуцирање на железото, при што се троши топлина. Како замена за руда може да се користи валавничка коварина која содржи до 2%  $\text{SiO}_2$ , потоа пелети и др.

Вар се додава при конвертирањето, со цел да се образува триската и да се поврзат штетните примеси од железото (фосфорот, сулфурот). При користење неквалитетна вар со нееднаков состав, постои отежнато формирање триска. При конвертирањето, се користи вар со гранулација 30-60mm во количина 5-10% од масата на железото. За забрзување на процесот на формирање на триската, се користат разни топители.


Најчесто се применува бокситот кој во себе содржи 37-50%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . По растопувањето, бокситот преминува во триската, а алуминиумтриоксидот ја зголемува течливоста на триската, го потпомогнува растворувањето на калциумоксидот и ја снижува температурата на топење на триската. Исто така, како ефикасен топител се користи калциумфлуоридот кој содржи 89-95%  $\text{CaF}_2$ , којшто можне интензивно ја снижува температурата на топење на смесата со  $\text{CaO}$ .

### Прашања

1. Како се класифицираат челиците според начинот на добивање?
2. Кои се класичните процеси за добивање челик?
3. Кои се нови кислородно-конверторски постапки за добивање челик?
4. Кои основни сировини се користат во конверторскиот процес за добивање челик?

### 6.3. Бесемеров процес

При Бесемеровиот процес, се преработува железо со ниска содржина на сулфур и на фосфор, и затоа се користи кисела облога на конверторот. При процесот на оксидација на примесите, силициумот оксидира до силициум диоксид, при што се формира кисела троска, која не реагира со киселата облога на конверторот.



**Слика 36.** Басемеров конвертор.

1. грло на конверторот,
  2. механизам за наклон на конверторот,
  3. довод на воздух,
  - 4(B). осид на конверторот.
- B – напречен пресек на конверторот.

Како основен извор на топлина во Бесемеровиот конвертор (сл. 36) претставуваат реакциите:




При оксидацијата на силициумот температурата се зголемува за  $150^{\circ}\text{C}$ , а при оксидација на мanganот  $20-45^{\circ}\text{C}$ .


При Бесемеровиот процес на добивање челик што се изведува со дување воздух во конверторот, се издвојуваат 3 периоди, и тоа: прв период на интензивна оксидација на силициумот и на мanganот; втор период на интензивна оксидација на железото, што е непожелно и секогаш се стреми колку е можно да се намали овој период. Во периодот на оксидација на силициумот и на мanganот, пламенот од конверторот е краток и слабо светол. Во периодот на оксидација на јаглеродот, производ на реакцијата е јаглеродмоноксидот, кој согорува на отворот од конверторот, при што излегува светол и долг пламен.

Во третиот период, кога почнува оксидацијата на железото, пламенот се скратува и се појавува темен чад како резултат на испарувањето на железото и на неговите оксиди во излезните гасови.

Оксидацијата на состојките на сировото железо со воздухот протекнува според следниве реакции:



Образуваните оксиди  $SiO_2$  и  $MnO$  не се раствораат во металот и преминуваат во трска. Железниот оксид  $FeO$  се растворува во трската и во металот.



**Слика 37.** Шема на положбата на конверторот при:

- А) вливање на железото,
- Б) продувување,
- В) испуштање на челикот.

Во хоризонтално поставен конвертор (сл. 37А) се влива течно Бесемерово железо на температура од 1350 до  $1400^{\circ}\text{C}$ . По внесувањето на сировото железо, конверторот (сл. 37Б) се доведува во вертикална положба. Производи на процесот на конвертирање се трска и Бесемеров челик. Трската на Бесемеровиот процес претставува производ на оксидацијата на примесите од сировото железо. Во трската преминува и еден дел на  $SiO_2$  од облогата на конверторот. Добиената трска содржи: 55-65%  $SiO_2$ ; 15-25%  $FeO$ ; 15-20%  $MnO$ ; 3-6%  $Al_2O_3$  и др.

Количината на трската изнесува 7-9% од масата на внесеното сиво железо.

#### 6.4. Томасов процес

Сурово железо со зголемена содржина фосфор се преработува според Томасов процес. Овој процес се применува во земјите богати со железна руда со висок процент на фосфор (Франција, Белгија, Германија).


Томасовиот конвертор се разликува од Бесемеровиот конвертор единствено во облогата која е изработена од жарен доломит со смола од камен јаглен, односно, од базен материјал.

Конверторот (сл. 38) претставува сад со крушковиден облик. Конверторот е обложен со челичен лим со дебелина 15-25 mm.

Плаштот на конверторот се состои од 3 дела: долен (конусен) дел, среден (цилиндричен) и горен дел во вид на пресечен конус.

На дното на конверторот се наоѓаат дувници низ кои се вдувува воздух. Осидот на конверторот е изработен од огноотпорен материјал со дебелина 250-400 mm, и тоа издржува 1300-2000 топења.

Железото кое се преработува во Томасовиот конвертор содржи 1,6-2,0% фосфор, 0,8-1,3% манган и 0,2-0,6% силициум.



Слика 38. Шема на Томасовиот конвертор.

1. систем за шаржирање,
2. осид на конверторот,
3. работна површина,
4. довод на воздух,
5. воздушна комора,
6. дизни за воздух.

Главен извор на топлина во Томасовиот процес претставува оксидацijата на фосфорот, која е потпомогната со додаток на калциумоксид, според реакцијата:



Потребната базност на троската се добива со додаток на калциумоксид во количина 10-15% од масата на суровото железо.

Томасовиот процес се одвива во 3 периоди, но при пониски температури во однос на Бесемеровиот процес ( $1350-1400^{\circ}C$ ). Во првиот период се врши оксидацijа

на силициумот и на дел од мanganот. Оксидацијата на фосфорот започнува при крајот на вториот период при услови кога калциумоксидот е во форма на калциумфосфат, подготвен да го врзе фосфорот во базна троска.

Интензивна оксидација на фосфорот се одвива во третиот период и се одвива паралелно со оксидацијата на железото. Троската, која се добива во Томасовиот конвертор, има двојна улога, и тоа: учествува во процесот, обезбедувајќи отстранување на фосфорот од металот, но и самата претставува уште еден корисен производ на топењето. Имено, поради висока содржина на фосфор, троската се користи во земјоделството како минерално губриво. Капацитетот на Томасовиот конвертор е 12-70 тони, а траењето на дувањето е 16-22 минути. Производот од топењето е 85-89% од масата на сировото железо.


### Прашања

1. Кое железо се преработува со Бесемеровиот процес?
2. Кои се основни реакции при процесот?
3. Кои се производите при конвертирањето на Бесемеровото железо?
4. Какво железо се преработува со Томасовиот процес?
5. Описи го Томасовиот конвертор.
6. Во колку периоди се одвива Томасовиот процес? Описи ги.

### 6.5. Кислородно-конверторски процеси



Томасовиот и Бесемеровиот процес за добивање челик се карактеризираат со ограничен хемиски состав на железото кое се преработува и со слаб квалитет на добиениот челик. Поради тоа, се барале нови начини на преработка на железото, односно, начини за усовршување на наведените процеси. Имено, воздухот што се користел при вдувувањето се збогатувал со кислород, а подоцна се вдуувал чист технички кислород. Брзината на одвивањето на процесот зависи од количината на кислородот што се вдувува во текот на процесот. Високиот оксидационен потенцијал на гасната фаза овозможува истовремено да се оксидираат сите компоненти во металот: силициумот, мanganот и јаглеродот. Брзината на процесот на образување на троската, реакциите на границата троска-метал и реакциите во волуменот на металот зависат од интензитетот на кислородниот млаз. Интензитетот на кислородниот млаз може да се регулира со промена на висината на дувницата за кислород, со промена на минутниот проток на кислород, како и со користење дувници со специјални млазници за кислород.

Процесот, исто така, се карактеризира со тоа што нема одвоени периоди на оксидација на одделни елементи (силициум, мangan, јаглерод и фосфор), карактеристични при работа на конверторот со вдувување на воздух. Оксидацијата на силициумот завршува за 3-5 минути во текот на процесот и зависи од неговата концентрација во железото. Оксидацијата се изведува според реакциите:




кои ја покажуваат можноста за директна оксидација на силициумот со кислородот од гасната фаза или со  $\text{FeO}$ , оксидирano железо со кислородот.

Истовремено со оксидацијата на силициумот се оксидира и манганот според реакциите:



Значајна карактеристика на кислородно-конверторскиот процес претставува брзата оксидација на фосфорот од почетокот на вдувувањето, а посебно во втората четвртина. Оксидацијата на фосфорот се одвива со помош на триската која е богата со оксидите на калциумот и на железото. За образување на триската веднаш на почетокот на вдувувањето на кислородот, копјето за кислород треба да се постави на поголема висина од почетната површина на металот и да се намали протокот на кислородот. На тој начин се одвива површинска оксидација со интензивно образување оксиди на железото, што го олеснува преминувањето на  $\text{CaO}$  во триската. По образувањето активна триска богата со  $\text{CaO}$  и со  $\text{FeO}$ , се зголемува протокот на кислородот со истовремено спуштање на копјата за кислород поблизу до металот. На овој начин, кислородниот млаз навлегува длабоко во растопот, со што се забрзува оксидацијата на јаглеродот.

Ако железото се преработува со намалена содржина на фосфор (0,06-0,07%), вдувувањето на кислородот може да се изведува со фиксирана положба на копјето за кислород. На сл. 39 се прикажани можните положби на копјето за кислород во текот на работата на конверторот.




**Слика 39.** Шема на реакционата зона.

- а) нормална положба на копјето,
- б) висока положба на копјето.

Ако се преработува железо со ниска содржина на фосфор, вдувувањето на кислородот се врши со висока положба на копјето.

За време на оксидацијата на јаглеродот се појавуваат меурчиња од гас како производ на оксидацијата, кои го подигнуваат нивото на металот и на триската. Овој период на работа се изведува со спуштена положба на копјето

Отстранувањето на сулфурот од течниот метал, односно, процесот на десулфурација се одвива со помош на калциумоксид од триската според реакцијата:



Степенот на десулфурација, т.е. односот на количината на отстранет сулфур и појдовната количина сулфур може да достигне вредност до 40%. Поради високиот оксидационен потенцијал на гасната фаза, околу 10% од вкупно отстранетиот сулфур може да преминат во гасната фаза во облик на  $\text{SO}_2$ .

Една од можностите за намалување на концентрацијата на фосфорот претставува додавањето калциумоксид во конверторот, во кој се наоѓа трска од завршниот период од претходниот процес. Во триската од претходниот процес се уфрла вар во количина од 20% од вкупно потребната количина. Оваа операција е потребна за да се избегне бурната реакција на триската и железото при вливање на железото. По внимателно вливање на железото, се додава нова количина вар, 20-25% од вкупната количина, а потоа во текот на вдувувањето на кислородот, се додаваат пелети од железен концентрат.

На крајот од првиот период на вдувувањето, металот содржи 0,8-1% јаглерод и 0,2% фосфор, а триската 50%  $\text{CaO}$ , 20%  $\text{FeO}$  и околу 20%  $\text{P}_2\text{O}_5$ . Оваа трска се изlevа од конверторот за да не се врати повторно фосфорот во металот.

За подобрување на дефосфоризацијата и на десулфурацијата на челикот при преработката на високофосфорно железо, во конверторот се додава смелена вар, што овозможува зголемување на реакционата површина. Оваа постапка овозможува во почетокот на процесот да се зголеми базноста на триската и да се создадат поволни услови за добра дефосфорација и десулфурација на металот. Спрашениот варовник се воведува во конверторот во зрна со големина 0,1-1mm. При процесот, околу 1/3 од вкупната количина вар се додава заедно со челичните отпадоци, бокситот и мали количини железна руда. Вдувувањето на кислородот се врши интензивно со висока положба на копјето при што триската почнува да се пени. Дувницата потоа се спушта надолу и истовремено во кислородниот млаз се додава спрашена вар. Кога ќе се намали содржината на јаглеродот до 0,7%, а на фосфорот до 0,2%, се отстранува таканаречената меѓутрска. Во вториот период се вдуваат истовремено кислород и спрашен вар до крајот на процесот на вдувување.

Формирањето високобазна и течлива трска со вдувувањето спрашена вар овозможува висок степен на десулфурација на металот, при што 60-70% сулфур преминуваат во трска.

Усовршувањето на технологијата во кислородно-конверторското производство било насочено кон изработката на легирани челици од различен квалитет. Основни челици, кои се усвоени или се во фаза на усвојување, претставуваат: динамо челикот, трансформаторскиот челик, хромниот челик, челикот за бродови, конструкционите легирани челици и др.


### Прашања

1. Во што се разликува кислородно-конверторскиот процес од Бесемеровиот и од Томасовиот?
2. Како се врши оксидација на силициумот и на мanganот во кислородно-конверторскиот процес?
3. Како се врши оксидација на фосфорот во процесот?
4. Како се врши десулфурација во процесот?
5. Како се отстранува фосфорот од железото со додаток на спрашена вар?
6. Како се врши внесување на спрашената вар во конверторот?
7. Кои легирани челици можат да се добијат со кислородно-конверторските процеси?

## 6.6. Калдо постапка за преработка на железото во конвертор

Во претходно наведените постапки за добивање челик во кислороден конвертор има низа недостатоци, меѓу кои карактеристично е издвојувањето темен чад, кој се образува при продувување на металот со кислород. Во Шведска е разработена нова постапка за добивање челик во конвертор кој се врти, наречена Калдо постапка, според името на пронаоѓачот Калинг.

Кислородниот Калдо конвертор е навален во однос на хоризонталата под агол од  $17\text{--}20^\circ$  и ротира околу својата оска со брзина од 30 вртежи/минута. На слика 40 е прикажан Калдо-конверторот. Суштината на процесот во конверторот се состои во тоа што при вртењето на конверторот во текот на процесот, металот непрекинато се меша како резултат на постојано вдувување на кислород преку копјето. Процесот лесно се регулира со промена на брзината на вртежите на конверторот, со контролирање на струјата на кислородот и на потрошувачката на кислородот. Мешањето на металот не дава можност металот на одделни места да се прогреје, со што се спречува појавата на темни гасови.



Слика 40. Шема на Калдо конвертор.

1. положба при шаржирање,
2. додавање  $\text{CaO}$  и руда,
3. вдувување спрашен материјал,
4. лонец за челик.

Самата можност да се менуваат аголот под кој се вдувува кислородот и количината на кислородот обезбедува целокупниот  $\text{CO}$  (90%), кој се формира како производ на оксидацијата на јаглеродот, да согори над металот.

Основни предности при користење на Калдо процесот се:

- Можност за преработка на двалати повеќе челични отпадоци во однос на другите процеси.
- Големи можности за регулирање на процесот, што се постигнува со промената на наклонот на копјето за кислород, со регулација на протокот на кислород и на бројот на вртежи на конверторот. Тоа дава можност за регулација на брзината на оксидацијата на примесите во металот.


- Помала количина издвоени гасови во однос на кислородниот процес, од што произлегуваат помали вложувања за пречистување на гасовите.
- Можност за постигнување ниски концентрации на штетните примеси во челикот.

Основен недостаток на Калдо процесот претставува неговото времетраење кое е 1,6 пати подолго во однос на кислородниот процес во конверторот, за ист капацитет, што влијае врз издржливоста на огнотопорниот осид, односно, на зголемувањето на потрошувачката на додатоци.

## 6.7. Рото-процес

Рото-процесот претставува постапка за производство на челик со продувување на железото со кислород во ротациона печка. Ротационата печка претставува цилиндрична хоризонтална печка (сл. 41), која бавно се врти околу својата оска со брзина 0,2-4 вртежи во минута. Роторот се состои од челичен цилиндар осидан со базна (магнезитна) опека. На предната страна роторот има отвор низ кој се внесуваат железото, цврстите додатоци и кислородот. Низ задниот отвор излегуваат гасовите од процесот. Исто така, тука се наоѓаат отвори за испуштање на челикот и на троската.

Со помош на посебен уред за шаржирање, во печката се внесуваат вар, руда и коварина. Железото се внесува со специјален подвижен жлеб кој по вливањето се отстранува и се поставува копје за кислород. При преработка на железото во челик, троската се излива кога содржината на јаглеродот во металот достигнува околу 2%, а на фосфорот 0,1-0,2%. Рото-процесот трае околу 40 минути, а добиениот челик по квалитет одговара на Сименс-Мартиновиот челик.



**Слика 41.** Шема на ротор.

1. метална када, 2. примарен кислород, 3. секундарен кислород, 4. одвод на гасови, 5. осид на печката.

Брзината на процесот зависи од количината на кислородот, од притисокот на кислородот и од потрошувачката на железна руда. Во ротационата печка многу ефикасно се врши отстранување на сулфурот од металот поради високите температури и поради непосредниот контакт на металот со оксидационата атмосфера. Во ротационата печка се изработуваат нискојаглеродни челици со содржина 0,05-0,25% јаглерод, 0,03% фосфор и 0,02% сулфур. Недостаток на процесот претставува брзото трошење на огноотпорната облога.

## 6.8. LD-AC процес

Процесот LD-AC, претставува кислородно-конверторски процес со вдувување на сомелен калциумоксид во струја на кислород. Основна карактеристика на овој процес е тоа што еден дел од потребната вар (околу една третина од вкупно потребната вар) се додава парчеста пред вдувувањето.

Преостанатата количина вар се додава во текот на вдувувањето како прав со струјата на кислород преку копјето. Со регулирање на протокот на кислород се врши регулација на процесот на оксидација на јаглеродот и на фосфорот. По излевање на челикот низ изливниот отвор, завршната троска останува во конверторот за следниот процес. Потрошувачката на вар за време на продувувањето на кислородот изнесува  $100\text{-}750\text{kg/min}$ .

Конверторот при LD-AC се разликува од Калдо конверторот, кој е со поширок горен дел и стеснат отвор на грлото од конверторот. Горниот дел на конверторот има двојни сидови и се лади со помош на вентилатор. Осидот на конверторот е од доломитна опека, во кој на едната страна од конверторот се наоѓа отвор за испуштање на троската, а на другата страна, отвор за излевање на челикот. Кислородот се вдувува преку копја поставени одозгора, а спрашената вар се внесува во кислородниот млаз преку посебен уред.

По излевањето на челикот низ изливниот отвор, завршната троска останува во конверторот за следниот процес. Во троската се додаваат железни струганици или спрашен јаглен за да се избегне бурната реакција при вливање на железото. Во првиот период се појавува пенлива троска која ја забрзува дефосфорацијата на металот.

Со промена на висината на копјето, може да се регулира длабочината на навлегувањето на кислородниот млаз, односно, да се интензивира оксидацијата на јаглеродот. Главен услов за постигнување ниски концентрации на фосфор во металот претставува отстранувањето на богатата фосфорна троска во првиот период. Заради тоа, на крајот од првиот период на дување, што е можно повеќе троската се испушта од конверторот. За да се спречи рефосфорација во лонецот, односно, редукција на фосфорот и негово враќање во металот, пред излевањето на челикот се врши згуснување на троската со вдувување спрашена вар заедно со кислородот. На тој начин троската заостанува во конверторот, а во лонецот се формира нова троска со додавање вар. Целокупната количина вар, која се троши при процесот се додава преку посебен распределувач со главната струја на кислородот. Потрошувачката на вар при продувувањето со кислород се движи од 100 до  $750\text{kg/min}$ . Потрошувачката во вториот период на дување се регулира со додавање челични отпадоци или железна руда.

Во LD-AC конверторот може да се преработува обично и високофосфорно железо при што може да се произведат нискојаглеродни, високојаглеродни и легирани челици. Челикот добиен во LD-AC конверторот има низок процент на штетни примеси, и тоа: 0,012-0,02% сулфур, 0,014% фосфор и 0,03% азот.

### Прашања

1. Кои сировини се внесуваат во Калдо-конверторот?
2. Како е поставен кислородниот Калдо-конвертор?
3. Кои се предности на Калдо процесот?
4. Во која пекка се изведува рото-процесот?
5. Кои сировини се внесуваат во печката?
6. Кои фактори влијаат на брзината на Калдо процесот?
7. По што се разликува LD-AC конверторот од кислородниот конвертор?
8. Кој е основен услов за постигнување ниски концентрации на фосфор во металот?
9. Кои челици се произведуваат со LD-AC процесот?

### 6.9. Дезоксидација на челиците

Дезоксидацијата претставува процес на намалување на содржината на кислород и на водород во металот, како и на количината на неметалните вклучоци. Дезоксидацијата се изведува со помош на инертни гасови, како што се: азот, аргон. Со овие гасови, во металот се внесуваат средства за дезоксидација, како што се: кокс и графит со гранулација до 1mm. Овие средства за дезоксидација може да се внесуваат во течниот метал, освен со инертни гасови, и со помош на сув компримиран воздух. Со графит или кокс во форма на прав можно е и до 30% да се намали појдовната содржина на кислород во металот, односно, степенот на оксидираноста на металот, што обезбедува стабилна дезоксидација на металот. При продувувањето на недезоксидиран метал со спрашен графит доаѓа до смалување на содржината на кислородот во металот и до зголемување на содржината на јаглеродот, односно, карбурација на металот.


### 6.10. Обработка на течен челик во вакуум

Обработката на челикот во вакуум претставува отстранување на гасови и на неметални вклучоци надвор од пекката во таканаречени вакуум комори. Во овие комори со помош на вакуум пумпи се врши разредување од 666,6-1999,8 Pa, при што во овие услови доаѓа до издвојување на гасовите растворени во челикот ( $H_2$ , CO,  $CO_2$ ,  $N_2$ ). Времето на задржување на челикот во вакуум комората зависи од количината и од составот на челикот кој се вакуумира, а обично, овој процес трае 5-25 мин. Степенот на смалување на содржината на гасовите во челикот зависи од степенот на дезоксидираноста на челикот. Недостаток на процесот на вакуумирање во лонец (сл. 42а), претставува ограничено време на задржување на металот во лонецот, како последица од ладење на металот во лонецот. Поради тоа, можно е да се примени индукционо загревање на металот.

Сè повеќе се применува вакуумирање на металот со преливање од лонец во лонец (сл. 42б), при што постојат пополовни услови за издвојување на гасовите од металот во однос на претходниот начин на вакуумирање во лонец. Оваа постапка се изведува на тој начин што празниот лонец се поставува во вакуум комората во која се врши разредување од 133,3-399,6Pa, а на капакот од вакуум комората се поставува меѓулонец (сл. 42в) или вливна чаша.

На излезниот дел од меѓулонецот се поставува лим од алуминиум кој се топи под дејство на течниот челик од меѓулонецот. Млазот од челик кој влегува во вакуум

комората се растура во вид на капки под дејство на вакуумот, со што се зголемува површината на металот и се забрзува процесот на дегазација на металот.



**Слика 42.** Постапка за обработка на челик во вакуум.

а) во сад б и в) со преливање од сад во сад

Процесот на дегазација со овој метод за сад од 40 тони трае од 8 до 10 минути. При леење во вакуум се постигнува висок степен на дегазација на металот, а содржината на кислородот може да биде снижена до 0,001-0,002%. Исто така, значително се смалува количината на неметалните вклучени во металот. Леенето под вакуум се применува кај челиците, кои не 'рѓосуваат, кај трансформаторските и конструкционите челици.

#### Прашања

1. Што претставува процесот на дезоксидација на челиците?
2. Кои сировини се користат за дезоксидација?
3. Како се врши отстранувањето на гасовите во вакуум коморите?
4. Кој е недостаток на процесот на вакуумирање на челикот?

#### 6.11. Сименс-Мартинов процес

Кон крајот на минатиот век, со брзиот развој на металопреработувачката индустрија, се појавила голема количина метални отпадоци кои не можеле да се искористат ниту по една технологија која постоела во тоа време. Исто така, постојните технологии не можеле да обезбедат челик со висок квалитет каков што се барал со развојот на машинската индустрија.

Користењето на челичните отпадоци и различни квалитети на сурво железо се можни во огништето на пламената печка, односно, Сименс-Мартиновата печка.


Конструкцијата на печката ја дале браќата Фридрих и Вилхем Сименс, а Емил и Џери Мартин го разработиле металуршкиот процес во 1866 година.

Конструкцијата на печката претставува огниште во кое се врши процесот и кое овозможува да се добие доволно висока температура за топење и за рафинација на челикот. Кај Сименс-Мартиновата печка загревањето на печката е решено со таканаречен регенеративен принцип на загревање. За загревање на печката, наместо цврсто гориво, се користело гасовито гориво, кое заедно со воздухот

неопходен за процесот пред внесување во работниот простор на печката, е предгреано во комори со регенеративна опека. На сл. 43 шематски е прикажан регенеративниот систем на загревање на Сименс-Мартиновата печка.

Гасот и воздухот во печката се доведуваат однадвор. Тие минуваат низ коморите кои се од левата страна и кои се загреваат на температура од 1000 до  $1200^{\circ}\text{C}$ . На оваа температура тие влегуваат во печката и согоруваат. Во печката, со согорувањето, гасовите ослободуваат топлина и излегуваат низ десната страна на печката, т.е. низ гасната и воздушната комора и на крајот излегуваат низ оџак надвор во атмосферата.

При преминувањето на овие гасови низ коморите на десната страна на печката, тие се загреваат на температура од околу  $1300^{\circ}\text{C}$ .



**Слика 43.** Шема на регенеративниот систем за загревање на Сименс-Мартиновата печка.


1. работен простор, 2. глава, 3. вертикални канали, 4. трисковник, 5. регенератор,
6. шамотно полнење (саќе), 7. регенератор за воздух, 8. излез за воздух,
9. вентилатор.

Кога левите комори ќе се заладат, а десните се доволно загреани, се променува насоката на движењето на воздухот и на гасот, при што свежиот воздух и гасот влегуваат на десната страна, се загреваат во коморите, согоруваат во огништето на печката и поминувајќи низ коморите од левата страна на печката, ја предаваат својата топлина.

На овој принцип, со менувањето на насоката на воздухот и на гасот, тие доаѓаат во огништето загреани на  $1000\text{-}1200^{\circ}\text{C}$ , а топлината ослободена од согорувањето може да се користи за загревање на коморите.

### 6.11.1. Сименс-Мартинова пекка

Сименс-Мартиновата пекка се состои од два дела: горен и долен дел. Горниот дел се состои од: корито, главен свод, преден, заден и челни сидови. Коритото е обложено со магнезитна облога, а подот е од синтер-магнезитна маса. Сводот е изработен од хром-магнезитна маса. На предниот сид се наоѓаат 3-5 врати, во зависност од големината на пекката, а се ладат со вода. На задниот дел се наоѓа отвор низ кој се излева челикот од пекката. На челните сидови се наоѓаат воведници на гас и на воздух. Во долниот дел на пекката се наоѓаат регенератори. Капацитетот на пекката е 100-250 тони по една шаржа. Во Сименс-Мартиновата пекка (сл. 44) може да се преработуваат старо железо, сурово железо, со различен состав, а шаржата може да е растоп или да е во тврда агрегатна состојба. Загревањето на Сименс-Мартиновата пекка е регенеративно, со што се постигнува температура од 1600 до 1700°C; како гориво се користи генераторски гас. Коморите се извидани од огноотпорен материјал. Со преминот низ загреаните комори, гасот и воздухот се загреваат и така загреани се воведуваат во пекката и согоруваат, со што се постигнува потребната температура. На другата страна, врелите гасови ја напуштаат пекката, ги загреваат другите комори и оладени се испуштаат во атмосферата.



Слика 44. Попречен пресек на Сименс-Мартинова пекка.

1. огниште, 2. врати на огништето, 3. свод на огништето, 4. комори за загревање на воздухот, 5. канали за воздух и гасови, 6. осид на пекката.

### 6.11.2. Технологија на добивање челик во Сименс-Мартинова пекка

Процесот на добивање челик во Сименс-Мартинова пекка може да се подели на следниве периоди:

- 1) шаржирање на пекката,
- 2) предгревање и топење,
- 3) оксидација,
- 4) дезоксидација,
- 5) легирање и испуштање.

Шаржирањето на пекката се врши со шаржирни машини кои со еден долг лост прифаќаат кошеви полни со старо железо и ги внесуваат во пекката. Шаржирањето се врши на тој начин што прво се внесува дел од отпадното железо 10-12%, потоа варовник и на крајот остатокот од отпадното железо. Така внесениот материјал се загрева, а потоа се влева сировото железо. Процесот на полнење трае 2-3 часа. При влевањето на течното железо, се образува трска како резултат на оксидацијата на силициумот и на мanganот. Потребно е оваа трска да се отстрани од пекката.

По отстранување на трската, доаѓа до растопување на челичните отпадоци и до разложување на варовникот според реакцијата:



Образуваниот калциумоксид испливи во трската, при што се зголемува базноста на трската. Базноста на трската се регулира со додавање варовник, и нејзината вредност треба да биде од 1,7 до 2.

Процесот на оксидација кај конверторските процеси се одвива со помош на вдувување кислород низ течниот метал, додека кај Сименс-Мартиновиот процес, кислородот се доведува во контакт со примесите во посредство на трската, при што настапува оксидација на  $\text{FeO}$  во  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , според равенката:




Оксидите на железото поминуваат низ трската и тоа  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  кон металот, а  $\text{FeO}$  кон гасната фаза. Насобраниот кислород во трската во облик на  $\text{FeO}$  преминува во метал според шемата:




Овој кислород во металот ги оксидира растворените примеси, како: силициум, мangan и јаглерод.

Оксидацијата на силициумот со помош на  $\text{FeO}$  се врши според реакцијата:




Оксидацијата на мanganот е со помал интензитет отколку на силициумот. Мanganот се оксидира со оксидите на железото според реакцијата:




Овој MnO како база се врзува со SiO<sub>2</sub> и образува 2MnO·SiO<sub>2</sub>.

Фосфорот е несакана примеса и потребно е преку триската да се отстрани. Фосфорот се отстранува со додаток на CaO во присуство на FeO според општата равенка:



Оксидацијата на јаглеродот се одвива според равенката:



Сулфурот во Сименс-Мартиновиот процес се растворува во металот и се наоѓа во вид на FeS, MnS и CaS.

Последна фаза претставува дезоксидација на челикот. Пред дезоксидацијата, металот се доведува до температура 1620°C и се проверува дали S и C се во дозволените граници. Дезоксидацијата се состои од додавање одредени дезоксидациони средства, FeMn, SiMn, со цел мanganот и силициумот да се претворат во оксиди. Дезоксидацијата делумно се врши во самата печка, а најчесто во казанот при изливање на челикот од печката. Овој процес на дезоксидација трае околу 30 минути, а вкупниот процес на Сименс-Мартиновата печка, 6-9 часови.



#### 6.11.3. Технологија на добивање челик со кисел Сименс-Мартинов процес

Киселиот Сименс-мартинов процес се изведува во печка, чија огноотпорна облога е изработена од материјал кој содржи најмалку 95% силициум диоксид. При киселиот процес, подот на печката активно учествува во процесот, и затоа, посебно се обрнува внимание на состојбата на подот. На подот најпрвин се внесуваат слој од повратна кисела трска и половина од челичните отпадоци. Над овој слој се внесуваат железото и остатокот од челичните отпадоци. При топењето, силициумот согорува до содржина 0,1%. Самиот процес на добивање на челикот се изведува на 2 начина и тоа: активен процес со ограничена редукција на силициумот и пасивен процес со висока редукција на силициумот.

Кај активниот Симен-Мартинов процес, редукцијата на силициумот се изведува во граници од 0,1-0,12%. Редукцијата се регулира со додавање железна руда или коварина. За забрзување на оксидацијата на силициумот, во киселата трска се додава вар која SiO<sub>2</sub> го врзува во цврст силикат, смалувајќи ја на тој начин концентрацијата на SiO<sub>2</sub> во триската.

Технолошката шема на активниот кисел процес се состои од следнава постапка: по растопување на внесеното железо, се додава железна руда за оксидација на јаглеродот. Оксидацијата на јаглеродот треба да биде толку интензивна што ќе обезбеди вриење на шаржата, при што настанува оксидација на јаглеродот со брзина 0,25-0,40% C/час.

При вриењето на триската, се зголемува температурата со што се обезбедува редукција на SiO<sub>2</sub> со помош на јаглерод и на мangan според реакциите:



Челикот добиен на овој начин се карактеризира со помала количина растворени гасови. Исто така, челикот содржи помала количина неметални вклучоци.

### Прашања

1. Кои сировини се користат во Сименс-Мартиновиот процес?
2. Опиши го регенеративниот систем при Сименс-Мартиновиот процес.
3. Од кои фази се состои процесот на добивање челик во Сименс-Мартиновата печка?
4. Кои основни хемиски реакции се одвиваат при добивање на челикот?
5. Како се добива челик со Сименс-Мартинов процес?


## 6.12. Леене на челикот

Завршен период на процесот на производство на челикот претставува испуштањето на челикот во ливен лонец или леене во кокила.

Испуштањето на челикот од металуршкиот агрегат се врши со навалување на самиот агрегат или со пробивање на испусниот отвор. Лонецот за леене на челикот има облик на кула, со проширен дел кон врвот. На овој начин, во лонецот се смалуваат топлотните загуби и е овозможено лесно чистење од заладениот метал и троска. На дното од лонецот е вградена изливна чаша (изливник), која има затворач со помош на кој се врши отворање и затворање на отворот на изливната чаша.


Леенето на металот од ливниот лонец се изведува на тој начин што се подигнува чепниот лост преку механизмот, при што се ослободува отворот во изливната чаша. Течниот метал истекува низ отворот на изливната чаша и преку вливниот систем ја полни кокилата. Пред испуштање на челикот, ливниот лонец се загрева на 400-700 °C. По полнење, металот останува во лонецот 5-15 минути, при што се отстрануваат производите од дезоксидацијата и се изедначува составот по целиот волумен.

Леенето на челикот во кокила се изведува на два начина: одозгора и сифонски.



**Слика 45. Шема на леене одозгора.**

1. лонец, 2. меѓучаша, 3. подлошка,  
4. кокилен продолжеток, 5. осид, 6. кокила, 7. чаша.



**Слика 46.** Шема на леене на челик со сифон.

1. кокила, 2. кокилен продолжеток, 3. плоча, 4. среден дел,  
5. сифонски канал, 6. осигурувач.

При леенето одозгора (сл. 45), челикот од лонецот низ изливниот отвор влегува директно во кокилата. Струјата од металот влегува во кокилата под голем притисок и при ударот на дното од кокилата, доаѓа до прскање на металот, кој се лепи на сидовите од кокилата. Како резултат на прскањето на металот, на образуваните инготи се формираат разни површински дефекти, што претставува недостаток на леенето одозгора.

Кај сифонското леене металот (сл. 46) од лонецот се испушта во приемна чаша, среден дел на вливниот систем, а потоа низ каналот од сифонската опека се влива истовремено во поголем број кокили. Кокилите се поставуваат симетрично во однос на средниот дел кој лежи на масивна плоча од сив лив. Висината на средниот дел треба да биде поголема од висината на кокилата (при леене на несмирен челик) или од кокилниот продолжеток (при леене на смирен челик). Сифонското леене ги има следниве предности во однос на леенето во лонец:

- површината на инготот е чиста бидејќи кокилата се полни одоздола, и металот во кокилата се подигнува полека и мирно;
- можно е леене на поголем број инготи, со што се скратува вкупното време на леене во однос на леенето одозгора;
- можно е регулирање на брзината на лиенето во широки граници и постигнување мали брзини на леене.

Недостатоци на сифонското лиене се:

- смалување на температурата на металот при премин низ вливниот систем, поради што металот треба да биде загреан на повисоки температури во однос на леенето одозгора.

Кокилите, кои се користат за леене на челикот, се излеани од специјален железен лив. Инготите, кои се одлеваат во кокилите, можат да бидат со различна маса и различен напречен пресек. По одливањето, инготите се подложуваат на топла пластична обработка. Во зависност од начинот на пластичната обработка инготите се делат на валавнички и ковачки. Најмногу се користат валавничките инготи кои се делат на инготи за: профили, лимови, цевки и бандажи. Инготите за валање во различни профили обично имаат квадратен напречен пресек, а инготите за лим имаат правоаголен пресек. Инготите за цевки и бандажи имаат тркалезен или многуаголен пресек. Ковачките инготи се наменети за изработка на одливци, а имаат шестаголен или осумаголен пресек, во зависност од намената.

### **Прашања**

1. Како се изведува процесот на леене на челикот во лонец?
2. На кои начини се врши леенето во кокила?
3. Опиши го процесот на леене на челикот одозгора.
4. Опиши го процесот на сифонско леене на челикот.
5. Кои се предностите на сифонското леене во однос на леенето во лонец?
6. Што е ингот и какви видови инготи има?

## 7. МЕТАЛУРГИЈА НА ОБОЕНите МЕТАЛИ

Обоената металургија се занимава со проучување на процесите на добивање обоени метали. Обоените метали имаат широка примена во сите сфери на современиот живот и влијаат на развојот на целокупното стопанство. Развитокот на денешната цивилизација се должи на широката примена на обоените метали во повеќе индустриски гранки.

Така на пример бакарот, широко се користи во електротехниката, при што развојот на електротехниката не може да се замисли без употреба на овој метал. Потрошувачката на оловото во акумулаторската индустрија е во постојан подем. Алуминиумот во поново време добива сè поширока примена, и тоа, околу 30% за конструкционен материјал, околу 20% за изработка на транспортни средства, во домаќинството и др. Обоените метали во Земјината кора се наоѓаат во облик на нивните минерали или во самороден облик (на пример, злато, бакар и др.).

За добивање на обоените метали од нивните руди се користат следниве три постапки: пирометалуршка, хидрометалуршка и електрометалуршка.

Со пирометалуршката постапка денес се добиваат повеќе обоени метали. Оваа постапка вклучува поголем број металуршки операции како што се: сушење, пржење, топење, редукција и дестилација.

Хидрометалуршките постапки наоѓаат примена при добивање на: бакар, цинк алуминиум и др. Овие постапки се состојат од следниве операции: лужење, одвојување на фази (цврста и течна), пречистување на растворот и издвојување на металот од растворот. Електрометалуршките процеси се карактеризираат со голема потрошувачка на електрична енергија. Најчесто се користат во металургијата на бакарот, на алуминиумот и на цинкот.

### 7.1. Поделба на обоените метали

Обоените метали, со оглед на нивните физички и хемиски особини, се поделени во 5 групи:


- тешки обоени метали (бакар, олово, цинк, никел, калај)
- лесни обоени метали (алуминиум, магнезиум, титан, калциум, литиум)
- млади обоени метали (кадмиум, близут, арсен, антимон, жива )
- благородни метали (злато, сребро и платински метали)
- ретки метали (селен, телур, германиум, молибден, волфрам и др.)

#### 7.1.1. Современи процеси за добивање обоени метали

Во поново време се врши колективна флотација на сите сулфиди кои се наоѓаат во олово-цинковите руди, при што се добива таканаречен колективен концентрат на олово и цинк. Преработката на овие концентрати може да се врши во таканаречен империјал смелтинг процес, при што истовремено се добиваат двата метала.

Во последните 30 години се вршени интензивни истражувања за примена на континуирана постапка за оксидо-редукциони процеси за директно топење на оловен концентрат. Во тој контекст, разработени се неколку процеси како што е Болиден процесот (сл. 47) за директно топење на сиров концентрат во електро печка. Концентратот, кој е претходно исушен до содржина на влага од 2%, се меша со

топител и повратна прав. Во печката се вдувува воздух низ нејзиниот сводот, каде се врши дозирање на шаржата меѓу јаглените електроди.



Слика 47. Шема на Болиден процес.

## 7.2. МЕТАЛУРГИЈА НА ЦИНКОТ

Добивањето на цинкот и на легурите на цинк и на бакар започнало во Индија и во Кина 2000 години пред нашата ера. Римјаните и Грците добивале месинг, односно, легура на цинк и бакар во лонци, а самиот цинк не го познавале. Во почетокот на XV век почнал да се добива цинк во Харза, и тоа во мали количини. Индустриското производство на цинк започнало во XVIII век во Англија. На крајот на XIX век цинкот се добивал во: Белгија, Франција, Полска и други земји.

### 7.2.1. Особини на цинкот

Цинкот е метал со бела боја, добро се кова и извлекува. На собна температура е крут, на температура од 100 до 150°C е мек, и на температура над 250 °C е повторно крут. Цинкот се топи на 420 °C, врие на 906 °C, а специфичната маса му е 7,13 g/cm<sup>3</sup>. На воздух, цинкот се прекрива со слој од базен карбонат кој го штити од оксидација. Добро се растворува во разблажени раствори на база и на киселина.




Слика 48. Метален цинк

### 7.2.2. Руди и минерали на цинкот

Цинкот во Земјината кора најчесто е во облик на: сулфиди, карбонати и силикати. Најзначајни минерали на цинкот се:

Име	формула	содржина на цинк (%)
- сфалерит	ZnS	67,10
- смитсонит	ZnCO <sub>3</sub>	52,10
- марматит	4ZnS.FeS	54,50
- каламин	ZnSiO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	54,30



Слика 49. Минерали на цинк.


### 7.2.3. Добивање цинк

Во светот денес цинкот се добива според две постапки: пирометалуршка и хидрометалуршка.

#### 7.2.3.1. Пирометалуршка постапка за добивање цинк

Рудите на цинк, кои содржат 2-3%, цинк не се погодни за металуршка преработка, па затоа се подложуваат на обогатување со флотација, при што се добива концентрат кој содржи 50-60% цинк.


Пирометалуршката преработка се изведува според следнава технолошка шема.



Слика 50. Технолошка шема за пирометалуршко добивање цинк.

Пржење на цинковиот концентрат се изведува со претворање на супфидните минерали во оксиди, кои се погодни за понатамошна преработка и со цел да се добие метален цинк.

Во текот на процесот се одвиваат следниве реакции:



Пржењето на цинковиот концентрат се врши во печки за флуидизационо пржење, кои се исти со флуосолид реакторот во металургијата на бакарот (сл. 19) стр.29.


#### 7.2.3.2. Редукција, дестилација и кондензација

Добиениот цинков оксид според оваа постапка се редуцира до елементарна состојба со помош на јаглерод, а реакциската температура изнесува од 1100 до  $1200^{\circ}\text{C}$ ; бидејќи металниот цинк испарува на температура  $907^{\circ}\text{C}$ , цинкот добиен во процесот на редукција е во вид на пареа која потоа се кондензира со намалување на температурата.

Според тоа, при добивање цинк од прженец, се одвиваат два процеса:

- а) редукција и дестилација;
- б) кондензација.

Во процесот на редукција се одвиваат следниве реакции:




Овој процес се изведува во хоризонтални или вертикални печки кои се викаат реторти или муфли.

#### 7.2.3.3. Добивање цинк во шахтна пека (ISP процес)


Во денешно време процесот на редукција и на дестилација се изведува во шахтни печки, а кондензацијата се врши во кондензатор кој е непосредно поврзан со шахтната пека. Оваа постапка овозможува преработка на колективни концентрати на олово и на цинк, кои лесно се добиваат со флотација на оловно-цинкови руди. При оваа постапка, истовремено се добиваат цинк и олово во однос 2:1, а самиот процес се вика империјал смелтинг процес.

Испржен оловно-цинков концентрат, односно, оловно-цинков агломерат, помешан со кокс во однос 1:1, се шаржира во шахтна пека. Во шахтната пека (сл. 51) се врши истовремено топење на испржен колективен концентрат на цинк и на олово, во однос два дела цинков на еден дел оловен агломерат.



**Слика 51.** Шахтна пека за преработка на оловно-цинков агломерат.

Со помош на овој процес можно е да се преработуваат не само сиромашни цинкови концентрати туку и богати оловно-цинкови концентрати, со високо искористување на цинкот и на оловото во метална состојба. Цинковиот оксид од агломератот, кој се шаржира во печката, се редуцира до метал според реакцијата:



За да се спречи повторна оксидација на цинкот до цинкоксид, зголемена е температурата на излезните гасови, што се постигнува со воведување загреан воздух над 600 °C и кокс над 800 °C во самата пека. При овие услови, излезните гасови на ждрелото од пекката содржат 11% CO<sub>2</sub> и 15% CO.

Во пекката се внесува шаржа која се состои од: оловно-цинков агломерат, варовник и кокс. Потрошувачката на коксот изнесува 90% од масата на цинкот во агломератот и 20% од масата на троската. Добиената троска содржи 32% калциум оксид (CaO) и 11% алуминиум оксид (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Температурата на топење на троската изнесува 1250°C. Коксот и топителите се загреваат на 800°C а агломератот се внесува топол во пекката.


Во пекката низ дувниците се вдувува загреан воздух кој овозможува согорување на коксот. Улогата на коксот е да се обезбедат потребната температура за топење на шаржата и редуктивна атмосфера за редукција на оксидите во шаржата. Во шаржата константно се одржува редуктивна атмосфера, што овозможува редукција на оксидите на оловото и на цинкот.

Според тоа, во шахтната пека (сл. 51) се врши редукција на цинкоксидот и на оловниот оксид до метален цинк и олово. Бидејќи работната температура во пекката изнесува околу 1200 °C, добиениот цинк испарува, а оловото се изlevа на дното од пекката. Во шахтната пека истовремено од јаловинските минерали се образува троската која заедно со металното олово се собира во јадрото на пекката каде се врши раслојување на металното олово од троската. Добиената троска се гранулира и пренесува на депонија, а оловото, на рафинирање. Цинковите пареи со гасовите преминуваат низ шаржата нагоре и влегуваат во кондензатор, кој е поврзан со шахтната пекка. Во кондензаторот со помош на пумпа се врши распрснување на оловото. Во кондензаторот поради намалување на температурата од 900°C на 700°C, доаѓа до кондензација на цинковите пареи од оловните капки, односно,


цинкот се раствора во оловото до концентрација 2,26%, при што се заситува оловото со цинк.

Со намалување на температурата, доаѓа до ликвација, т.е. до издвојување на цинкот, додека оловото со намалена содржина на цинк повторно се загрева на 720°C и се распснува, со цел да се изврши оросување на нови количини цинкови пареи. Добиениот цинк се рафинира за да се издвојат примесите. Гасовите, кои излегуваат од кондензаторот, одат на отпрашување, каде што не постои редуктивна атмосфера; таму цинковите пареи оксидираат и кондензираат, а добиениот цинк во облик на прав, како цинкоксид се враќа во процесот на топење. Гасовите од печката влегуваат во два кондензатора, во кои се сместени вертикални пумпи за распснување на оловото. Оловото се распснува во ситни капки на кои се врши кондензација на цинковите пареи. Гасовите, кои излегуваат од кондензаторот, содржат 5% цинк. Со промивање на гасовите, се добива сина прав со 30-40% цинк и 40-50% олово. Во самите кондензатори по сидовите останува уште еден спореден производ, дрос, кој содржи 40% цинк и 40% олово. По промивањето, гасовите одат на утилизација за искористување на топлината.

Во зависност од температурата и од составот на гасот, во печката при процесот на топење постојат четири зони и тоа: првата зона е зона на греене на шаржата каде што се врши пренос на топлината од гасот на шаржата; втората зона е зона на реоксидација на цинковите пареи, каде е можна реакцијата:



Третата зона е зона на редукција на цинковиот оксид која се одвива според реакцијата:



И четврта зона е зона на топење на триската. Во оваа зона, каде што температурата изнесува 1000°C, настанува процес на топење на триската. При топењето се добива цинк во калапи со искористување од 91%. Во триската преминуваат 6,5% цинк, а се губат 2,5%. Оловото се рапределува на следниов начин: 89% преминуваат во сурво олово, 5,5%, во цинк, 6,5%, во триска и 2,5% испаруваат.

Империјал смелтинг процесот ги има следниве недостатоци: не е можно да се преработуваат цинкови концентрати со содржина на бакар поголема од 2,5%; подготовката на шаржата за топење е доста сложена, односно, потребни се квалитетен агломерат и кокс. Потрошувачката на коксот е голема, односно, 1:1 во однос на цинкот во агломератот.

Империјал смелтинг процесот ги има следниве предности: процесот е поевтин во однос на добивањето цинк во ретортата; помали трошоци при експлоатацијата; намалена работната сила; можност за производство на сулфурна киселина (излезните гасови содржат 6%  $\text{SO}_2$ ). Со овој процес се произведуваат 70.000 тони цинк и 30.000 тони олово годишно. Од 1973 до 2003 година се применуваше во топилницата Злетово во Велес.

## Прашања

1. Која е основната карактеристика на империјал смелтинг процесот?
2. Од кои компоненти се состои шаржата на империјал смелтинг процесот?
3. Кои процеси се одвиваат во шахтната печка?
4. Кои зони постојат во печката во зависност од температурата и од составот на гасот?
5. Како се врши издвојувањето на цинкот од кондензаторот?
6. Кои се предностите и недостатоците на империјал смелтинг процесот?

### 7.2.4. Рафинација на сировиот цинк

Сировиот цинк добиен со дестилациона постапка содржи 1-3% примеси, во кои спаѓаат: оловото, железото, бакарот и др. Поради тоа, потребно е да се рафинира, односно, да се изврши отстранување на примесите.


Постојат два вида рафинација, и тоа:

1. рафинација со ликвација,
2. рафинација со ректификација.

Рафинацијата со ликвација се изведува во пламена печка за да се одвојат оловото и железото од цинкот врз основа на нивните различни специфични маси. Течното купатило отстојува 1-2 дена на температура од 420-450 °C, при што се врши раслојување на растопениот сиров цинк. Во долнот слој се собира оловно-цинкова легура, во средниот слој, кристали на железо-цинк, кој се вика тврд цинк, а во горниот слој се издвојува цинк со 1-2% олово. Околу 1/3 од цинкот се испушта од печката и се лее во калапи, а потоа се полни печката со нова количина сиров цинк.


Рафинацијата на цинкот со ректификација се засновува на различните температури на вриење на цинкот и на примесите. Температурата на вриење на цинкот изнесува 906 °C, а на примесите, како кадмиумот, 767°C; оловото, 1755°C; бакарот, 2360 °C.

На тој начин, цинкот се одвојува од примесите кои не испаруваат. Меѓутоа, потешко е неговото одвојување од оловото и од кадмиумот. За таа цел, се користи ректификационна колона, која се состои од повеќе чинии од огноотпорен материјал, поставени една над друга. Чиниите (сл. 52) можат да бидат со испапчено (б) или со рамно дно (а), а секоја чинија има сливен отвор.



Слика 52. Чинии од карбофикс за ректификационна колона.  
а) рамно б) испапчено дно

Чиниите поставени една над друга прават една колона. При рафинација на цинкот, постојат две колони кои работат истовремено. Колоната во која се врши одвојување на оловото од цинкот се вика оловна колона, а колоната за одвојување на кадмиумот од цинкот, кадмиумова колона (сл. 53).




Слика 53. Шема на уредот за ректификација.

Во оловната колона се внесува сиров цинк, кој се спушта надолу во колоната од чинија во чинија. Колоната се загрева однадвор со пламен од генераторски гас. Температурата надолу се зголемува, и прitoа, цинкот испарува, а оловото останува на долнiот дел од колоната. На ист принцип се одвојува кадмиумот од цинкот во кадмиумовата колона, во која кадмиумот испарува а цинкот останува во долнiот дел на колоната. При ректификацијата се добива цинк со чистота 99,90%, а искористувањето на цинкот изнесува 94-95%

Добивањето рафиниран цинк и кадмиум со процесите на ликвација и ректификација е прикажано на технолошката шема (сл. 54).

### Прашања

1. Кои постапки се применуваат при рафинацијата на сиров цинк?
2. Описи го процесот на ликвацииско одвојување на цинкот од оловото и од железото.
3. Кои се составни делови на уредот за рафинација на цинкот со ректификација?
4. Кои процеси се одвиваат во оловната колона?
5. Кои процеси се одвиваат во кадмиумовата колона?



Слика 54. Технолошка шема за рафинација на цинк.


#### 7.2.5. Хидрометалуршко добивање цинк

При хидрометалуршката постапка за преработка на цинковите концентрати, се одвиваат следниве операции: 1. пржење и класификација на прженецот, 2. лужење, 3. пречистување на растворот од примеси, 4. електролиза и 5. топење на катоден цинк. Целта на пржењето на цинковите концентрати претставува оксидација на цинксулфидот и на сулфидите на другите метали и нивно претворање во растворлива форма со разблажена сулфурна киселина. Пржењето може да се изведува во повеќе етажна пека (сл. 18), стр.29, и во флуосолид реактор (сл. 19), стр.29.(п.п.3.2.2.)

Оптималната големина на зрната на добиениот прженец, кој оди на следната операција, лужење, изнесува 0,15-0,20mm. Пржењето со оваа гранулација на зрната побрзо се лужи и дава помала количина мил.

Целта на лужењето претставува целосно претворање на цинкот и на другите корисни компоненти од прженецот во раствор, при минимално онечистување на растворот со штетни примеси. Под поимот лужење главно се подразбира процес на растворирање на една или повеќе компоненти во течниот раствор. Во хидрометалургијата под тој поим често се разбира целокупност на низа операции како: растворирање на цинкоксидот во сулфурна киселина, таложење, филтрирање на пулпата, хидролитичко пречистување на примесите итн.


На лужење се подложува сув прженец со гранулација околу 0,20mm, а како растворувач се користи разреден раствор на сулфурна киселина со концентрација 100-150 g/dm<sup>3</sup>.



**Слика 55.** Шематски приказ на пачука агитатор за лужење.

1. довод на пулпа, 2. пареа, 3. компримиран воздух, 4. централна оска,
5. прелив на пулпа, 6. излез на воздух, 7 кондензат.



Пачука агитаторот, прикажан на сл. 55, претставува висок кружен резервоар со конусно дно во кој пулпата се меша со воздух и со пареа, што овозможува циркулација на пулпата одоздола нагоре низ централната цевка. Овој процес се изведува под притисок на компримиран воздух, што овозможува ефикасно лужење на цинковата руда.



**Слика 56.** Агитатор со пропелерна мешалка.

1. облога на агитаторот, 2. пропелерна мешалка, 3. отвор за прженец, 4. кисел раствор, 5. довод на водена пареа, 6. компримиран воздух.

При процесот на лужење се одвиваат следниве реакции:



Каде што Me – Cd, Cu, Fe, Ni, Mn, As и ретки метали

Во растворот преминуваат 80-85% цинк, како и значителна количина од претходно наведените метали. Оловните соединенија преминуваат во нерастворлив оловен сулфат. Железото преминува во облик на  $\text{Fe}^{2+}$ , а мал дел како  $\text{Fe}^{3+}$ . Арсенот и антимонот преминуваат во раствор во тривалентен облик. Лужењето, освен во пневматски пачука агитатор (сл. 55), може да се изведува во агитатор со пропелерна мешалка.

Агитаторот со пропелерна мешалка (сл. 56) е изработен од челик и обложен со материјал отпорен на киселина. Апаратот е со пречник 6m, висина 5m и волумен  $100\text{m}^3$ . По сидовите на цилиндартот се прицврстени спирали за олово низ кои се доведува пареа за загревање на пулпата за време на лужењето. Во центарот на агитаторот постои апарат за мешање на пулпата, кој се состои од гумиран сад со конусен облик и пропелер од челик отпорен на киселини. Мешалката се врти со 40-100 вртежи во минута. Пулпата при мешањето се циркулира во вертикална насока, како што е прикажано на сл. 56. Добри страни на лужењето во агитатор се: добро мешање на пулпата при мала потрошувачка на електрична енергија, добра регулација на условите за лужење, можност за загревање на пулпата.


### 7.2.6. Пречистување на растворот

За време на процесот на лужење на прженецот, во раствор преминуваат повеќе метали и соединенија. За да се обезбеди нормално одвивање на процесот на електролиза, цинковиот раствор мора да биде внимателнио исчистен од примесите. Во зависност од начинот на пречистување, овие примеси може да се поделат на следниве четири групи:

- 1) железо, алуминиум, бакар, арсен, антимон, индиум, талиум
- 2) бакар, кадмиум, кобалт, никел,
- 3) хлор, флуор
- 4) калиум, натриум, магнезиум.



Примесите од првата група може да се отстранат од растворот со хидролиза и со таложење уште во фазата на киселото лужење. Примесите од втората група се отстрануваат со цементација со електронегативни метали. Примесите од третата група се отстрануваат со метод на хемиско пречистување, со образување на соединенија нерастворливи во водени раствори. Примесите од четвртата група се отстрануваат со издвојување на дел од растворот во фазата на електролиза.

За целосно таложење на железото, потребно е претходно двовалентното железо да се оксидира. Железото најчесто оксидира со мanganов концентрат, односно, пиролузит, според реакцијата:



Реакцијата успешно се одвива со агитационо лужење со раствор на сулфурна киселина ( $5\text{-}8\text{ g/dm}^3$ ). Пречистување на растворот од бакар и кадмиум се врши со цементација. Како средство за цементација се користи цинков прав со гранулација ( $0,054\text{-}0,074\text{ mm}$ ). Пречистувањето се изведува во механички агитатори, а потрошувачката на цинков прав изнесува  $34\text{-}45\text{ kg/t}$ .

При цементацијата се изведуваат следниве реакции:



Кобалтот се издвојува од растворот со додаток на калиумбутил ксантогенат. Пречистувањето се изведува со агитатор со механичко мешање на температура  $40\text{-}80^\circ\text{ C}$ , за време од 2 часа. Хлорот се отстранува со раствор на сребренсулфат.

#### Прашања

1. Кои операции се одвиваат при хидрометалуршка преработка на цинковите концентрати?
2. Која е основната цел на пржењето на концентратите?
3. Кои се основните хемиски реакции при лужењето на цинковиот прженец?
4. Кои апарати се користат за лужење на цинковиот прженец?
5. Како се отстрануваат железото, арсенот и антимонот од цинксулфатниот раствор?
6. Како се отстрануваат бакарот и кадмиумот?
7. Која постапка се користи за отстранување на кобалтот?

### 7.3. МЕТАЛУРГИЈА НА ОЛОВОТО

#### 7.3.1. Вовед

Оловото припаѓа во групата метали кои почнале да се добиваат во праисториско време. Заедно со златото и со среброто оловото почнало да се добива во Египет, 5000-7000 години пред нашата ера. Предмети од олово потекнуваат од пред 3500 години пред нашата ера. Феничаните ги експлоатирале рудниците во Шпанија пред 2600 година пред нашата ера. Грците топеле оловна руда на островите Кипар и Родос, а Римјаните во Галија, во Германија и на Балканот. Во Америка оловото почнало да се добива 1621 година, а во Русија е добиено уште во дамнешно време. Паралелно со оловото, уште во стариот и во средниот век биле познати некои оловни соединенија како: оловната глеф ( $PbO$ ) и оловното белило ( $PbSO_4$ ). Количината на олово во Земјината кора изнесува 0,025%. Во рудата, оловото се наоѓа во облик на соединенија од кои најпознати се сулфидните и оксидните. Современата металургија на олово се базира речиси исклучително на сулфидните руди. Најголеми резерви на оловни руди се наоѓаат во: Канада, Австралија, САД и Германија. Овие земји располагаат со околу 67% од вкупните резерви на оловото во светот. Македонија располага со богати рудни наоѓалишта на оловна и цинкова руда во Злетово (Пробиштип) и во Саса (Македонска Каменица).

#### 7.3.2. Особини и употреба на оловото

Оловото е метал со карактеристични својства. Тоа е меко, пластично и со металносива боја. Оловото се топи на температура од  $327^{\circ}\text{C}$ , а врие на  $1500^{\circ}\text{C}$ . Кога оловото е во цврста состојба, неговата специфична маса изнесува  $11,34\text{g/cm}^3$ , а кога е во течна,  $10,69\text{ g/cm}^3$ . Поради релативно ниската точка на вриење, оловото забележливо испарува на температура од околу  $1000^{\circ}\text{C}$ . Оловото е тешко растворлив метал и може да се раствори во концентрирани киселини со издвојување на водород. Оловото и неговите соединенија се отровни.

Поради својата висока специфична тежина, се користи за изработка на оловни сачми и зрна. Во хемиската индустрија се користи за изработка на апаратури отпорни на киселини, а во акумулаторската индустрија и во електротехниката за добивање акумулатори и за обложување на кабли. Оловото се користи и како легура со други метали, и тоа, олово-антимон (или како што се вика антимоново олово), кое се користи во хемиската индустрија и при производство на акумулатори. Од хемиските соединенија најважен е оловниот оксид (оловна глеф), кој се употребува во керамичката и во акумулаторската индустрија.

Како сировини за добивање на оловото се користат оловните руди и индустриските отпадоци. Во оловните руди, оловото е во облик на поголем број минерали, од кои најважни се: галенитот, церузитот, англезитот. Оловните руди по правило се комплексни и содржат други метали како: цинк, сребро, бакар, арсен,

антимон, калај и др. Најважни метали кои го следат се: цинкот и среброто, при што во некои руди, количината на цинк може да биде поголема и од онаа на оловото. Овие руди се викаат оловно-цинкови руди и претставуваат сировинска база за добивање на овие два метала. Комплексно искористување на оловно-цинковите руди е можно со нивно претходно збогатување, односно, флотација. При флотацијата се добива флотациски оловен концентрат, кој содржи 40-70% олово, 12-15% цинк, 2-3% бакар и др.

### 7.3.3. Минерали и руди на оловото

Најзначајни минерали на оловото се:

- галенит ( $PbS$ ) со содржина на оловото 86,6%,
- церузит ( $PbCO_3$ ) со содржина на оловото 77,6%,
- англезит ( $PbSO_4$ ) со содржина на оловото 68,3%,
- вулфенит( $PbMoO_4$ ) со содржина на оловото 56,5%



Слика 57. Минерал на оловото (галенит).

Галенитот е најраспространет оловен минерал. Се сретнува во жили и во дебели слоеви. Ретко е чист, а најчесто го придружуваат сулфиди на цинкот и на железото. Галенитот содржи минимални количини сребро и злато. Оловото најчесто се среќава во вид на комплексни оловно-цинкови руди кои содржат 5-10% олово, 10-15% цинк, потоа: бакар, арсен, антимон, кадмиум и др. Како секундарни сировини за добивање олово се користат различни отпадоци од олово и неговите легури. Оловото денес се добива во многу земји во светот. Најголеми производители на олово во светот се САД, Австралија, Мексико и Канада, кои произведуваат повеќе од 60% од светското производство.

#### 7.3.4. Постапки за добивање олово

Од неговите руди и концентрати оловото може да се добие според пирометалуршка и според хидрометалуршка постапка. Најголемо значење во металургијата на оловото имаат пирометалуршките постапки кои се делат на:

- таложна постапка,
- пржно-реакциска постапка и
- пржно-редукциска постапка.

Таложната постапка се применува на чисти сулфидни руди и се базира на истиснување на оловото од оловниот сулфид со метално железо, според реакцијата:




Оваа реакција се одвива на температура од околу  $1200^{\circ}\text{C}$


##### 7.3.4.1. Пржно-реакциска постапка за добивање олово

Основата на пржно-реакцискиот процес се состои во третирање на смеса од богат оловно-сулфиден концентрат со цврсто гориво во струја на компримиран воздух. Притоа, се врши делумно пржење на оловниот сулфид, со образување на оловен сулфат, реакција меѓу оловниот сулфид и производите од неговата оксидација, т.е. оловен оксид и оловен сулфат. Карактеристично за овој процес е тоа што реакциите на пржењето и другите реакции, кои водат кон добивање на металното олово, се одвиваат истовремено.

Реакциите на пржење се следниве:




Потоа, неоксидираниот оловен сулфид реагира со оловниот оксид и оловен сулфат според реакциите:



Во текот на процесот, во коритетстите печки се додава одредена количина ситен јаглен или кокс. Бидејќи при топењето се користат богати и чисти оловни концентрати, како производ на топењето, освен олово, се добиваат и богати меѓупроизводи кои се приготвуваат во шахтна печка. Современата коритетста печка

за топење на оловото се состои од корито со должина од 2,5m и со дебелина на сидовите од 50mm. Печката е заградена со жакети за ладење, а од предната страна се наоѓа косо поставена работна платформа сл. (58). Пуштањето на печката да работи се врши на следниов начин: прво коритото се полни со течно олово, а потоа на површината на оловото се внесува шаржа, која се состои од оловен концентрат, вар и ситен кокс или јаглен. Количината на коксот изнесува 2-3% од масата на концентратот. Низ дувниците се вдувува воздух кој врши оксидација на оловниот сулфид. Продуктите на оксидацијата реагираат со сулфидот при што капки од течното олово продираат низ цврстата фаза и се вливаат во коритото. За време на топењето шаржата се меша со лост преку специјален механизам кој се движи пред печката.



**Слика 58.** Коритетста пека за топење олово.

1. корито, 2. жакети, 3. работна платформа,
4. лост; 5. механизам за мешање.

Производи на топењето во коритетстата пека се: сурво олово, сива троска и прав. Во сурвото олово преминуваат 65-70% од оловото од шаржата. Сивата троска е во количина од 15-30% од масата на појдовната шаржа и се преработува со шахтни печки.

Правта со гасовите оди во филтерни вреќи, а понатаму со синтерување се добива агломерат, кој се топи во шахтна пека. Со развојот на технологијата на процесот на топење во шахтна пека, денес, добивањето на олово во коритетите печки сè помалку се применува.

#### 7.3.4.2. Пржно-редукциска постапка за добивање олово


Оваа постапка се состои од две операции:

1. агломерационо пржење или синтерување на оловна руда и концентрат,
2. редукциско топење на добиениот агломерат во шахтни печки.

##### 7.3.4.2.1. Агломерационо пржење или синтерување на оловни руди и концентрат

Оловните концентрати пред топење се пржат на агломерациона машина, со цел сулфидите да се претвораат во оксиди кои лесно се редуцираат во шахтна печка. Процесот на пржење на концентратот и на ситната руда при што материјалот окрупнува, се вика агломерационо пржење или синтерување. За време на агломерационото пржење низ слојот на шаржата се провшмукува воздухот кој обезбедува интензивно согорување. Притоа, се развива висока температура која ги потпомогнува интензивното пржење, омекнувањето и делумното топење на најлесно топливите компоненти. Синтерувањето на честичките и образувањето на агломератот (порозна сунѓереста маса) се вршат на висока температура. Во овој процес доаѓа до топење на леснотопливите соединенија и до реакција помеѓу металните оксиди и силициумдиоксидот од шаржата; притоа, настанува течна фаза која пробива низ шаржата и при ладењето цврсто ја поврзува и ја трансформира во цврст и крупен агломерат.

За пржење со синтерување најчесто се применува агломерациона машина со бесконечна лента. Лентата има облик на решетка. На неа се нанесува тенок слој од шаржа кој се потпалува, а потоа се синтерува со провшмукување или продувување на воздухот.



Слика 59. Агломерациона машина за добивање оловен агломерат.

1. решетка, 2. метална лента, 3. уред за шаржирање,
4. пека за палење, 5. шмукалка комора,
6. погонски механизам.

Машината за агломерација (сл. 59) се состои од следниве делови: решетка, челично вагонче, уред за шаржирање, печка за почетно палење, комора за внесување воздух и погонски механизам.

Решетката се состои од две паралелно поставени и меѓусебно поврзани шини на кои се поставени сите делови од машината. Вагончињата се движат со помош на два запченици, кои при вртењето преку запците го зафаќаат вагончето кое се движи по долниот дел на решетката и го подигнува на горниот дел на решетката. Вагончињата се наредени еднододруго, се движат по горниот дел од лентата и кога доаѓаат на нејзиниот крај, агломератот од вагончето паѓа во бункер. Вакуум комората претставува правоаголен сандак прицврстен со горниот крај на горната шина. Комората за шмукање на воздухот се дели на неколку делови, и секој од нив има одвод (кој е споен со заеднички гасовод) и ексхаустор. Воздухот се вшмукува низ шаржата (која лежи на решетката) и минувајќи низ комората се отстранува низ гасоводот. Палењето на шаржата се врши со помош на печка која се наоѓа на горниот дел од машината. Печката се потпалува со мазут, со гас или со кокс и овозможува да се добие температура од околу  $1000^{\circ}\text{C}$ . Над горниот дел од машината се наоѓа хауба која ја собира правта. При синтерувањето на оловните концентрати, кои содржат поголема количина лесно топливи оловни силикати, со температура на палење  $700\text{-}900^{\circ}\text{C}$ , процесот на агломерација се изведува на температура од 950 до  $1100^{\circ}\text{C}$ . Пржењето и синтерувањето се вршат многу интензивно при нормална содржина на сулфур во концентратот поради топлината ослободена од процесот. Затоа, потребно е да се врши разблажување на шаржата со додатоци кои не содржат сулфур. Во практиката обично се додава варовник ( $\text{CaCO}_3$ ), кој се смета како добар термички регулатор. Исто така, пред агломерационото пржење шаржата се навлажнува, при што влагата го апсорбира вишокот топлина, а од друга страна, се постигнува добар контакт меѓу воздухот и честичките на шаржата. По испарувањето на водата, во шаржата се образуваат ситни пори.

При пржењето на оловните концентрати со висок процент на сулфур, денес се користат две постапки на агломерација: едностепена и двостепена постапка.

Кај едностепената агломерација, на концентратот му се додава повратен агломерат во количини 150-250% од масата на сировата шаржа. При пресметката на шаржата за агломерација, потребно е таа да содржи околу 3-6% сулфур, колку што е потребно за да се одвива процесот без додаток на горива. Еден дел од добиениот агломерат (25-30%) оди на топење во шахтната печка, додека другиот дел (70-75%) се дроби од 6 до 8mm и се враќа во шаржата за агломерација. Кај двостепената агломерација, целокупната шаржа со 12 до 14% сулфур оди на прво пржење. Добиениот агломерат од првиот степен на агломерационо пржење, по дробењето преминува на втор степен на пржење. Шаржата од вториот степен содржи 6-8% сулфур. Таа се пржи да содржина од 1,5 до 3% сулфур во агломератот. Во зависност од движењето на воздухот, во однос на шаржата и лентата на агломерационата машина, разликуваме:

1. Агломерација со провшмукување воздух (потпритисок)
2. Агломерација со продувување воздух (натпритисок)

Во почетокот била најраспространета агломерацијата со провшмукување воздух одозгора надолу, додека подоцна сè повеќе се применувала агломерацијата со продувување воздух одоздола нагоре. Најголем број топилници во светот работат со агломерационо пржење, со продувување воздух одоздола нагоре, кое ги има следниве предности во однос на претходниот начин:


- Можно е синтерување на шаржи богати со олово (повеќе од 50%).
- Двојно е зголемен капацитетот на агломерационата машина.
- Зголемено е искористувањето на сулфурот (околу 80%) за добивање сулфурна киселина.
- Зголемен е векот на траењето на решетките, а смалена е и корозијата во гасоводите и во каналите.

#### 7.3.4.2.2. Хемиски реакции при агломерационото пржење

Суштината на агломерационото пржење се состои од интензивна оксидација на сулфидите која се одвива со провшмукување на воздухот низ слој на шаржата на високи температури, како и делумно синтерување на шаржата, која при ладењето добива цврста и порозна структура.

Оловните концентрати, освен оловен сулфид, содржат: цинк сулфид, железен сулфид, халкопирит, халказин и др.


Оловото во концентратот се наоѓа во облик на оловен сулфид, кој оксидира во присуство на кислород според реакциите:




Оловниот сулфат како примарен производ на оксидацијата, на температура од 550°C реагира со оловен сулфид според реакцијата:




Може да се образува и метално олово според реакцијата:



Оловниот сулфат  $\text{PbSO}_4$  на температури повисоки од 900°C е нестабилен и во присуство на  $\text{SiO}_2$ , на  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  и на  $\text{CaO}$ , се разложува според реакциите:



Оловниот оксид во агломератот на температура над 750°C со SiO<sub>2</sub> образува силикати според реакциите:



Образувањето на силикатите е корисно бидејќи добиените силикати лесно се топливи, ги облеваат честичките на шаржата, ги омекнуваат и ги стимулираат, а при ладењето, ги окрупнуваат. На тој начин, се формираат зрна од порозен агломерат кој претставува појдовна сировина за следниот процес на топење во шахтната печка.

### Прашања


- 1 Кои постапки се користат за добивање олово?
- 2 Кои се основните хемиски реакции при пржно-реакцискиот процес?
- 3 Од кои операции се состои пржно-редукциската постапка?
- 4 Опиши го процесот на топење на оловото во коритетста печка.
- 5 Како се врши агломерационото пржење на оловни концентрати во Двајт-Лојдовата печка?
- 6 Кои видови агломерационо пржење постојат во зависност од составот на концентратот и од вдувувањето воздух?
- 7 Кои се основните хемиски реакции при агломерационото пржење на оловните концентрати?

#### 7.3.4.3. Редукционо топење на оловен агломерат во шахтна печка

Топењето на оловото во шахтната печка претставува најважен процес за добивање сувово олово. На овој начин се добиваат повеќе од 90% од вкупното производство на овој метал.

Задача на топењето во шахтна печка е да се добие максимална количина олово во облик на метал, во кој се концентрирани благородните метали, троска во која преминува јаловината. Ако агломератот содржи известна количина бакар и сулфур, при топењето се добива камен, а шпајза, во присуство на: арсен, антимон, никел, кобалт. Во печката се додава топител варовник, кој се користи за корекција на шаржата. Како гориво се користи кокс. Коксот, кој во својот состав содржи јаглерод, согорува со кислородот од воздухот и ослободува топлина, при што се зголемува температурата и се постигнува редуктивна средина која предизвикува определени физичко-хемиски процеси. Како резултат на овие процеси, од топењето се образуваат течните производи и гасовите. Составот на оловниот агломерат е многу сложен. Негови главни компоненти се: олово, цинк, железо, бакар, кои се наоѓаат во облик на оксиди, на силикати, на ферити и на сулфиди. Од јаловинските

минерали присутни се: калциумоксид, магнезиумоксид, алуминиумоксид и др. Најважен процес при топењето во шахтна печка претставува редукцијата која може да се изрази со равенка од општ вид:



која претставува почетна и крајна состојба на системот. Оваа реакција претставува реакција на директна редукција и се одвива на високи температури. Поради тоа, најголемо значење имаат реакциите:




Брзината и степенот на редукција на оксидот, кој се наоѓа во агломератот, зависат од следниве фактори:

- брзината на доведувањето на гасот, редуцентот и одведувањето на производите од редукцијата;
- температурата на процесот и
- гранулацијата и порозноста на шаржата.

Оловото во агломератот е во облик на оловен оксид, делумно во оловен сулфид и во метален облик. Неговата вкупна количина во шаржата изнесува 35-60%.

Оксидот на оловото се редуцира со јаглеродмоноксидот според реакцијата:




Реакцијата почнува на  $160-180^\circ\text{C}$

Редукцијата на оловниот оксид со цврст јаглерод започнува на  $500^\circ\text{C}$ , а со PbS, на  $800^\circ\text{C}$ .

Од истопените силикати, редукцијата на цинксулфатот се одвива според реакцијата:



или во присуство на јаглеродмоноксид преминува во цинксулфид:



Добиениот цинксулфид го отежнува процесот на топење. Железото во агломератот се наоѓа во облик на хематит ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) и преминува во трска.

Во шахтната печка хематитот се редуцира до магнетит ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ) и до железен оксид ( $\text{FeO}$ ), кој со силициумдвооксидот преминува во трска според реакцијата:




Добиениот  $\text{FeO}\cdot\text{SiO}_2$ (фајалит), претставува главна компонента на троската настаната во шахтната печка за олово.

Главни продукти од процесот на топење се: сировото олово, каменецот и троската. Тие се карактеризираат со различна специфична маса и лесно се одвојуваат во посебни продукти.

Топењето на агломератот за да се добие сирово олово се изведува во шахтна печка. Печките можат да бидат тркалезни или правоаголни. Главни делови на тркалезната печка (сл. 60) се: претпечка, шахта и јдрело.

Длабината на претпечката изнесува 600-700mm. Сировото олово се изlevа од неа преку сифон, кој има пресек 25 x 250mm. За испуштање на троската се користи еден или два отвора. Кога ќе се наполни печката со олово, се полни сифонот. При доаѓањето нови количини олово во претпечката, растопениот метал истекува од сифонот. Во случај на затнување на сифонот, оловото се испушта преку отвор поставен на дното од претпечката.



Слика 60. Шахтна печка за олово.

Во долниот дел од печката се поставени дувниците, кои во поново време се поставуваат во два реда. Дувниците се обезбедени со уреди за снабдување на жакетите со вода за ладење. На секој жакет доаѓаат 3-4 дувници. Пречникот на дувниците изнесува 100-125mm. Висината на шахтната печка од дувниците до јдрелото изнесува 4-6m, а ширината во областа на дувниците, 1,6m. Температурата во областа на дувниците изнесува  $1250\text{-}1300^{\circ}\text{C}$ , дури и до  $1400^{\circ}\text{C}$  во некои делови од фокусот над печката. Температурата во претпечката е пониска во однос на температурата над дувниците и изнесува  $900\text{-}1000^{\circ}\text{C}$ . Температурата на

излезните гасови од ждрелото изнесува 250-400°C. Добиениот примарен производ од шахтната печка е сурво олово, кое поради известни примеси, не е доволно чисто и оди на понатамошна преработка со рафинација.

### Прашања

1. Каков е составот на шаржата при редукционо топење во шахтна печка?
2. Кој е најважен процес при топењето во шахтната печка?
3. Кои се основните реакции при редукционото топење во шахтната печка?
4. Кои се производите при процесот на топење?
5. Кои се составните делови на шахтната печка?
6. Како се врши испуштањето на оловото и на триската од шахтната печка?

#### 7.3.5. Рафинација на сурвото олово


Сурвото олово во својот состав содржи: 98-99% олово, 0,1-0,2% бакар, 0,06-1% калај, до 1,3% арсен, 0,1-0,3% антимон, 0,4% цинк, 0,3% близут, 0,25% железо, 0,0001-0,005% злато и 0,05-0,8% сребро.

Сурвото олово не може да се користи без претходна рафинација. Целта на рафинацијата се состои не само во отстранување на примесите од оловото туку и во добивање збогатени меѓупроизводи од кои се добиваат метали во чиста состојба. Ова посебно се однесува на благородните метали чија количина може да биде толкова што нивната вредност е поголема од вредноста на самото олово.

Сурвото олово може да се рафинира според пирометалуршка и според електрометалуршка постапка.

##### 7.3.5.1. Рафинација на оловото според пирометалуршка постапка


Процесот на пирометалуршка или пламена рафинација на сурвото олово е даден на следнава технолошка шема:



**Слика 61.** Технолошка шема на процесот на рафинација на оловото.

Како апарати за рафинација се користат котли излеани од железо или челик кои се загреваат со течно или гасовито гориво. Котелот е поставен на огниште од тули. Гасовите од согорувањето на горивото поминуваат на почетокот низ прстенест канал кој го опкружува котелот, а потоа, преминуваат во оцакот.


Се изработуваат котли со капацитет од 10 до 200 тони. Котелот (сл. 62) се полни и се празни со течно олово со помош на центрифугална пумпа која има капацитет до 12 тони во минута и јачина на моторот 7,5-12Kw. Течното олово се меша со помош на мешалка за олово (сл. 63) која се врти со брзина од 100 до 160 врт./минута, при што мешалката го насочува движењето на оловото одозгора надолу, образувајќи левак (вртлог) на површината на оловото. Реагенсите, кои се внесуваат во левакот, се повлекуваат во насоката на движењето на оловото и добро се распоредуваат по волуменот на оловото.



**Слика 62.** Котел за рафинација

на олово.

1. осид, 2. венец за носење  
на котелот, 3. долни носачи,  
4. огниште, 5. работна платформа.



**Слика 63.** Мешалка за олово.

1. мотор, 2. регулатор, 3. пропелер.

Автоматската регулација на температурата ја подобрува рафинацијата на оловото и го поевтинува производството. Притоа, најдобро е електрично загревање на котелот.

Пирометалуршката рафинација се состои од следниве операции:

1. Одвојување на бакарот – одбакарување;
2. Одвојување на калајот, на арсенот, на антимонот;
3. Одвојување на среброто и на златото;
4. Одвојување на цинкот – отцинкување;
5. Одвојување на близмутот;
6. Одвојување на калциумот и на магнезиумот.

#### 7.3.5.1.1. Одвојување на бакарот

Одвојувањето на бакарот од сировото олово се заснова на различната специфична маса на оловото ( $11,3 \text{ g/cm}^3$ ) и на цврстиот раствор бакар-олово ( $9\text{g/cm}^3$ ), односно, при ладење на сиво олово, бакарот ќе исплива на површината на течното олово.

Степенот на одбакарувањето е толку поголем доколку што е пониска крајната температура на ладењето на казанот. Оваа операција се вика груба рафинација на оловото со ликвација. Понатамошно отстранување на бакарот се врши со помош на елементарен супфур. Тоа се врши на тој начин што во олово загреано на температура од  $330$  до  $350^\circ\text{C}$ , при мешање на мешалката, се внесува елементарен

сулфур. Бакарот со сулфурот обрзува бакарен сулфид ( $Cu_2S$ ) кој испливи на површината на течното олово во облик на цврсти честички.

Отстранувањето на првиот и на вториот сулфиден шлиker се врши со шупликави лажици. Пред отстранувањето, температурата на оловото се зголемува до  $370^{\circ}\text{C}$ , со што се намалуваат механичките загуби на оловото.

Преработката на бакарниот шлиker претставува самостојна операција. Шлиkerот со ликвациона рафинација содржи 50-80% олово и 10-25% бакар. Заедно со оловото, во него преминуваат дел од примесите кои се наоѓаат во оловото. Количината на шлиkerот зависи од количината на бакарот во оловото и се движи во граници од 10 до 13%. Бакарниот шлиker се топи во пламени печки. При преработка на шлиkerот, се добива сувово олово кое се враќа во процесот на рафинација, додека троската се преработува во шахтна печка.

#### 7.3.5.1.2. Одвојување на арсенот, на антимонот и на калајот




При операцијата на одвојување на бакарот, примесите, како што се: арсенот, антимонот и калајот, не се отстрануваат. Тие имаат поголемо сродство кон кислородот од оловото, а нивните оксиди не се раствораат во течното олово. Поради тоа, отстранувањето на овие примеси се врши со оксидациона рафинација. Оксидационата рафинација на оловото се изведува во пламени печки, на температура од  $800$  до  $900^{\circ}\text{C}$ . Оксидите на арсенот, на антимонот и на калајот, во однос на оловниот оксид, имаат кисел карактер, реагираат со него и образуваат соли според реакциите:



Растопот од соединенијата што се отстрануваат од површината на казанот се вика шлиker. Благородните метали не оксидираат при рафинацијата. Златото и среброто, кои се растворени во капките на оловото, делумно преминуваат во шлиkerот.


Втора постапка за отстранување на арсенот, на антимонот и на калајот претставува базна постапка. При оваа постапка за отстранување на наведените примеси, како оксиданс, наместо кислородот од воздухот, се користи натриумова шалитра ( $\text{NaNO}_3$ ).

Оксидацијата се врши на тој начин што истопеното олово се пропушта во тенки млазови низ растопен натриумхидроксид ( $\text{NaOH}$ ) и натриумхлорид ( $\text{NaCl}$ ) во кој периодично се дадава натриумнитрат ( $\text{NaNO}_3$ ). При базното топење, оксидните примеси образуваат натриумови соли според реакциите:



По завршување на операцијата, на површината на оловото испливира растоп со портокалово-жолта боја. Базната рафинација се изведува на температура од 400 до  $420^{\circ}\text{C}$ . Апаратурата за базна рафинација (сл. 64) претставува реакционен цилиндар со мешалка вградена на челичен рам, заедно со пумпа за преточување на оловото и уред за додавање шалитра ( $\text{NaNO}_3$ ).

Апаратурата се потопува со помош на кран над котелот во кој се наоѓа оловото кое се рафинира. По загревањето во цилиндарот се полни смеса од натриумхидроксид и 30-40% натриумхлорид.



**Слика 64.** Апаратура за базна рафинација.

1. реакционен цилиндар,
2. бункер за шалитра,
3. мешалка,
4. пумпа,
5. вентил,
6. мотор.

Низ вертикалната цевка, оловото се преточува со пумпа во цилиндарот, низ кој преку вентил во долниот дел на цилиндарот, оловото преминува од цилиндарот, во котелот. При мешањето на оловото со реагенсите, се формираат соли кои остануваат во растопот. Оловото циркулира низ апаратот сè додека примерокот земен од котелот не го покаже потребниот степен на чистота на оловото. Добиениот базен растоп, кој содржи антимонати, арсенати и др, се преработува според хидрометалуршка постапка.

Течниот растоп се испушта со тенок млаз во сад со: вода,  $\text{NaOH}$  и  $\text{NaCl}$ , при што натриумовиот станат ( $\text{Na}_2\text{SnO}_3$ ) и арсенат ( $\text{Na}_3\text{AsO}_4$ ) се раствораат, а натриумовиот антимонат ( $\text{Na}_3\text{SbO}_4$ ) и механички помешаното олово остануваат во талогот. Од врелиот раствор, со помош на вар ( $\text{CaO}$ ) се таложи калциум станат, кој потоа се филтрира. При ладење со филтратот, се издвојуваат кристали од калциумарсенат. Крајниот филтрат, по одвојување на арсенот, се упарува до сув, а во остатокот се добива смеса од натриумхидроксид ( $\text{NaOH}$ ) и натрумхлорид ( $\text{NaCl}$ ), која повторно се враќа на рафинација. Остатокот од натриумантимонат, кој се одвојува од оловото, содржи до 50% олово и помалку од 0,2% арсен, антимон и олово ( $\text{As} + \text{Sn} + \text{Pb}$ ), и се подложува на редуктивно топење за да се добие метален антимон.

Од останатниот талог се добива калај. Арсенатниот талог се користи во хемиската индустрија за изработка на средства против штетници во земјоделството, како што се глувците и др.

### 7.3.5.1.3. Одвојување на среброто и на златото


Одвојувањето на среброто и на златото од сировото олово се врши на тој начин што на температура од  $450^{\circ}\text{C}$  се додава цинк, кој со среброто и со златото образува интерметални соединенија:  $\text{Ag}_2\text{Zn}_3$ ,  $\text{Ag}_2\text{Zn}_5$ ,  $\text{AuZn}$ ,  $\text{AuZn}_3$ .

Одвојувањето на благородните метали (сребро и злато) може да се врши во котел со електрично загревање (сл. 65) или со течно гориво (сл. 66). Издвојувањето на среброто и на златото во котел со течно гориво (сл. 66) се одвива според следнава постапка: цинкот се додава во неколку порции во растопеното олово, кое се меша со мешалка; на површината на оловото испливи пена, која ги содржи претходно наведените соединенија; пената, која испливи на површината на металот, се отстранува со перфорирана (издулечена) лопата по секое додавање на цинк. На тој начин, по секоја операција се добиваат неколку пени, од кои првата е најбогата, а последната, најсиромашна со благородни метали.

Првото додавање цинк се врши на  $480^{\circ}\text{C}$ , при што заедно со цинкот, се додава сиромашната пена од претходната операција. По растопувањето на цинкот во котелот, се врши мешање на оловото за време од 20 до 30 минути, а потоа растопот се лади до  $380^{\circ}\text{C}$  и се симнува првата пена.


Следните додавања на цинк се вршат врз основа на анализа на примерок за содржина на сребро и на злато во оловото. За издвојување на среброто до 0,003% доволно се даде до три додавања на цинк.

Мешањето на цинкот и симнувањето на пената траат околу 4 часа. Потрошувачката на цинкот изнесува 1,5 до 2% од масата на оловото. Добиената пена се преработува за да се добијат сребро и злато. Оловото, кое механички е зафатено со пената, се издвојува со операција која се вика ликвација.



**Слика 65.** Ликвационен котел со електрично загревање.

1. котел, 2. грејач, 3. сифон.



**Слика 66.** Печка за дестилација на пена.


1. реторта,
2. огниште,
3. кондензатор,
4. лежиште на кондензатор,
5. бункер за кокс
6. решетка,
7. гасови.

По ликвационото одвојување на оловото (сл. 66), пената добива зренста структура и се вика суба пена.

Цинкот од сувата пена се отстранува со дестилација, која се заснова на неговата изразено поголема испарливост во однос на другите компоненти од пената. За да се отстрани цинкот, пената се внесува во графитна реторта и се загрева 4 часа на температура  $1100\text{--}1200^{\circ}\text{C}$ . При овие услови, цинкот испарува од ретортата со течен метал.

Легурата што се добива по испарување на цинкот се вика сребреникаво олово, а содржи 10-20% сребро и злато, околу 0,7-2% цинк, а остатокот е олово.

Сребреникавото олово оди на купелација за да се издвојат злато и сребро. Следната операција на преработка на сребреникавото олово се вика купелација. Процесот на купелација се состои во интензивно вдувување воздух над растопеното сребреникаво олово во купелациона печка (сл. 67) на температура од  $1200^{\circ}\text{C}$ .



**Слика 67.** Купелациона печка.

1. осид,
2. свод,
3. гасовод,
4. подвижен казан.


При вдувување воздух, оловото оксидира до оловен оксид (оловна глеѓ), додека среброто и златото не оксидираат. Образуваната оловна глеѓ, која испликува над сребреникавото олово, постепено се испушта од печката, а истовремено, во печката се внесуваат нови количини сребреникаво олово. Добиената легура сребро-злато се лее во блокови, кои се користат за електролиза, каде што се добиваат чисто сребро и злато.

#### 7.3.5.1.4. Одвојување на цинкот

По одвојување на среброто, во оловото останува 0,6-0,8% цинк. Присутниот цинк може да се отстрани со оксидациона рафинација или според базна постапка. Оксидационата рафинација се врши на ист начин како при одвојувањето на арсенот, на калајот и на антимонот.

Оловото се загрева во пламена печка на температура 800-900°C, во присуство на воздух. Притоа, се образува продукт кој се симнува од површината на кадата неколку пати, а изнесува 4-5% од количината на металот. Добиениот продукт содржи 10-12% цинк и 80-85% олово. Бидејќи оксидационата рафинација се карактеризира со загуби на метал во облик на пареа, сè повеќе се користи базната рафинација.

Базната рафинација на цинкот се состои во третирање на оловото со смеса од натриумхидроксид и натриумхлорид, со апарат идентичен како оној за рафинација од арсен и од антимон. Оксидацијата на цинкот се изведува според равенката:



Рафинацијата почнува на температура од 350 до 360°C, а завршува на 460°C, а добиениот базен растоп содржи до 25% цинк. Тој се преработува, при што се добиваат цинкоксид и база која се враќа во процесот.

Во последно време, како ефикасна постапка се користи издвојувањето на цинкот со испарување во вакуум. За таа цел, во котелот со олово загреано на 650°C се внесува апаратура со вакуум пумпа. Оловото од котелот, со помош на пумпа, се уфрла во вакуум просторот, каде што се распрснува. При овие услови, цинкот интензивно испарува и се таложи во облик на кристали.

#### 7.3.5.1.5. Одвојување на близмутот

Близмутот спаѓа во групата примеси кои најтешко се одвојуваат од оловото. За да се одвои близмутот, во оловото растопено на температура од 350°C се додаваат калциум и магнезиум. Овие метали со близмутот образуваат хемиски соединенија  $\text{Bi}_3\text{Ca}$ ,  $\text{Bi}_2\text{Mg}$ , кои не се раствораат во растопеното олово и испликуваат на неговата површина. Ако рафинацијата се врши само со калциум, количината на близмутот во оловото се намалува до 0,05%, додека при истовремено дејство на калциум и на магнезиум, близмутот се отстранува до 0,008%. Калциумот и магнезиумот се внесуваат во оловото во две порции, при што, на почетокот се додава 3/4 од пресметаната количина, а потоа, остатокот. По мешањето во време од 30 минути се отстранува богата близмутова пена, од која се добива близмутот. Втората близмутова пена повторно се враќа во следната операција. Близмутовата пена се топи, се лее во аноди и се електролизира за да се добие метален близмут.

### 7.3.6. Леене на рафинираното олово

Леене на оловото се врши во калапи (кокили) поставени во полукруг во кои се собираат 40-50kg олово. На овој начин се работи во малите рафинерији. Во поголемите рафинерији леенето се врши во механички уреди за леене, со помош на кои може да се излеат до 50 тони на час. Денес, најмногу се користи тркалезна машина за леене, каде што оловото од цевки се лее во калапи поставени по површината на леарска машина која има кружно движење. По леенето, калапите се ладат со вода со помош на растресувачи, при што настанува втрднување на оловото. Оловните блокови се вадат од калапите со помош на специјална машина, а потоа се складираат со помош на машина на електричен погон.

#### Прашања

1. Која е основната цел на процесот на рафинација?
2. Кои постапки се користат при рафинацијата на оловото?
3. Кој апарат за рафинација на сировото олово се користи и кои се неговите карактеристики?
4. Кои метали се отстрануваат при рафинацијата?
5. Како се врши одвојување на бакарот од сировото олово?
6. Кои постапки се користат при отстранувањето на арсенот, на антимонот и на калајот?
7. Со која постапка се врши отстранување на среброто од сировото олово?
8. Како се врши одвојување на цинкот од сировото олово?
9. Како се одвојува близмутот од сировото олово?

## 7.4. МЕТАЛУРГИЈА НА БАКАРОТ

Бакарот во природата најчесто се среќава во самороден облик, така што, таков бил познат од минатото. Бакарот е еден од најважните обоени метали, кој одиграл значајна улога во развојот на човештвото; па така, еден цел период го добил и своето обележје како бронзена доба. На старите Египќани бакарот им бил познат пред повеќе од 10.000 години. Името бакар потекнува од латинскиот збор купрум, кој го означува островот Кипар, на кој е добиен уште во дамнешно време, односно, пред повеќе од 30 века. Неговото добивање од руда било познато во Кина и во Јапонија уште во минатото. Во почетокот на XIX век, бакарот бил добиен во Европа, а во втората половина на XIX век започнал брз развиток на металургијата на бакарот во САД, кои од пред почетокот на XX век, па до денес, го заземаат првото место во светот.

### 7.4.1. Особини и употреба на бакарот

Бакарот е метал со црвеникавосјајна боја, мек, пластичен и има висока електрична и топлотна проводливост. Бакарот се топи на  $1083^{\circ}\text{C}$ , а врие на  $2360^{\circ}\text{C}$ . Специфичната маса му е  $8,89 \text{ g/cm}^3$ . Бакарот на влажен воздух се прекрива со тенок слој базна сол која го штити од понатамошна оксидација. Бакарот се раствора во азотна киселина и во други минерални сировини. Бакарот и неговите легури имаат широка примена во индустријата и во техниката. Бакарот се легира со други метали. Легурата на бакар со цинк се вика месинг, а легура на бакар со калај, бронза, константин со никел, ново сребро со 19-31% цинк.




Слика 68 Метален бакар.

### 7.4.2. Сировини за добивање бакар

Како сировини за добивање бакар се користат бакарни руди со 1-2% бакар. Денес се преработуваат руди со помалку од 1% бакар. Бакарните руди, според минералошкиот состав, се делат на сулфидни, оксидни и мешовити, а според количината на присутните сулфиди, се делат на компактно пиритни, пиритни и порfirирни. Според количината на присутен метал, се делат на бакарни и комплексни. Во природата, најчесто се среќаваат комплексни бакарни руди кои

содржат и други обоени метали, како: цинк, никел, молибден, злато, сребро и др. Најважни минерали на бакар, кои имаат индустриско значење, се: халкопиритот, халкозинот, ковелинот, купритот, малахитот, азурит, енаргитот, халканитот, хризоколата, самородниот бакар.

Со збогатување на рудата со флотација се добиваат бакарни концентрати кои содржат 11-35% бакар. Од комплексните руди, на пример од бакарно-цинковите руди, можно е со флотација од бакарен концентрат да преминат 80-90% од бакарот, а од цинков концентрат, 65-70% во цинк. Најголеми наоѓалишта на бакар во светот има во Северна и Јужна Америка, во Јужна Африка, во Уралската област во Русија, во јужна Азија и во источна Австралија. Во Македонија, најголеми наоѓалишта на бакар се Бучим (Радовиш) и Иловица (Струмица).



Слика 69. Минерал на бакар.

#### 7.4.3. Постапки за добивање бакар

Денес, бакарот од руди и од концентрати се добива со: пирометалуршки хидрометалуршки и електрометалуршки постапки. Со пирометалуршки постапки се добиваат околу 85-90% бакар, а со хидрометалуршки 12-15% од вкупното светско производство. Електрометалуршките постапки се користат главно при електролитичка рафинација на бакарот, а понекогаш, и за одвојување на бакарот од растворите на неговите соли.

##### 7.4.3.1. Пирометалуршко добивање бакар


Основа на пирометалуршкиот процес претставува топењето на бакарната руда или концентрат, при што истопената маса може да се подели на два течни слоја: камен (растоп од сулфиди на бакар и железо) и трска.

Топењето се врши само на бакарна руда или само на бакарен концентрат. Бакарната руда се топи во шахтни печки. Течниот камен се продувува со воздух до железен оксид во конвертори, при што железото преминува во трска, а бакарот се издвојува како сиров бакар. Сировиот бакар се подложува на рафинација, т.е. пречистување од примесите.


#### 7.4.3.1.1. Пржење на бакарните руди и концентрати

Бакарните концентрати главно се пржат во оксидациона атмосфера, со цел околу 50% од сулфурот да се отстранат, и се добиваат пржени концентрати со содржина на сулфур која е неопходна при топењето за добивање богат бакренец. Производот добиен на овој начин се вика прженец. Со пржењето се обезбедуваат мешање на сите компоненти од шаржата и нивно загревање на температура 600-800 °C, што овозможува намалување на потрошувачката на гориво во печката за топење скоро за два пати. При топењето на прженецот, се зголемуваат загубите на бакарот во трска и со излезните гасови. Затоа, богатите концентрати (25-30% бакар) се топат без пржење, додека сиромашните (под 20% бакар) претходно се пржат. При процесот на пржење се врши оксидација на сулфидите, која е придружена со издвојување топлина. Температурата на која почнува согорувањето се вика температура на палење и зависи од составот на концентратот и од големината на зрната.






Во првата фаза од пржењето се врши разложување на сулфидите според реакциите:



Оксидацијата на сулфидите може да се претстави со равенка од општ вид:



каде што Me е метал, односно, при пржење на сулфидите, се одвиваат следниве реакции:



Како резултат на пржењето се добиваат бакарни оксиди и сулфурдвооксид ( $\text{SO}_2$ ), гас кој во вишок воздух оксидира до сулфуртриоксид( $\text{SO}_3$ ). Освен бакарните

сулфиди, се пржат и сулфидите од други метали присутни во концентратот, како: цинк, железо, арсен, антимон, кобалт и др.

При пржењето на бакарните концентрати, во шаржата се додаваат топителни кои го спречуваат синтерувањето на честичките од концентратот и го помагаат разложувањето на карбонатите. За пржење најмногу се користи повеќеетажната пекка со механичко мешање на материјалот (сл. 18), п. /3.2.2./, стр.29.

Печката претставува вертикален цилиндар од челичен лим со дебелина 12-16mm, пречник 6,5m и висина 12m. Сидовите се обложени со огноотпорна тула, а печката по висина е поделена на сводови од шамотна тула со висина 0,5m. Печката има 8, 10 или 12 етажи, а на средината од печката има шупликова оска на која се прицврстени лопатки. Воздухот и гасовите се движат одоздола нагоре во спротивна насока од движењето на концентратот. Гасовите, кои ја напуштаат печката, содржат прав во количина 5-15% од масата на шаржата, а во долниот дел од етажната пекка се собира прженецот. Гасовите што се производ на пржењето, се пречистуваат во циклони или електрофилтри, при што неповратните загуби не се поголеми од 0,5%. За процесот на пржење на бакарните концентрати се користи повеќеетажна пекка, прикажана на сл. 18 (за пржење на бакарни и на цинкови концентрати). Гасовите богати со сулфурдвооксид може да се користат за добивање сулфурна киселина.

Во поново време, за бакарни концентрати се користи пржење во лебдечка состојба, односно, пржење во флуосолид реактор, што претставува крупен чекор во усовршувањето на процесот на пржење. Концентратот се шаржира над решетка поставена во флуосолид реакторот (сл. 19) п./3.2.2./, стр. 29. Суштината на пржењето во флуидизационен слој се состои во продувување загреан воздух низ слој концентрат, при што честичките од концентратот се во непрекинато движење „вриење“ во внатрешноста на слојот. Како резултат на движењето на честичките, се остварува добар контакт помеѓу честичките и воздухот. На тој начин, се интензивира процесот на согорување на честичките од концентратот, а самиот процес претставува флуидизационо пржење. Како производ на пржењето се добиваат бакарен прженец и гасови кои содржат 13-15% SO<sub>2</sub> и кои можат да се користат за добивање сулфурна киселина.

### Прашања



1. Кои сировини се користат за добивање бакар?
2. Какви постапки постојат за добивање бакар од бакарни руди и концентрати?
3. Која е основната цел на пржењето на бакарните концентрати?
4. Кои се основните хемиски реакции при пржењето?
5. Описи го процесот на пржењето на бакарните концентрати во повеќеетажни пекки.
6. Описи го процесот на пржење во флуосолид реактор.

#### 7.4.3.1.2. Топење бакарен концентрат во пламена пекка



Топењето на бакарните концентрати се изведува во пламена пекка. При нивното топење, добиената истопена маса се дели на две фази, и тоа, растоп и трска. При топењето, триската испливува над бакренецот, бидејќи има помала специфична маса. Се добива растоп на сулфиди (Cu<sub>2</sub>S и FeS ), кој се вика бакаренец, и растоп на оксиди, кој се вика трска. Бакренецот содржи бакарен

сулфид ( $\text{Cu}_2\text{S}$ ) и железен сулфид ( $\text{FeS}$ ), а триската: железеноксид ( $\text{FeO}$ ), силициумдвооксид ( $\text{SiO}_2$ ), калциумоксид ( $\text{CaO}$ ), алуминиум оксид ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) и др.

Формирањето на бакаренецот се засновува на големиот афинитет на бакарот кон супфурот, при што настанува сулфидање на бакарот. Ова може да се прикаже со следниве карактеристични реакции:




при што, формираниот железен оксид ( $\text{FeO}$ ) со силициумовиот оксид ( $\text{SiO}_2$ ) образува силикати, кои ја формираат триската, меѓутоа се одвиваат и реакциите:



Наведените реакции претставуваат основни реакции во пиromеталургијата на бакар за да се добие бакаренец и триска.

Како што е познато, најраспространети агрегати за топење бакар во бакаренец се пламените печки. Основни предности на пламената печка е што можат да се преработуваат прашести бакарни концентрати, потоа, може да се користат евтини видови горива, има ниска содржина на бакар во отпадната триска, зголемена производност на агрегатот.

Пламената печка (сл. 70) има правоаголен облик и е извидана со огноотпорен материјал. Печката е долга 30-40m, широка 5-10m и висока 3-5m.



Слика 70. Пламена печка за топење бакар.

Шаржата се внесува низ отворите на сводот кои се поставени по должината на печката. Потребната топлина за процесот се добива со согорување на горивото (природен гас, јаглен, мазут) и се внесува преку горилници поставени на предната, челна страна на печката. Продуктите на горењето во работниот простор градат пламен (факел) по должина на печката, а гасовите ја напуштаат печката низ одводниот гасовод, кој се наоѓа на спротивната страна на горилниците. Како резултат на горењето, се добиваат гасови загреани на  $1400^{\circ}\text{C}$ - $1600^{\circ}\text{C}$ . Гасовите ја

предаваат својата топлина на шаржата преку зрачење на вежштениот свод на печката на површината на шаржата. Како резултат на топлината, површината на засипот се загрева на температура од 1300°C до 1400°C, при што се вршат физичко-хемиски процеси кои завршуваат со топењето на засипот. Течната конверторска троска се влева низ отворот кој се наоѓа на челната страна на печката. Бакренецот и троската се испуштаат низ специјални отвори на печката. Бакренецот се состои од 80-90% сулфиди на бакарот и на железото. Троската содржи: силициумдвооксид, железен оксид, калциумоксид, алуминиумоксид и 0,1-0,5% бакар. Излезните гасови содржат 0,3% CO, 0,7-1,5% O<sub>2</sub> и др.

### Прашања

1. Кои производи се добиваат при топењето на бакарен концентрат во пламената печка?
2. Кои се карактеристични реакции при сулфидирањето на бакарот и при образувањето на троската во пламената печка?
3. Како се одвиваат процесот на согорување на горивото и топењето на шаржата во пламената печка?
4. Кои производи се добиваат при процесот на топење на бакарниот концентрат во пламената печка?


#### 7.4.3.1.3. Топење бакарни руди во шахтна печка

Бакарните руди се топат во шахтна печка (сл. 71), која претставува висока шахтна печка исполнета со смеса од руда, кокс и топител. Во долниот дел од печката низ дувници се вдувува воздух кој е потребен за согорување на горивото и за оксидација на сулфидите. Печката се лади со вода преку систем на цевки за ладење, кои ја доведуваат водата до жакетите со кои е обложена печката.

Шаржата се внесува преку грлото на печката. Бакренецот и троската се испуштаат низ ист отвор на подолгата страна на печката. Претходно се одвојуваат со ликвација во претпечката, при што каменот со поголема специфична маса останува на долниот дел. Троската се излева на единиот крај од печката, а бакренецот се испушта низ отвор на дното од претпечката. Гасовите се одведуваат низ горниот дел од печката преку канал изработен од шамот.


Процесот на топење на бакарните руди се изведува на тој начин што главната количина топлина за топење се добива како резултат на разложување на компонентите од шаржата (пиритот и други сулфиди). При нивното разложување, присутниот сулфур оксидира и ослободува топлина. Топењето на бакарна руда која содржи 70% пирит, без додаток на гориво, се вика пиритно топење. Топењето на бакарна руда со додаток на кокс се вика полу-пиритно топење.

При топење во шахтна печка, пиритот и коксот согоруваат во областа на дувниците, каде што температурата достигнува до 1500°C. Врелите гасови минуваат низ засипот и одат нагоре, а надолу се спушта шаржата која постепено се топи. Притоа, најпрвин настанува разложување на сулфидите и на карбонатите, а на 1300°C почнува топењето. Како резултат на топењето, ќе се образува една шупликава и порозна маса. Во порите на оваа растопена маса, растопените сулфиди се сретнуваат со топлите гасови, и како резултат на тоа, се вршат реакции на заемно дејство, како на пример:



Како резултат на топењето, се добиваат бакренец со содржина на бакар од 8 до 15% и троска која содржи силикати на железо и на калциум. Гасовите содржат  $\text{SO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{CO}_2$ , а искористувањето на сулфурот изнесува до 80%.



Значи, разликуваме три вида оксидационо топење на сулфидни бакарни руди: пиритно, полукиритно и усовршено пиритно топење. Ако рудата е составена од пирит и халкопирит, таа има висока калорична моќ и може да се преработува во шахтна печка со многу мал додаток на кокс. Топењето во овој случај се изведува како резултат на топлината добиена со оксидација на истопениот  $\text{FeO}$  и на топлината ослободена со претворањето на  $\text{FeO}$  во троската. Овој процес се вика пиритно топење. Ако рудата содржи поголема количина јаловина, а мала количина пирит, нејзината калорична вредност не е доволна за самостојно одвивање на процесот на топење, па затоа се дава кокс како дополнително гориво. Овој процес се вика полукиритно топење. При топењето во шахтна печка, ако коксот согорува во зоната на дувниците, тогаш се врши редукција на сулфурниот двооксид ( $\text{SO}_2$ ) со кокс. Овој процес се вика усовршено пиритно топење.




**Слика 71.** Шахтна печка за топење бакарни руди.

Оксидационото топење во шахтната печка се применува за преработка на сулфидни материјали. Сулфидите, кои во овој процес се во цврста или истопена состојба, оксидираат со кислородот. При усовршеното пиритно топење, оксидационата атмосфера се наоѓа само во зоната на огништето на печката каде сулфидите доаѓаат во истопена состојба. Значи, во овие процеси оксидираат само течните сулфиди. Во полукиритниот процес, атмосферата покрај огништето го опфаќа само горниот дел од печката. Притоа, кај овој вид топење, оксидацијата се одвива на цврстите и на течните сулфиди.

Во процесот на топење во шахтните печки, оксидацијата се врши на материјал составен од крупни парчиња, поради што е ограничен непосредниот контакт помеѓу гасовите од печката и кислородот со сулфидите. Оксидацијата на истопените сулфиди,  $\text{CuS}$  и  $\text{FeS}$ , се одвива според реакциите:



при што  $\text{Cu}_2\text{O}$  реагира со  $\text{FeS}$  според реакцијата:



Образуваниот  $\text{FeO}$  реагира со  $\text{SiO}_2$ , кој се наоѓа во шаржата, при што се образува троска која содржи  $2\text{FeO}\cdot\text{SiO}_2$  (фајалит).

Во недостаток или присуство на  $\text{SiO}_2$ , железниот оксид,  $\text{FeO}$ , оксидира до магнетит ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), според реакцијата:





За пиритниот и за усовршениот пиритен процес карактеристична е реакцијата на согорување на јаглеродот од коксот со  $\text{SO}_2$  според реакцијата:



која е придружена со ослободување топлина и елементарен сулфур.

Покрај корисните реакции на редукција на  $\text{SO}_2$  до елементарен сулфур, во редукционата зона се одвиваат и некои штетни реакции кои го врзуваат сулфурот во непожелни соединенија, како на пример:



Наведените споредни реакции ја оневозможуваат целосната редукција на сулфурот до елементарна состојба и образуваат соединенија како јаглендисулфид, кои заедно со елементарниот сулфур излегуваат со гасовите од печката.

Работата на шахтната пека ја карактеризираат три основни показатели:

1. дневната количина истопена руда;
2. количината потрошена кокс, во проценти од масата на шаржата;
3. процентот на искористување на бакарот во бакренецот.


Со користење воздух збогатен со кислород, значително се подобруваат показателите на процесот на топење на бакроносните шаржи во шахтни печки. Досегашните искуства покажуваат дека со зголемување на кислородот во воздухот кој се вдувува во печката за 2-3%, кај полулиричниот процес се зголемува капацитетот на печката за 15-20%, а се намалува потрошувачката на коксот за 10-20%. Интензификацијата на процесот и намалувањето на потрошувачката на гориво може да се постигнат со низа нови операции како: гранулирање и пелетизирање на ситните материјали, агломерација со продувување воздух одоздола нагоре итн.

## Прашања

1. Опиши го процесот на топење на бакарна руда во шахтна печка.
2. Кои се составни делови на шахтната печка?
3. Кои видови оксидационо топење има во зависност од составот на рудата?
4. Кои хемиски реакции ги карактеризираат пиритниот, полуварнитниот и усовршениот пиритен процес?
5. Кои се основните технолошки показатели на процесот на топење бакарни руди во шахтна печка?

### 7.4.3.1.4. Преработка на бакренецот – конвертирање

Преработката на добиениот бакренец, при топењето во пламена или шахтна печка, се изведува во конвертор, а самиот процес се вика конвертирање. Конверторот претставува хоризонтално поставена цилиндрична печка на која странично се поставени дувници. Конверторите се изработени со должина од 6 до 10m со внатрешен дијаметар 3-4m. Конверторот е обложен со магнезитна облога. Влевањето на бакренецот во конверторот и одлевањето на трошката и на сировиот бакар се вршат низ ждрело кое се наоѓа во средината на горниот дел од конверторот.





Слика 72. Конвертор за преработка на бакаренец.


1. грло, 2. осид, 3. дувници, 4. валци.

Кога конверторот (сл. 72) е во работна положба, гасовите што се ослободуваат одат кон врвот кој е споен со гасоводот. Продувувањето на бакаренецот во конверторот се врши со воздух преку дувници кои се поставени од едната страна на конверторот.

Продувувањето се изведува во два периода. Во првиот период се вршат оксидација на железниот оксид ( $\text{FeS}$ ) од бакаренецот и претворање на добиениот железен оксид ( $\text{FeO}$ ) во трска. Воздухот кој се вдувува во растопениот бакаренец врши мешање на растопот, односно, интензивна оксидација на сулфидите според реакциите:



Добиениот бакарен оксид ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ) реагира со неоксидираниот железен сулфид ( $\text{FeS}$ ) според реакцијата:




Добиениот железен оксид ( $\text{FeO}$ ), со додадениот  $\text{SiO}_2$ , образува компонента на трската ( $\text{FeO}.\text{SiO}_2$ ) според реакцијата:



Значи, во првиот период, при конвертирањето се образува  $\text{Cu}_2\text{S}$ , кој се вика бел мат, и  $\text{FeO}.\text{SiO}_2$ , којшто преминува во трската. Првиот период трае 5-20 часа.

Во вториот период се врши продувување на белиот мат ( $\text{Cu}_2\text{S}$ ) со воздух. Оксидацијата на  $\text{Cu}_2\text{S}$  е придружена со образување метален бакар, според реакциите:



Овие две реакции се одвиваат многу брзо и лесно, а искористувањето на кислородот од воздухот е поголемо од 90%. Како резултат на горните реакции, во конверторот се добива бакар во течна состојба кој се вика блистер бакар. Добиениот блистер бакар содржи 98-99% бакар, 0,01-0,04% железо, 0,02-0,1% силициумдвооксид ( $\text{SiO}_2$ ), 45-70% железен оксид ( $\text{FeO}$ ), 3% алуминиумоксид ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ). Конвертирањето во вториот период трае 2-3 часа.

## Прашања

1. Која е целта на процесот на конвертирање на бакренецот?
2. Опиши го уредот за конвертирање на бакренецот?
3. Која операција се врши во првиот период на конвертирање?
4. Која операција се врши во вториот период на конвертирање?
5. Кои хемиски реакции се одвиваат при образување трска и блистер бакар?

#### 7.4.4. Рафинација на бакарот

Добиениот блистер бакар, во зависност од составот на рудата или концентратот од кои се добива, содржи разни примеси од 0,8 до 2,5%. Како примеси во составот на блистер бакарот влегуваат: 0,03-0,3% железо, 0,01-0,1% никел, 0,01-0,5% арсен, до 0,12% антимон и др.

Примесите ги намалуваат механичките и електротехничките особини на бакарот, поради што сировиот блистер бакар се подложува на пламена, а потоа, на електролитичка рафинација.


##### 7.4.4.1. Пламена рафинација на бакарот

Пламената рафинација на бакарот се состои во оксидација на примесите во сировиот бакар и нивно отстранување со гасовите или нивно претворање во троска. Процесот се состои од следниве технолошки операции: топење, оксидација на примесите, отстранување на растворените гасови, дезоксидација на бакарот и леење. Многу од присутните елементи во бакарот имаат поголем афинитет кон кислородот, во споредба со бакарот. Оксидацијата на примесите се изведува со вдувување воздух во течниот метал со помош на челични цевки, при што оксидираат сите примеси, со исклучок на благородните метали и на дел од бакарот.

Во првиот период на рафинација се врши оксидација на бакарот според реакцијата:



Образуваниот  $\text{Cu}_2\text{O}$  се раствора во истопениот бакар и стапува во реакција со примесите, кои се наоѓаат во бакарот, според равенката од општ вид:




каде: Me – железо, никел, антимон, арсен, близмут, цинк, олово, и др.

Во оксидациониот период целосно се оксидираат железото, цинкот, сулфурот, оловото и калајот. Образуваните оксиди на примесите исплиствуваат на површината во облик на троска и се отстрануваат од површината на металот. По отстранување на троската, во оксидациониот период се преминува на отстранување на гасовите. Оваа операција е позната како полање. Низ отворот на печката во бакарното купатило се внесуваат сирови букови стебла. Под влијание на високата температура, настапува дестилација на дрвото, при што се издвојуваат водена пареа и гасовити јагленоводороди, кои го мешаат бакарот и потпомогнуваат во отстранувањето на  $\text{SO}_2$  и на другите гасови. По завршената дезоксидација, се преминува на лиење на бакарот. Рафинираниот бакар се лее во аноди за понатамошна електролитичка рафинација.

#### 7.4.4.1.1. Уреди за пламена рафинација на бакарот

Пламена рафинација на бакарот се изведува во пламена (сл. 73) и во анодна пекка (сл. 74). Пламената пекка за рафинација на бакарот е слична на пламената пекка за топењето на бакренецот.




Слика 73. Пекка за пламена рафинација на бакар.

1. под на пекката, 2. свод на пекката, 3. горилници, 4. работен отвор, 5. гасовод.

Капацитетот на пекката изнесува 400 тони бакар, кој се рафинира во када изработена од магнезитни тули. Температурата во пекката изнесува  $1140\text{--}1170^{\circ}\text{C}$ , а таа се пали со природен гас или јагленова прав. Суровиот бакар се внесува во пекката со помош на кран низ работниот отвор на пекката, а процесот на рафинација трае од 12-16 часа.

Денес, за рафинација на бакарот сè повеќе се користат цилиндрични или таканаречени анодни печки. Анодните печки за рафинација на бакарот се слични на конверторите за топење бакар. Анодната пекка (сл. 74) претставува цилиндрична пекка во која е поедноставно влевањето на течниот бакар. Исто така, полесно се регулира течењето на металот при леенето на анодите. Бакарот се излива од анодната пекка во аноди, кои се носат на понатамошна електролитичка рафинација.



Слика 74. Анодна пека за рафинација на бакар.

1. осид на пекката,
2. свод на пекката,
3. комора за течен бакар,
4. механизам за ротирање на пекката.

За рафинација на бакар се користат и барабанести печки. Овие печки имаат капацитет од 25 тони, со пречник 3350mm, должина 4000mm и се вртат околу хоризонтална оска. Рафинираниот бакар се лее на машина за леене која има прстенест облик и се врти околу вертикална оска.

#### Прашања

1. Кои примеси ги содржи сировиот блистер бакар?
2. Кои технолошки операции ги опфаќа пламената рафинација на бакарот?
3. Како се отстрануваат примесите од сировиот блистер бакар?
4. Како се врши процесот на отстранување на гасовите од бакарот?
5. Кои печки се користат за пламена рафинација на бакарот?

#### 7.4.5. Хидрометалуршко добивање бакар


Хидрометалуршката постапка за добивање бакар или лужењето вклучува претворање на бакарните руди во растворлива форма и понатамошна преработка на растворот за да се добие метален бакар.

Хидрометалуршката постапка ги опфаќа следниве фази:


1. лужење – претворање на минералите присутни во бакарната руда или концентрат во растворлива форма;
2. пречистување на растворот и добивање метален бакар.

Како реагенс за лужење на бакарните руди и концентрати главно се користи раствор на сулфурна киселина, потоа амонијачен раствор, раствор на ферихлорид и др. Во зависност од реагенсот за лужење, постои киселинско, амонијачно и хлоридно лужење.

Оксидни или оксидирани бакарни руди или концентрати се лужат со раствор на сулфурна киселина според реакциите:






Доколку јаловината е богата со варовник, лужењето, се врши со амонијачни раствори. Сулфидните бакарни руди и самородниот бакар се лужат со раствор на сулфурна киселина само во присуство на кислород. Исто така, тие се лужат со раствор на ферихлорид или ферисулфат според реакциите:




По претворањето на бакарот во растворлива форма, се вршат филтрирање на добиената лужина од нерастворливиот остаток и издвојување на бакарот од растворот.

Добивањето метален бакар од растворот се врши со електролиза и со цементација. Суштината на електролитното добивање бакар се состои во разелектризирање на бакарните јони  $\text{Cu}^{2+}$  на катодата, а на анодата се врши разложување на водата со издвојување на кислород, додека во растворот се регенерира сулфурната киселина потребна за лужењето.


Процесот на електролиза на бакарот може да се претстави на следниов начин:



Освен со електролиза, издвојувањето бакар од раствор се врши со замена со друг метал, односно, цементација, според реакцијата:



Производ на оваа реакција е цементниот бакар, кој понатаму се претопува во калапи и оди на рафинирање. Технолошката шема за рафинирање на бакарот е дадена на сл. 75.



Слика 75. Технолошка шема за хидрометалуршко добивање бакар.

#### 7.4.5.1. Постапка и уреди за хидрометалуршко добивање бакар

При добивање бакар од оксидни бакарни руди, во зависност од шемата за преработка на сировината и од нејзините физички особини, се избираат соодветни постројки.

Рудата претходно се дроби и се меле до определена големина на зрното, а потоа се врши претходно отстранување на глинестите материјали со помош на просејување на рудата низ сита или со промивање со вода во класификатори. Пречистената и сомелена бакарна руда се внесува во каци со димензии 45 x 33m и длабочина 5,5m. Каците се изработени од армиран бетон со заштита од дејство на растворот, а имаат и издупчено дно, кое се вика лажно дно, низ кое поминува растворот. Лужењето на рудата во каците се врши со поминување на растворот низ слој руда. Притоа, растворот може да поминува низ рудата одоздола нагоре или обратно. При преминување на растворот одоздога надолу, истовремено се врши и лужење на рудата, при што излужениот бакар во растворот се издвојува преку дното на кацата. На вториот начин, односно, одоздола нагоре, брзината на протекувањето на растворот треба да биде голема. Врз брзината на протекувањето на растворот големо влијание има количината на милот што треба претходно да се отстрани.

Во пракса, процесот на лужење може да се изведува на два начина:

1. **Периодично (дисконтинуирано) лужење** – растворот се внесува во кацата, се држи известно време и се внесува нова количина раствор.
  2. **Методично (континуирано) лужење** – растворот непрекинато циркулира низ слојот од рудата, т.е. растворот непрекинато се внесува и се издвојува од кацата.
- Ако рудата содржи многу глина, тогаш лужењето се изведува во агитатори кои според начинот на мешање, може да се поделат на:


- механички, во кои мешањето на рудата се изведува со лопатки прицврстени на вертикална оска.

- пневматски, во кои мешањето се врши со воздух.

Кај пневматските агитатори постои централна цилиндрична цевка на средината од кацата, низ која смесата од пулпа и воздух се подига нагоре и се прелива на горниот крај од цевката. Тоа овозможува мешање на пулпата.

Од растворот во кој бакарот е во форма на концентриран бакарсулфат, со помош на електролиза или цементација, се врши издвојување на метален бакар. Електролизата се врши во исти ќелии, како што е претходно наведено при електролитната рафинирања на бакарот, само што во овој случај, анодите се нерастворливи, односно, олово или легурата олово-антимон.

Издвојувањето на бакарот со цементација (сл. 76) се врши во таканаречени цементациони жлебови кои се изработуваат од дрво и имаат ширина 0,3-3m, и длабочина 0,5-1,5m. Жлебот по својата должина е изработен со лажно дно во облик на железни решетки.



Слика 76. Попречен пресек на жлеб за цементација.

Растворот поминува низ слој на средство за таложење, односно, железни струганици. Растворот од едно одделение преминува преку ограда и влегува под лажно дно, при што слојот на железото се прелива над оградата во следното одделение итн. Цементниот бакар се собира на дното под лажното дно, се транспортира, се суши и се додава во шаржата во пламената печка.

### Прашања

1. Кои фази ги опфаќа хидрометалуршкото добивање бакар?
2. Какви видови лужење се разликуваат во зависност од изборот на реагенс за лужење?
3. Кои реакции се карактеристични при лужењето на бакарните руди со раствор на: сулфурна киселина, ферихлорид и ферисулфат?
4. Кои се постапките за издвојување на бакарот од растворот?
5. Кои реакции се карактеристични при електролитичкото добивање бакар?
6. Како се врши процесот на лужење на бакарот во када за лужење?
7. Кои видови лужење се разликуваат во зависност од движењето на растворот?
8. Како се врши одвојување на бакарот од растворот со помош на цементација?

## 7.5. МЕТАЛУРГИЈА НА НИКЕЛОТ

Човекот го употребувал никелот уште пред неколку илјади години. Кога барал камења погодни за оружје, пронашол метеорити во кои имало 5-15% никел и од кои изработувал остри предмети. Во Кина, никелови руди се топеле уште во стариот век и добивале таканаречен „бел метал“, легура на никел и бакар. Во 1865 година пронајдено е големо наоѓалиште на никелова руда во Нова Каледонија, на остроте западно од Австралија, а во 1883 година е пронајдено уште побогато наоѓалиште во Судбуру, во Канада.

### 7.5.1. Особини на никелот

Никелот е сребреникаво светол метал, многу постојан на воздух. На собна температура никелот е магнетичен, а на температура од  $350^{\circ}\text{C}$  преминува во немагнетична модификација. Гради легури со повеќе метали. Лесно се раствора во  $\text{HNO}_3$ , а потешко во  $\text{HCl}$  и во  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , додека во алкалиите не се раствора. Се топи на  $1445^{\circ}\text{C}$ , а врие на  $3000^{\circ}\text{C}$ . Специфичната маса му е  $8,9 \text{ g/cm}^3$ .



Слика 77. Метален никел.

### 7.5.2. Руди и минерали на никелот

Најголеми наоѓалишта на никел има во Канада, која спаѓа во најголемите производители на никел во светот. Познатите наоѓалишта на никелови руди и денес се наоѓаат во Нова Каледонија, како и во северната и јужната Уралска област во Русија.

Од минералите во кои никелот најчесто се среќава, може да се истакнат следниве:

- пентландит  $(\text{NiFe})_{11} \text{S}_{10}$
- гарниерит  $(\text{NiMg})\text{O} \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- никелин  $\text{NiAs}$
- милерит  $\text{NiS}$
- хлоантит  $\text{NiAs}_2$

Во Македонија, најпознатото наоѓалиште на никел е во 'Ржаново, Кавадарци.



**Слика 78.** Минерал на никел – милерит.


### 7.5.3. Постапки за добивање никел

Никелот денес се добива од сулфидни и од оксидни руди со пиromеталуршка и со хидрометалуршка постапка.

#### 7.5.3.1. Пирометалуршко добивање никел од сулфидни руди

Никелот во сулфидните руди најчесто го придржуваат Си, Fe и As. Како резултат на ниската содржина на никел во рудата, се врши претходна колективна флотација на сите руди. Добиениот колективен концентрат на никел и бакар пиromеталуршки се преработува на тој начин што прво се пржи, а потоа се топи, со цел добивање бакар-никел камен, кој понатаму се преработува заради добивање никел и бакар.

Технолошката шема за преработка на сулфидни никелови руди е прикажана на следната слика 79.



Слика 79. Технолошка шема за преработка на сулфидни никелови руди.

Преработката на колективниот концентрат до добивање каменец се врши на идентичен начин како при добивањето бакаренец во металургијата на бакар, како и при конвертирањето на бакаренецот, за добивање таканаречен „фин“ каменец, кој содржи околу 80% никел и бакар. Преработката на бакар-никеловиот каменец може да биде изведена според следниве постапки:

– Преработка на каменецот со флотација, при што се добиваат концентрати на бакар и никел. Бакарниот концентрат се користи за добивање бакар, а никеловиот концентрат се пржи заради претворање на  $\text{Ni}_3\text{S}_2$  во  $\text{NiO}$ , кој со редукциона постапка се претвора во метален никел.

– Друга постапка е оксидационото пржење на каменецот и претворање на сулфидите на никел и бакар во оксиди, при што бакарниот оксид лесно се растворува во сулфурна киселина и така се одвојува од никелот. Нерастворениот остаток претставува никелоксид, кој понатаму се редуцира до никел.

За преработка на никел-бакар каменец, често се применува карбонилна постапка, која се состои од оксидација на сулфидите на никел и на бакар и од дополнителна редукција на овие оксиди, при што се добива никел-бакар прав. Карбонилната постапка се состои во одвојување на никелот од бакарот со пропуштање воден гас (смеса од  $\text{CO}$  и  $\text{H}_2$ ) на температура од околу  $100^\circ\text{C}$ , при што се образува  $\text{Ni}(\text{CO})_4$ , кој во гасна состојба излегува и се издвојува од примесите.


Издвоениот никелкарбонил се загрева во колона на температура од околу 200°C, при што се распаѓа според реакцијата:



Никелот добиен на овој начин има чистота од околу 99,9%, а примеси се железото (0,06%) и кислородот (0,03%).





### 7.5.3.2. Добивање никел од оксидни руди

Оксидните руди содржат 1-3% никел, а можат да се преработуваат и руди под 1% никел. Никелот во овие руди е во вид на гарниерит и во облик на NiO, во кој има висок процент на SiO<sub>2</sub>. Технолошката шема за добивање никел од оксидна руда е дадена на сл. 80.



Слика 80. Технолошка шема за добивање никел од оксидни никелови руди.


Како што се гледа од шемата, појдовната руда се флотира. При топењето во шахтна печка, претходно концентратот се агломерира. При топењето се додаваат пирит и гипс, при што се одвиваат реакциите:



Значи, гипсот е сулфидизатор, т.е. служи за образување NiS кој со FeS образува никелов каменец. Искористувањето на никелот е во граници од 85 до 90%.


#### 7.5.3.3. Добивање фероникел од оксидна руда

Можноста за преработка на никелот заради добивање фероникел е прикажана на следнива технолошка шема.



Слика 81. Технолошка шема за добивање фероникел од оксидна руда.

Во процесот на редуктивно топење со додаток на кокс се одвиваат следниве реакции:



Во процесот се редуцира и железото, при што се образува легура на никел и железо, односно, фероникел. Претходна делумна редукција во ротациона печка и предгревањето на шаржата имаат за цел да овозможат помала потрошувачка на електрична енергија во процесот на топење. На пример, ако не се врши претходна подготовка на шаржата во ротациона печка, потрошувачката на електрична енергија изнесува 66 kWh/t за топење во електропечката, а ако се врши претходна подготовка, потрошувачката е 400 kWh/t.


Оваа технологија се применува во топилницата за фероникел во Кавадарци.

#### 7.5.4. Хидрометалуршка преработка на никелова руда

За хидрометалуршко третирање на оксидни руди на никел денес постојат две технологии и тоа:


- амонијачен процес на лужење и
- лужење со сулфурна киселина.

Технолошката шема за амонијачно лужење е прикажана на следнива шема.



Слика 82. Технолошка шема за добивање никелоксид со амонијачна постапка.

Оксидната руда се суши, се дроби, се меле и се врши предредукција, со цел оксидот и еден дел од железото да се претворат во метален облик. Предредукцијата се изведува на температура од околу  $1000^{\circ}\text{C}$ , при што се одвиваат следниве реакции:




При лужење со амонијачен раствор, никелот се претвора во раствор според следнава реакција:



Редукцијата на никелоксидот пред лужење е неопходна бидејќи  $\text{NiO}$  е нерастворлив во амонијачен раствор, а никелот лесно се раствора. По лужењето и по одвојувањето на нерастворливиот остаток од растворот, со впарување на растворот, никелот се таложи како  $\text{NiCO}_3$ , кој потоа со калцинационо пржење се претвора до метален никел.


Редуцираната руда се лужи во резервоари со амонијачен раствор од  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  и  $\text{NH}_4\text{OH}$ . Лужењето се изведува со продувување воздух, при што железото се таложи како  $\text{Fe(OH)}_3$ , а во растворот останува никелот како базен карбонат, кој се жари, при што се добива  $\text{NiO}$  со 77% Ni.

Технолошката шема за добивање никел од оксидни никелови руди со примена на раствор на сулфурна киселина е дадена на сл. 83.



**Слика 83.** Шема на лужење на оксидна никелова руда со сулфурна киселина.

Процесот на лужење се изведува во автоклав под притисок од околу 4 MPa, температура од 90°C, со промешување на пулпата, при што се одвива следнава реакција на растворување на никелоксидот:



При процесот на лужење се изведува селективно лужење на никеловите оксиди, а останатите компоненти остануваат во неизлужениот остаток. Потоа се врши прочистување на растворот со H<sub>2</sub>S, при што ќе се исталожат кобалтот и калциумот кои преминуваат во раствор. По прочистување на растворот, се врши таложење на никелот во вид на никелсулфид со помош на H<sub>2</sub>S, во автоклав на температура 130°C и притисок 1 MPa. Исталожениот никел во вид на никелсулфид се преработува пирометалуршки со оксидационо пржење и со редукционо топење, со што ќе се добие метален никел.

### Прашања

1. Опиши ја пирометалуршката постапка за добивање бакар-никел каменец од колективен бакар-никел каменец.
2. Кои се постапките за преработка на бакар-никел каменец?
3. Кои реакции се карактеристични при топењето оксидни никелови руди во шахтна пекка?
4. Опиши ја постапката за добивање фероникел во електропечка од оксидни никелови руди.
5. Кои се постапките за хидрометалуршко третирање никелови оксидни руди?
6. Кои реакции се карактеристични при амонијачното лужење на никелови руди?

## 7.6. МЕТАЛУРГИЈА НА АЛУМИНИУМОТ

### 7.6.1. Физичко-хемиски особини на алуминиумот

Алуминиумот спаѓа во групата лесни обоени метали и се карактеризира со мала специфична маса, а со голема топлотна и електрична спроводливост, поради што има широка примена во современата техника. Алуминиумот е метал со сребреникавобела боја, со температура на топење од  $660^{\circ}\text{C}$  и со специфична маса од  $2,70 \text{ g/cm}^3$ ; лесно се растворва во базна средина.



Слика 84. Алуминиум, метал.

Алуминиумот главно се употребува во вид на легури: дуралуминиум (легура со бакар, магнезиум и манган), силумин (со силициум) и др.

### 7.6.2. Минерали на алуминиумот

Алуминиумот како минерал е застапен 8% во Земјината кора, а образува повеќе од 250 минерали. Карактеристични минерали на алуминиумот се:

- $\text{Al}_2\text{O}_3$	корунд	боксити
- $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	дијаспор	
- $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	гипсит	
- $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$	цијанит	
- $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	каолинит	

Најважна руда за добивање на алуминиумот е бокситот, кој содржи: дијаспор, гипсит и бемит. Бокситот се образува под дејство на кислородот од воздухот и на водата на површината на земјата од алумосиликатни карпи во суптропски услови.



**Слика 85.** Алуминиумова бокситна руда.



Бокситот содржи 60%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , а остатокот го сочинуваат  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{TiO}_2$  и др. Најголемите наоѓалишта на боксит во светот се во Индонезија.

#### 7.6.3. Баерова постапка за добивање $\text{Al}_2\text{O}_3$ – глиница

Алуминиумовиот оксид, односно, глиницата се добива со преработка на бокситната руда средпо хидрометалуршка или Баерова постапка.

Суштината на Баеровата постапка се состои во лужење бокситна руда со концентриран раствор на натриумхидроксид, при зголемен притисок и температура.


При лужењето се одвиваат следниве реакции:




Покрај главните компоненти,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{FeCO}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ , во раствор преминуваат титанот, фосфорот, ванадиумот и др.

Проучувањето на однесувањето на примесите е многу значајно од аспект на доброто водење на процесот и на можноста за искористување на ретките метали.

Присуството на  $\text{TiO}_2$  во бокситот влијае на излужувањето на глиницата во автоклавот, кој при лужењето во автоклавот се раствора според реакцијата:




кој се образува како резултат на реакцијата:



Оксидите на железото не се раствораат при лужењето на бокситот во автоклав и образуваат црвен талог кој се вика црвен мил. Оксидите на железото се присутни во форма на  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , кој не реагира со базниот раствор, потоа  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , кој

што ја отпушта водата во интервал од 100°C до 200°C и при лужењето преминува во безводен Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, односно, се таложи во вид на фини честици во црвениот мил.

Примесите од органско потекло, како што се битуми и гумини, го отежнуваат растворирањето на бокситот, потоа, значително го зголемуваат вискозитетот на алуминатниот раствор, при што се забавуваат таложењето и промивањето на црвениот мил. Штетното влијание на органските примеси може да се отстрани со претходно пржење на бокситот или со зголемено додавање калциумоксид.




Слика 86. Автоклав за лужење на бокситна руда.

1. реактор за подготовка на пулпа, 2. манометар, 3. цевка за довод на пулпа,
4. хоризонтален автоклав, 5. преграда, 6. цевка за одвод на пулпа, 7. довод на пулпа,
8. впарувач, 9. одвод на пулпа, 10. резервоар, 11. пумпа.


Бокситната руда претходно се дроби и се меле во специјални мелници со таканаречено водено мелење, при што се добива кашеста материја или пулпа. Пулпата се лужи со раствор на натриумхидроксид во автоклав (сл. 86). Лужењето во автоклавот се изведува на температура од 150°C и притисок од 1013,25 до 1619,80 kPa. Пулпата преминува во одвојувач на пареа, каде што се одвојува пареата со обично испарување и повторно се користи за загревање на пулпата. Од одвојувачот на пареата, пулпата се префрла во мешалки каде се разблажува со вода за промивање. Во систем на згуснувачи и уреди за промивање со спротивен тек се одвојува црвениот мил. Згуснатиот црвен мил се фрла на депонија, додека водата за промивање, која содржи Na<sub>2</sub>O и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, се користи за разблажување на пулпата од автоклавот.

Добиениот алуминатен раствор се пренесува во специјални постројки, декомпензери (сл. 87), во кои се врши издвојување на глинницата со кристализација. При кристализацијата, која се изведува со ладење на растворот на околу 80°C, алуминатниот раствор се разложува според реакцијата:



За забрзување на оваа реакција, во декомпензерот се додава свеж алуминиумхидрооксид Al(OH)<sub>3</sub> како зародиш за кристализација. На овој начин, од

алуминијатниот раствор, кој поминува низ повеќе декомпензери, со намалување на температурата, се издвојува алуминиумхидрооксид  $\text{Al(OH)}_3$ .




Слика 87. Декомпензер со механичко мешање.

1. довод на пулпа,
2. челичен резервоар,
3. мешалка со синџири,
4. повратен раствор,
5. талог од алуминиумхидрооксид

Разложувањето на растворот трае од 70 до 100 часа, а потоа пулпата од хидроксидот се згуснува, се одвојува со помош на барабанест вакуум филтер, и на тој начин, се добиваат два производа: алуминиумхидрооксид  $\text{Al(OH)}_3$  и повратен раствор.

Добиениот  $\text{Al(OH)}_3$  се загрева на температура од  $1300^\circ\text{C}$ , при што се отстранува водата, односно, се врши калцинационо пржење и се добива алуминиумоксид,  $(\text{Al}_2\text{O}_3)$  или глиница. Технолошката шема за добивање глиница  $(\text{Al}_2\text{O}_3)$  е дадена на сл. 88.



Слика 88. Шема за добивање глиница според Баерова постапка.

Глиницата може да се добие и по синтер постапка. Оваа постапка се користи за преработка на боксити кои содржат поголема количина силициумдиоксид  $\text{SiO}_2$ . Суштината на синтер постапката се состои во загревање на бокситот на температура од 1200 до 1300°C, во присуство на натриумкарбонат и калиумкарбонат. Овој процес се вика синтерување и се врши во ротациони печки во кои се вршат хемиски реакции меѓу алуминиумовиот оксид и натриумовиот карбонат ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), при што се образува  $\text{NaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ .

Добиениот натриумалуминат се лужи со вода, а потоа се издвојува од талогот. Добиениот алуминиумхидрооксид  $\text{Al}(\text{OH})_3$  се калцинира и се добива калцинирана глиница.

### Прашања

- Кои хемиски реакции се одвиваат при лужењето на бокситната руда за добивање  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , глиница, според Баеровата постапка?
- Кои се нерастворливите отпадоци при лужењето на бокситната руда според Баеровата постапка?
- Опиши го процесот на лужење на пулпата во автоклавот.
- Опиши го процесот на разложување на алуминиумниот раствор во декомпензерот.

## 7.7. МЕТАЛУРГИЈА НА МАГНЕЗИУМОТ

### 7.7.1. Вовед

Магнезиумот за прв пат е добиен во 1628 година. Меѓутоа, кон крајот на минатото столетие, во Франција, во Германија и во САД работеле неколку постројки за добивање на овој метал. Бидејќи магнезиумот е стратешки метал, неговото производство интензивно се развивајало за време на Првата и на Втората светска војна.



Слика 89. Кристален магнезиум.

### 7.7.2. Особини на магнезиумот

Магнезиумот спаѓа во групата лесни обоени метали; специфичната маса му е  $1,738 \text{ g/cm}^3$ , температурата на топење,  $651^\circ\text{C}$ , а температурата на вриење,  $1107^\circ\text{C}$ .

Чистиот метал има сребреникавообела боја и сјајна површина, која на воздух веднаш потемнува, како резултат на формирањето на тенок слој од оксиден филм. Во присуство на влага, магнезиумот кородира, при што се прекрива со прашест оксид. Ако се топи без трска, која го штити од контакт со воздухот, магнезиумот лесно се пали и дава бел пламен.

Магнезиумот не се раствора во јаки бази и во флуорни соли, меѓутоа, лесно се раствора во разблажени минерални киселини. Со многу метали магнезиумот гради легури кои имаат добри физичко-механички особини, поради што доста се користи во авиоиндустријата за изработка на прецизни уреди. Исто така, се користи во хемиската индустрија.

### 7.7.3. Руди и минерали на магнезиумот

Магнезиумот во природата гради преку 200 минерали, меѓутоа, најкарактеристични се:

хлоридите: бишофит –  $MgCl_2 \cdot 6H_2O$   
карналит –  $MgCl_2 \cdot KCl \cdot 6H_2O$

карбонатите: магнезит –  $MgCO_3$   
доломит –  $MgCO_3 \cdot CaCO_3$

силикатите: оливин –  $Mg_2SiO_4$   
серпентин –  $3MgO \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$

Магнезиумот е присутен во морската вода, каде неговата содржина, во просек, е во границите од 0,2 до 0,3 g/dm<sup>3</sup>. Како појдовни сировини за добивање метален магнезиум се користат: бишофит, магнезит и многу ретко доломит. Најголеми производители на магнезиум во светот се: Русија, САД, Германија и Јапонија.



Слика 90. Минерал на магнезиум – магнезит.

Магнезитот, кој се употребува за производство на магнезиум, потребно е да биде ослободен од примесите. Непожелно е присуството на:  $SiO_2$ ,  $Fe_2O_3$  и  $Al_2O_3$ . За намалување на примесите, магнезитот најпрвин се обогатува, а потоа се врши жарење на температура од 700 до 800°C, односно, на температура на која дисоциира карбонатот:



Добиениот  $MgO$  има непроменета хемиска активност и се вика каустичен магнезит.

Доломитот е двоен карбонат на Mg и Ca и е распространет во повеќе земји, а најмногу во Русија, во Кина и во САД. Доломитот се жари на температурата на дисоцијација, при што добиениот  $MgO$  се користи како сировина за директна

редукција до метален магнезиум, односно, за добивање  $MgCl_2$  кој се користи за електролитичко добивање магнезиум.

#### 7.7.4. Постапки за добивање магнезиум

Основни технолошки постапки за добивање магнезиум се:

- добивање магнезиум со електролиза на растоп од магнезиумхлорид,
- добивање магнезиум со термички постапки од магнезиумоксид.

Значи, при добивање на металниот магнезиум, потребно е претходно третирање на појдовната сировина, со цел да се добие безводен магнезиумхлорид, како појдовна сировина за електролитично добивање магнезиум или добивање магнезиумоксид, за металотермичко добивање на магнезиумот.

##### 7.7.4.1. Постапки за електролитично добивање магнезиум

Како појдовна сировина за добивање безводен магнезиумхлорид се користат: магнезитот, доломитот, карналитот и бишофитот. Магнезитот е природен карбонат на магнезиумот кој се јавува во кристална и во аморфна модификација. Магнезитот, кој се користи за производство на магнезиум, треба скоро целосно да биде ослободен од примеси. Посебно непосакувано е присуството на:  $SiO_2$ ,  $Fe_2O_3$  и  $Al_2O_3$ , кои се отстрануваат со методи на обогатување на магнезитот. Освен тоа, магнезитот се подложува на жарење на температура од 700 до 800°C, односно, на температури на кои дисоцира карбонатот според реакцијата:




Добиениот  $MgO$  има непроменета хемиска активност и се вика каустичен магнезит.

Доломитот е двоен карбонат на  $Mg$  и  $Ca$  и е распространет во повеќе земји, а најмногу во Русија, во Кина и во САД. Доломитот се жари на температурата на дисоцијација, при што добиениот  $MgO$  се користи како сировина за директна редукција до метален магнезиум, односно, за добивање  $MgCl_2$  кој се користи за електролиза. Карналитот, по ископувањето, се дроби и се одвојува од јаловината, а дробениот карналит се внесува во агитатори, каде со врел агитационен раствор,  $MgCl_2$  и  $KCl$ , преминува во раствор.

Бишофитот е хлорид на магнезиумот и се добива со преработка на природен карналит, меѓутоа, главно  $MgCl_2$  се наоѓа во морската вода која содржи до 0,3%  $MgCl_2$ . Подготовката на сировината за производство на магнезиум според електролитна постапка се одвива според следниве технолошки шеми:

- карналитна технолошка шема за добивање магнезиум хлорид;
- хлор-магнезиумова шема за добивање магнезиум;
- мешовита шема за добивање магнезиум;
- добивање магнезиум од морска вода.

#### 7.7.4.1.1. Карналитна технолошка шема за добивање магнезиум



Слика 91. Технолошка шема за добивање магнезиум според карналитна постапка.

Природниот карналит се обогатува, односно, се одвојува од механичките примеси. Обогатениот карналит се растворува во раствор кој содржи 40%  $MgCl_2$ , 2%  $KCl$  и  $NaCl$ , на температура од 110 до 150°C, при што  $MgCl_2$  преминува во талог.

Пулпата се пренесува на сита каде се одвојуваат вештачки кристали од NaCl кои одат на халда. Растворот од кој е отстранет NaCl се кристализира во две етапи. Првата етапа се изведува во вакуум кристализатори во кои растворот се лади од 100 до 40°C, при што се добиваат вештачки кристали од карналит.


Втората етапа се изведува во вертикални кристализатори ладени со вода. По декантирањето и по згуснувањето, пулпата се филтрира на центрифуги, а растворот што содржи магнезиумбромид оди во бромна колона во која се одвојува бромот. По загревање, растворот се враќа во агитатори каде што се лужат нови количини карналит.

Од добиениот вештачки карналит се отстранува водата и се подложува на електролиза во истопена состојба, при што се добиваат магнезиум и хлор. Во текот на процесот на електролиза на  $MgCl_2$ , електролитот се обогатува со KCl, при што отпадниот електролит содржи околу 80% KCl. Се вади од електролитните ќелии и се користи како калиумово губриво.

#### 7.7.4.1.2. Хлор-магнезиумова шема за добивање магнезиум

Според оваа шема како суровина за електролиза се користи безводен  $MgCl_2$ , а во зависност од начинот на неговото добивање, постојат две постапки: а) хлор-магнезитна шема и б) мешовита шема.

Процесот на добивање магнезиум со хлор-магнезитна постапка се одвива според следнава шема (сл. 92).



Слика 92. Технолошка шема за добивање магнезиум со хлорирање магнезит.


Шаржата се состои од магнезит и од редукционо средство врз база на јаглерод. Хлорирањето се изведува со гасен хлор, при што добиениот  $MgCl_2$  се пренесува во ќелии за електролиза. На анодата се издвојува хлор, кој се користи за хлорирање на магнезитот во шахтни или електропечки, а повремено, од ќелиите се вади магнезиум. Ако целокупниот хлор, кој се добива со електролиза, се користи за хлорирање на магнезитот, процесот би бил затворен циклус, но со оглед на тоа дека се одвиваат и споредни реакции, кои условуваат загуба на хлор, вкупното искористување на хлорот во процесот е до 70%.

Хлормагнезитната шема ги има следниве предности во однос на карналитната шема: производството на магнезиум се заснова врз база на магнезит, кој е мошне распространет во природата, мал е обемот на транспорт на материјал, односно, од 1,5 тони безводен  $MgCl_2$ , се добива 1 тон магнезиум.

#### 7.7.4.1.3. Мешовита шема за добивање магнезиум

Во случај кога заедно со постројката за добивање магнезиум постои и постројка за добивање карналит, загубите на хлор се компензираат со врзан хлор или со додавање безводен карналит во електролитните ќелии или со користење аноден хлор од електролизата на карналитот, при што се добива безводен  $MgCl_2$  кој се користи за електролиза паралелно со карналитот. Значи, за електролиза ќе се користат безводен  $MgCl_2$  и безводен карналит.


Процесот се одвива според следнава технолошка шема.




Слика 93. Мешовита технолошка шема за добивање магнезиум.

#### 7.7.4.1.4. Добивање магнезиум од морска вода

Како сировина за добивање на магнезиум, според оваа постапка, се користи морската вода. Морската вода се внесува во резервоари, каде што се врши таложење на магнезиумот од водата со помош на калциумоксид според реакцијата:




Добиениот мил од  $Mg(OH)_2$  се таложи при што се издвојува од растворот и се неутрализира со сулфурна киселина. Со додаток на хлороводна киселина,  $Mg(OH)_2$  се претвора во раствор во вид на магнезиумхлорид според реакцијата:



Добиениот раствор од магнезиумхлорид се впарува, и тогаш, магнезиумхлоридот кристализира во форма на  $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ . Со повеќестепено впарување се добива  $MgCl_2 \cdot 1.5H_2O$ . Со електролиза на магнезиумхлоридот се добива метален магнезиум.

Процесот на добивање магнезиум од морска вода се одвива според следнава шема (сл. 94).



Слика 94. Технолошка шема за добивање магнезиум од морска вода.

## Прашања

1. Кои технолошки постапки се користат за добивање магнезиум?
2. Опиши ја карналитната постапка за добивање магнезиум.
3. Како се добива магнезиум од морска вода?
4. Опиши ја мешовитата постапка за добивање магнезиум.

## 7.8. МЕТАЛУРГИЈА НА КАЛАЈОТ

### 7.8.1. Особини на калајот

Калајот е метал со сребреникавобела боја и со мала тврдина. Чистиот калај (бел калај) е растеглив и лесно се кова. На собна температура калајот е отпорен на дејството на водата и на воздухот, на слаби киселини и бази. Со валање, се извлекува во тенки листови, станиол. Како метал со ниска температура на топење ( $234^{\circ}\text{C}$ ), лесно се лее и има добри механички особини. Предмети од калај најмногу се користени меѓу XIV и XV век. Калајот се користи за преслекување други метали со тенок слој, со што ја подобрува нивната отпорност на корозија. Калајот се користи за изработка на легури, како: бронза (легура со бакар), метал за лемење (легура калај со олово), легура антимон и бакар за изработка на прибор за јадење и др.

Најважна руда е коситетеритот ( $\text{SnO}_2$ ), и со негова редукција се добива калај. Халогените елементи лесно се соединуваат со сув хлор и образуваат  $\text{SnCl}_4$ .




Слика 95. Минерал на калај – коситетерит.


### 7.8.2. Постапки за добивање калај

За добивање метален калај се користат пирометалуршки и хидрометалуршки постапки. Пирометалуршката постапка се состои од следниве фази: пржење, редукционо топење и рафинација.

Пржењето се применува за: богати сулфидни руди, оксидни руди и концентрати на калајот. Процесот на пржење се одвива според следниве реакции:



Добиениот производ претставува  $\text{SnO}_2$  или  $\text{SnO}$  и се користи како појдовна сировина за добивање метален калај според реакциите:



Процесот се одвива во редуктивна атмосфера со додавање кокс. Топењето може да се изведува во пламена или ротациона печка. За отстранување на примесите, се додаваат топители, како:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaCl}$  и др. Топителите имаат улога, при процесот на топење, присутните примеси (железо, бакар, арсен, антимон и др.) да ги претворат во трошка. Со оваа постапка се добива метален калај со чистота 92-94%.




Слика 96. Метален калај.

### 7.8.3. Добивање калај од секундарни сировини

Во денешно време, поради ниската содржина на калајот во рудните лежишта, сè повеќе се користат секундарните сировини за добивање калај. Од секундарните сировини на основа на калај, најзначајни се: белите лимови, конзервите, фолиите, оловно-калајните легури, трошките и др.

#### 7.8.3.1. Добивање калај од отпадни бели лимови


Најчесто користена постапка за извлекување калај од отпадни бели лимови претставува електролитната постапка. Во својство на електролит се користи раствор од натриумхлорид, кој се карактеризира со висока проводливост и со пасивност во однос на железото. Електролизата се користи за таложење на калај од раствор на натриумстанат ( $\text{Na}_2\text{SnO}_3$ ), со користење нерасторливи аноди. Процесот е дисконтинуиран, се одвива 24 часа дневно и се произведува калај со 99,95% чистота. На сл. 97 е прикажана постапката за добивање калај од бели лимови со лужење и со електролиза.



Слика 97. Технолошка постапка за добивање калај од бел лим.

#### 7.8.3.2. Добивање калај од калајна троска

Освен калај, калајните троски во својот состав содржат: цинк, олово, бакар и др. Калајот се добива со пирометалуршка постапка во шахтна пекча. Процесот се одвива со редукционо топење во присуство на редуцент, кокс и топител:  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NaCl}$ , според технолошката шема дадена на сл. 98.



Слика 98. Технолошка шема за добивање калај од отпадна троска.

#### Прашања

1. Описи ја постапката за пирометалуршко добивање калај од калајни руди.
2. Описи ја електролитичката постапка за добивање калај од калајни руди.
3. Описи ја постапката за добивање калај од бели лимови.
4. Описи ја технолошката постапка за добивање калај од отпадна троска.

## ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

**Технологија на производство на благородни метали**

## 1. МЕТАЛУРГИЈА НА ЗЛАТОТО

### 1.1. Вовед

Според техничката распределба на металите, во благородни метали спаѓаат: златото, среброто, платината и останатите метали од платинската група. Значењето на благородните метали, пред сè, златото и среброто, како во раните историски епохи така и во современиот свет, го оправдува издвојувањето на овие метали во посебна група метали.

Археолошките наоди покажуваат дека златото е прв метал кој уште прачовекот го забележал во природата и почнал да го користи. Најверојатно тоа се случило пред 6000-7000 години. Благодарение на златната боја и на интензивниот сјај, златото се издвојувало од останатите метали во природата. Мекоста на златото (ковноста), како и релативно ниската точка на топење, овозможувале негова преработка и со примитивни технички средства. Сите значајни цивилизации во стариот век, како: Вавилонци, Феничани, Египќани, Римјани, како и цивилизациите во древна Кина, во Индија, во Јапонија, како и оние во Јужна Америка, биле познати по производството на злато.

Технологијата на добивање злато била едноставна и се одвивала со примена на примитивна апаратура. Ископувањето на рудата и нејзиниот транспорт се одвивале со тешка макотрпна работа. Одвојувањето на јаловината од златните зрна се вршло со промивање преку животинска кожа.

Во Стариот Египет, топењето и рафинацијата на златото се изведувале со купелација (топење на мешавина од златна руда и јаглен од животински коски). Златарите во Стариот Египет ја совладале техниката на преработка на златото и изработувале предмети со таква убавина на кои и денес им се воодушевува современиот човек.

На сл. 1 е прикажана круната на кралицата Комет (околу 1500 години пред Христовото раѓање) која со квалитетот на изработката и со врвно уредените сегменти, сведочи за високото техничко ниво на тогашните златари.

Освен за изработка на накит, од најстаро време златото се користело како мера за вредности и имало функција на платежно средство. Брзиот развој на техниката, како што се електрониката и ракетната техника, ја проширил областа на користење на златото.



Слика 1.Круната на кралицата Комет (1500 години пред нашата ера).

Златото му е познато на човештвото од дамнина. Постојат сознанија дека златото бил првиот метал кој човекот го познавал бидејќи златни предмети се пронајдени во најстарите гробници. Основни особини со кои златото се разликува од другите метали се: светлиот сјај, отпорноста на кислород и лесната ковност. Во стариот век златото се добивало во: Месопотамија, Египет, Индија и Кина. Добивањето на златото како меѓупроизвод при добивање бакар и олово е познато пред 2000 години.



**Слика 2.** Метално злато.

### 1.2. Руди и минерали на златото

Во природата се среќава како самородно, кое во себе содржи 5-15 g/t, што е рентабилно за преработка, со цел добивање злато. Златото се среќава во песокот од речните корита, при што долна граница за добивање злато од песоци изнесува 0,15-0,30 g/t. Заедно со среброто се среќава во многу руди на обоените метали, а посебно во рудите на бакарот и на оловото. Најголеми производители на злато во светот се: Јужна Африка, САД, Русија, Канада и др.

### 1.3. Особини на златото

Златото е многу редок елемент. Неговата содржина во Земјината кора е околу 5mg/t, што е за 20 пати помалку од среброто. Поради својата инертност, златото во рудите се наоѓа скоро исклучиво како самородно. Примеси на самородното злато се: среброто, бакарот, железото, а во мали количини може да бидат присутни и арсенот, бакарот, селенот, телурот и др. Од минералите на златото, најзначајни се телуридите на златото: калаверитот, силванитот, кренеритот, петцитот и др. Освен во своите минерали, златото може да се сретне во обоените метали, како на пример, во бакарни, бакарно-никелови, бакарно-молиобденови, оловно-цинкови руди итн.



**Слика 3.** Самородно злато.

Златото е метал со жолтеникаво светла боја, добро се кова и може да се извлекува во многу тенки листови со дебелина од 0,001mm. Златото е доста меко, добро ги спроведува електричната струја и топлината. Златото се растворва во царска вода ( $\text{HNO}_3$  + 3HCl). Златото, исто така, добро се растворва во цијанидни раствори, додека во раствори на  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , на  $\text{HNO}_3$  и на HCl не се растворва. Со многу метали гради легури. Основни легирачки елементи на златото се: среброто, бакарот, никелот, паладиумот и цинкот. Со живата, златото гради амалгами од кои може лесно да се добие. Температурата на топење на златото е 1063°C, а температура на вриење, 2577°C. Специфичната маса му е 19,3 g/cm<sup>3</sup>, така што по платината, претставува метал со најголема специфична маса.

Поради својата реткост и трајност, златото се користи за изработка на монети и како средство за плаќање во меѓународната трговија. Како парично средство, златото многу малку циркулира и се чува во трезори на државни банки како покритие на паричните средства. Квалитетот на златото се изразува во делови на злато во 1000 делови легура, така што 1000/1000 означува 100% злато. Изразот карат означува дел од злато на 24 делови легура. На пример, легура од 18 карати содржи 18/24 карати, тоа е 750/1000, односно, 75% злато или 14 карати е 580/1000, односно, 50% злато. Златото се применува за изработка на накит, за позлатување на многу предмети и во медицината.

#### 1.4. Легури на златото

Легурата злато-сребро покажува добри особини и постојаност во однос на оксидацијата. Легурата е мека, пластична, максимална цврстина постигнува при 40% сребро. Легурата злато-сребро наоѓа примена во електрониката за изработка на контактни материјали, контакти за сите видови струјни тела со ниско оптоварување. Легурата злато–бакар има индустриска примена за изработка на: златни пари, контактни материјали, лимови и изработка на накит. Додаток од легирачки елементи во различни односи може да ја промени бојата на златото (од жолто до портокалов отсјај), од бела до црвена боја на златото, во зависност од содржината на легурните елементи, сребро и бакар.

**Табела 1.** Боја на златото во зависност од содржината на сребро и на бакар во легурата.

Карати	Au	Ag	Cu	Боја
22	91,6	8,4	-	Жолта
	91,6	5,5	2,8	Жолта
	91,6	3,2	5,1	Темножолта
	91,6	-	8,4	Розова
18	75,0	25,0	-	Зеленожолта
	75,0	16,0	9,0	Светложолта, 2N
	75,0	12,5	12,5	Жолта, 3N
	75,0	9,0	16,0	Розе, 4N
	75,0	4,5	20,5	Црвена, 5N
14	58,5	41,5	-	Светлозелена
	58,5	30,0	11,5	Жолта
	58,5	9,0	32,5	Црвена
9	37,5	62,5	-	Бела
	37,5	55,0	7,5	Светложолта
	37,5	42,5	20,0	Жолта
	37,5	31,25	31,25	Интензивно жолта
	37,5	20,0	42,5	Розова
	37,5	7,5	55,0	Црвена

**Табела 2.** Легура злато-никел за изработка на бело злато.

Карат	Au	Cu	Ni	Zn	Цврстлина, HV	T <sub>топ.</sub> °C
18	75	2,2	17,3	5,5	220	960
	75	8,5	13,5	3,0	200	955
	75	13,0	8,5	3,5	150	950
14	58,5	22,0	12,0	7,4	150	955
10	41,7	32,8	17,1	8,4	145	1085
9	37,5	40,0	10,5	12,0	130	1040

Легурата злато-паладиум има голема цврстлина и добро се преработува со пластична деформација. Се користи за изработка на електрични контакти и на жици за термопарови. Поради лимитирањето на употребата на никел за изработка на накит, паладиумот го заменил никелот за изработка на бело злато

Златото се применува и за изработка на стоматолошки легури. Златото се користело во забарството пред повеќе од 4000 години. Старите Феничани користеле златни жици за поврзување на забите, а Римјаните први почнале со производство на мостови.

**Табела 3.** Стандардни легури на злато со паладиум за изработка на бело злато.

Карат	Au	Pd	Ag	Cu	Zn	Ni	Цврстина, HV	T на топење, °C
18	75	20	5	-	-	-	100	1350
	75	15	10	-	-	-	100	1300
	75	10	15	-	-	-	80	1250
	75	10	10,5	3,5	0,1	0,9	95	1150
	75	6,4	9,9	5,1	3,5	1,1	140	1040
	75	15	-	3,0	-	7,0	180	1150
14	58,3	20	6	14,5	1	-	160	1095
	58,5	5	32,5	3	1	-	100	1100
10	41,7	28	8,4	20,5	1,4	-	160	1095
9	37,5	-	52	4,9	4,2	1,4	85	940

## 1.5. Постапки за добивање злато

Златото од златоносните руди и песоци може да се добие според следниве постапки:

- амалгамација,
- гравитативска концентрација и
- цијанизација.

Златото може да се добие и како меѓупроизвод при добивањето бакар и олово.

### 1.5.1. Подготовка на рудата за добивање концентрат

Преработката на рудата од примарни лежишта опфаќа голем број операции, при што прва операција претставува иситнувањето на рудата, односно, дробењето и мелењето. Задачата на оваа операција е делумно отворање на зрното од самородното злато за да може успешно да се одвиваат следните операции. Операцијата дробење и мелење е скапа операција со голема потрошувачка на енергија и на материјал. Оваа операција, кога зрната од самородното злато се доволно отворени, овозможува успешно одвивање на следните операции.

Економичниот степен на иситнувањето зависи од низа фактори, како што се:

- зголеменото искористување на металот,
- зголемената количина мил при фино мелење,
- воведувањето двостепено и тростепено мелење.

Мелењето, кое се изведува во неколку степени, се врши во мелници со топчиња и прачки. Денес се применува автогено мелење кое има низа предности во однос на стандардното мелење, и тоа:

- иситнувањето се врши со едно мелење,
- намалена е потрошувачката на електрична енергија и
- има зголемување на искористувањето на златото.

За класификација се користат хидроциклони со различна конструкција.

### 1.5.2. Гравитациска концентрација


Добивањето злато од златоносните песоци претставува едноставна постапка и се заснова на големата разлика во специфичната маса на златото ( $19,3 \text{ g/cm}^3$ ) и јаловината ( $2,5\text{-}2,8 \text{ g/cm}^3$ ). Специфична маса на златото, која е неколкупати поголема од специфичната маса на минералите од повеќе руди, овозможува успешно раздвојување на златото од масата на која е применета гравитативската концентрација. Главно се врши рачно промивање на богатите златоносни песоци. Зрната и лушпите од златото остануваат на дното од садот, додека јаловината се промива со водата. При индустриското промивање на песоците и на другите златоносни руди, овој процес се изведува на тој начин што во мелница се формира пулпа од вода и златоносна сировина, која во млаз се испушта на одредена површина или корита, кои на дното имаат пречки на коишто се задржува исталоженото злато. Со протекување на слојот од оваа пулпа по определена површина, брзината на движењето на горните слоеви е најголема, додека брзината на движењето на долните слоеви е помала, а на дното, брзината на движењето е нула. Честичките со помала специфична маса, односно, полесните честички остануваат во слојот, кој се движи, а потешките честички, во конкретниот случај, златото, паѓаат на долниот дел од слојот на пулпата, односно, се задржуваат на дното од површината преку која струи слој од пулпа (сл. 4). На овој начин, во зависност од брзината на движењето на млазот од пулпата и од големината на честичките, се врши одвојување на потешките честички на златото од полесните честички на јаловината.

Дното од коритото е обложено со влакнеста ткаенина од ленено платно преку кое протекнува пулпата. Со покривање на површината низ која протекува пулпата од златоносна сировина, настанува вително струење на водениот млаз околу влакненцата, што помага за раздвојување на златото од јаловината.

За изведување на овој процес, се користат концентратори во вид на бесконечна лента поставена под агол од околу  $60^\circ$ . Површината на лентата е обложена со платно, а лентата се движи одоздола нагоре. Пулпата со златоносна руда се испушта од горниот дел на лентата, при што по слободен пад тече низ лентата, која се движи во спротивен правец. Честичките од злато се таложат на површината на лентата, каде се задржуваат на влакненцата од платното, и на тој начин, се движат кон врвот на лентата, каде со силен млаз се издвојува златото од лента. Количината на концентратот од злато што се добива на овој начин изнесува 0,5-1% во однос на масата на рудата, а искористувањето на златото изнесува околу 50%. Добиениот концентрат е онечистен со оксиди од тешки метали, поради што се подложува на понатамошна преработка и рафинирање за да се добие злато со задоволителна чистота.


Денес, како апарати за гравитативска концентрација се применуваат: машини за исталожување, олуци со меко дно, концентрациски столови, барабанести концентратори и краткоконусни хидроциклони.

Најширока примена за гравитативска концентрација на златоносни руди имаат различните видови специјални навалени олуци и жлебови. Жлебовите се едноставни уреди изработени во облик на широки олуци со правоаголен облик кои се навалени под мал агол. Дното на олукот е покриено со специјална покривка, изработена од груба ткаенина или гумени делови.



**Слика 4.** Шематски приказ за распределба на продуктите од гравитациската концентрација на злато во машина за таложење.

Пулпата од сомелена руда или златоносен песок влегува во горниот крај на уредот (сл. 5). Со движење преку навалената површина, доаѓа до раздвојување по специфична маса и гранулација. На површината се задржуваат главно тешките честички злато и крупните зрна лесни минерали. Вака издвоен, концентратот повремено се отстранува од површината. Основни технолошки параметри со кои се регулира работата на уредот се: должината и аголот на навлажнување, видот на покривно дно, разблажувањето на пулпата и темпото на симнување на концентрацијата од дното.




**Слика 5.** Жлеб во облик на бескрајна лента.

- 1. шаржирање, 2. олук за сировина, 3. довод на вода, 4. концентрат,
- 5. отпадок, 6. механизам за движење на лентата.

Со отстојување се добиваат сиромашни концентрати кои понатаму се третираат на клатни столови. Овој процес се состои од поделба на минералните честички по специфична маса, во тенок слој на вода. Самата површина на столот има облик на трапез. На површината на столот се прицврстени летвички. Висината

на секоја летвичка се смалува по должина на правецот, односно, кон крајот на столот. На горниот дел од столот прицврстени се олук за шаржирање и уред за распределба на водата. Материјалот што се подложува на обогатување се додава во вид на пулпа на површината на столот. Под дејство на силата на тежата, честичките остануваат на дното меѓу летвичките, каде доаѓа до раслојување во просторот меѓу летвичките, како резултат на движењето на столот (сл. 6). Надолу се тешките течности, а нагоре, покрупните и најлесните. Со движење на честичките и на водата на површината на столот, настанува распределба на честичките според гранулација и според специфична маса.



**Слика 6.** Распределба на продуктите од концентрацијата на површината на клатниот стол.

1. довод на шарка, 2. довод на вода, 3. дрвени прегради (летвички), 4. механизам за вибрирање на клатниот стол, 5. зона на гравитатиска распределба на минералните честички.

Основна предност на клатниот стол е што може де се добијат богати концентрати на злато со високо искористување. Може да се користи специјална конструкција на ротациони барабани.


Концентратите кои се добиваат со примарна преработка на лежиштата на злато имаат 100-500 g/t злато. Овие концентрати понатаму се преработуваат во конот за концентрација според различни постапки.

### 1.5.3. Амалгамија

Оваа постапка за добивање злато се засновува на својството на златото да образува амалгами со живата, од кои со едноставна постапка може да се добие злато.

При процесот на амалгамија, златото и живата образуваат три соединенија:  $\text{AuHg}_2$ ,  $\text{Au}_2\text{Hg}$  и  $\text{Au}_3\text{Hg}$ . За формирање на овие соединенија, амалгами, потребен е

само краткотраен контакт на златото со живата на собна температура. Контактот на живата со златото се изведува во уреди кои претставуваат амалгаматори. За да се обезбеди контакт на живата со честичките на самородното злато, во многу случаи е потребно да се изврши претходно иситнување на појдовната сировина. Доколку иситнувањето и амалгамацијата се вршат истовремено, овој вид амалгамација се нарекува внатрешна амалгамација, а во случај кога амалгамацијата се изведува по иситнувањето, овој вид амалгамација претставува надворешна амалгамација. Внатрешната амалгамација обезбедува најповолни услови за издвојување на златото. При внатрешната амалгамација постои можност живата да се иситни во ситни капки, кои лесно се оксидираат, што го отежнува контактот на златото со живата, а со тоа, и самиот процес на амалгамација. Технолошкиот процес на амалгамација денес се користат амалгамациони столови кои претставуваат навалени површини покриени со таканаречени амалгамациони лимови од бакар.




Слика 7. Шема на амалгамација.

Според оваа постапка, живата се додава во уредот, кој претставува мелница со топчиња (сл. 8). Количината жива зависи од: карактерот на рудата, содржината на злато во рудата и условите за изведување на процесот. Односот количина жива и количина златоносна руда се движи од 3:1 до 10:1. Пулпата составена од златоносна руда и вода се додава на овој стол. Честичките од златото се специфички најтешка компонента во пулпата, поради што се таложат на површината на столот. Со оглед на тоа што површината на столот е подгответена на површината од бакарниот лим, живата е апсорбирана и се формира амалгам на бакар, кој цврсто го задржува делот на неамалгамираната жива. Кога честичките од злато ќе паднат на овој слој, настанува формирање амалгам на злато, којшто останува на површината на овој лим.

Отстранувањето на амалгамот од златото од површината на бакарниот лим се врши повремено со гумени стругачи. Потоа, површината на бакарниот лим повторно се подгответува за амалгамација на нови количини злато.

Добиениот амалгам со себе носи жива, која пред понатамошната преработка на амалгамот, се отстранува од него низ еленска кожа или ленено платно. На филтерот останува цврстиот амалгам кој содржи 20-50% злато. Издвоената жива се враќа во процесот на амалгамација, а амалгамот понатаму се преработува заради добивање злато.

Добиениот амалгам се подложува на дестилација во челични ретортти, при што живата сублимира и се кондензира во кондензаторот, а во ретортата, остатокот претставува златото. Издвоената жива се враќа во процесот на амалгамација, а добиеното злато се рафинира заради добивање злато со висока чистота.



**Слика 8.** Мелница со топчиња како уред за амалгамација.  
1. цилиндар, 2. затворач, 3. преносник, 4. бочни страни, 5. полуоска,  
6. лежишта, 7. прирабници

Првиот степен на рафинација се врши веднаш по дестилацијата, на тој начин што се топи со додавање топители за издвојување на примесите во вид на трска, а добиениот растоп се лее во аноди, кои се подложуваат на електролитичка рафинација. На тој начин, се добива таканаречено банковно злато со чистота од 99,9%. Оваа операција е ефикасна само за оние сировини кои во себе содржат крупни честички злато, меѓутоа, сировини од овој вид има сè помалку, при што амалгамацијата сè поретко се користи како постапка за добивање злато.

## 1.6. Хидрометалуршки постапки за добивање злато



### 1.6.1. Добивање злато и сребро со цијанизација

Добивањето злато и сребро од руда со процесот на цијанизација го патентирале во 1887 година Ц. Макартур и Р. Форест. Првата постројка за добивање злато и сребро е отворена во Нов Зеланд во 1889 година. Многу порано, уште во XVIII век било познато дека златото се раствора во калиумцијанд, а го користеле златарите при изработка на накит. Научникот Р. Шели укажал на способноста на растворите од алкални цијаниди да го раствораат металното злато.

Процесот на цијанизација на злато и на сребро, во времето кога била воведена индустриска употреба, бил најмногу применуван процес. До крајот на шеесеттите години од минатиот век, овој процес претрпел мали измени во однос на

првобитното решение, првенствено, во апаратурното решение за раздвојување на цврстата од течната фаза. Воведувањето на процесот во широка индустриска употреба кон крајот на XIX век резултирало со исцрпување на богатите наоѓалишта.

Цијанизацијата се заснова на растворливоста на златото во цијанидни соли. Според оваа постапка, златоносната руда се лужи со цијаниден раствор, при што најчесто се користат калиумцијанид и натриумцијанид. Во текот на лужењето се одвиваат следниве реакции:



Во текот на лужењето, златото преминува во раствор во облик на комплексна сол, злато-калиумцијанид, при што за одвивање на оваа реакција, потребен е кислород, кој се обезбедува со довод на воздух за мешање на пулпата. Крупната златоносна руда се лужи перколационо, односно, континуирано лужење во колона, а ситната, агитационо, при што освен механичко мешање на пулпата, се користи и мешање со воздух за да се обезбеди потребната количина кислород за одвивање на реакцијата на растворување на златото.

Процесот на цијанизација главно се врши на тој начин што пулпата континуирано се пропушта низ неколку уреди за лужење, а задржувањето на пулпата во уредот за лужење е во доволен временски период за одвивање на реакцијата за растворување на златото.

Златото се издвојува од цијанидните раствори во процесот на цементација со цинк или алуминиум. При овој процес се одвива следнава реакција:



Истиот хемизам наведен според реакциите а, б и в се применува и за растворување на среброто со цијаниден раствор и негово таложење со цинк или алуминиум.

Во текот на одвивањето на процесот на цементација, концентрацијата на златото во растворот се намалува, а растворливоста на исталоженото злато и сребро се зголемува. За да се спречи дополнително растворување на исталоженото злато, пред цементацијата се врши дополнително растворување на исталоженото злато. За да се изврши дезоксидација на растворот, односно, отстранување на присутниот кислород во растворот, цементацијата се изведува во затворени уреди под вакуум.

По цементацијата, добиената пулпа се филтрира, при што се добива талог кој содржи 20-50% злато и сребро. Со оглед на тоа што во талогот е присутна значителна количина цинк, тој се раствора во раствор на сулфурна киселина, при што златото и среброто остануваат нерастворени. Добиениот талог се топи со додаток на топители: калциумфлуорид, боракс, кварц, натриумкарбонат, при што на површината се формира трошка, а на дното е растопот на злато. По отстранување на трошката, златото се лее во аноди, и во тој случај, легурата на злато и сребро се вика доре метал.

### 1.6.2. Однесување на придружните метали при цијанизација на златото

Минералошкиот состав на златоносната руда е различен. При реагирање со цијаниден раствор, присутни се релативно инертни минерали, како: кварц, силикати, алуминиумоксид и минерали кои активно реагираат со цијанидот и со растворениот

кислород. Изведувањето на реакциите со придржните метали ја зголемува потрошувачката на реагенси и го забавува процесот на растворање на златото. Овие реакции покажуваат и други тешкотии, при што најголемо влијание при растворањето со цијаниди покажуваат минералите на: железото, бакарот, антимонот и арсенот. Минералите на железото се присутни во златоносните руди како оксидни минерали,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ , потоа пиритот, и покажуваат значително влијание врз процесот и може да предизвикаат несакани последици. Во овој случај, многу е битно и присуството на пиротин ( $\text{FeS}$ ). Присуство на пиротинот влијае на зголемувањето на потрошувачката на цијанид и го смалува искористувањето на златото. За да се спречат несаканите ефекти од оксидацијата на сулфидите на железото, потребно е да се преземат следниве мерки:

- аерација на базниот раствор пред цијанизација,
- интензивна аерација при процесот на цијанизација и
- воведување оловен оксид во пулпата и некои други соли на оловото.

Според овие реакции, интензивната аерација придонесува за зголемување на концентрацијата на кислородот, односно, смалување на потрошувачката на цијанид.

Цијанидното лужење може да се изведува со агитационо и со перколационо лужење. Агитационото лужење се користи за преттретман на прекривката и за регенерирање на јаловиштето. Перколационото лужење се спроведувало до 70-тите години од XX век заради намалување на трошоците за добивање злато. Перколационото лужење трае 60-90 дена, а агитационото се завршува за 24 часа и ги има следниве предности во однос на агитационото лужење:


- процесот се изведува при гранулација на зрното до 2mm,
- перколационото лужење се изведува без претходна сепарација на цврстата од течната фаза.

#### 1.6.3. Примена на нецијанидни раствори

Користење на тиоуреа за лужење благородни метали покажува можност за примена во металуршката индустрија. Денес постојат неколку постројки во Австралија и во Кина. Лужењето на куп се изведува така што шаржата да биде порозна. Главна предност на тиоуреата е ниската токсичност. Користењето тиоуреа за растворање на злато од претходно оксидирани сулфидни минерали се покажало како атрактивна нетоксична технологија.

#### 1.6.4. Примена на раствори на халогени елементи

Растворањето на злато со хлор е познато неколку векови. Златото се раствора во присуство на хлорни јони според реакциите:



Како реагенси се користат: азотна киселина, царска вода и хлорна киселина.

#### 1.6.5. Апсорпција со активен јаглен

Позната е способноста на активниот јаглен да ги апсорбира благородните метали злато и сребро. Технолошкиот процес се состои најпрвин од жарење на

јагленот на температура од 300 до 400°C, па се отстрануваат испарливите материји за да се добие порозна структура, а потоа се загрева на 900-1100°C во атмосфера на сулфурен двооксид или водена пареа. Така, се добива активен јаглен со порозна структура. Раствореното злато со примеси се пропушта низ колони во кои има гранули активен јаглен. Јагленот се пренесува од колона во колона во спротивен правец од движењето на растворот. Заситениот јаглен содржи 2-5kg/t злато. Златото оди на понатамошна преработка која се изведува на два начина:

- со согорување на јагленот со претопување на добиената прав,
- со елиирање на благородните метали со различни раствори.

Елиирањето како постапка сè повеќе се применува бидејќи е овозможен поврат на јагленот во процесот на адсорпција. Како раствори за елиирање се користат: врел раствор на алкални цијаниди, воден раствор на натриумсулфид, базни раствори и др. Процесот се изведува на температура од 85°C.

#### **1.6.6. Добивање злато како меѓупроизвод при рафинација на олово**

Благородните метали злато и сребро, во текот на пиromеталуршката преработка, преминуваат во суво олово. При рафинацијата на сировото олово, по отстранување на: бакарот, калајот, арсенот и антимонот, се врши одвојување на златото и на среброто.

Овој процес се врши на тој начин што во сировото олово се додава цинк, кој со присутното злато и сребро формираат соединенија кои исплиствуваат на површината на оловото образувајќи таканаречена сребрена пена. Пената се отстранува од површината и оди на понатамошна преработка заради добивање злато и сребро. Постапката е позната како Паркесова постапка.

Добиената сребрена пена, освен благородните метали, во себе содржи олово и цинк, кои треба да се отстранат во текот на преработката на овој меѓупроизвод.

Најпрвин се врши отстранување на цинкот со дестилационо топење, а остатокот од дестилацијата претставува легура злато-сребро-олово.

Преработката на легурата злато-сребро-олово се врши со постапка наречена купелација која се состои од топење на оваа легура на подот од пламената печка во оксидациона атмосфера. Во овој случај, настанува оксидација на оловото до оловен оксид или таканаречена оловна глеѓ која исплиствува на површината на растопот. Бидејќи златото и среброто добро се раствораат во металното олово, а не се раствораат во оловниот оксид, доаѓа до концентрирање на легура злато-сребро, во таканаречен доре метал на дното од пламената печка. Овој растоп, односно, легура на злато-сребро се испушта и се лие во профили кои одат на преработка заради добивање злато и сребро.

#### **1.6.7. Добивање злато од аноден мил добиен при електролитичка рафинација на бакар**

Благородните метали злато и сребро, во текот на пиromеталуршката преработка на бакарниот концентрат, се концентрираат во сите фази од преработката на металниот бакар до електролитичката рафинација, кога од анодата се таложат во анодниот мил. Анодниот мил од електролитичката рафинација на бакарот, освен благородните метали злато и сребро, во себе содржи бакар, селен и телур, кои исто така, се добиваат со преработка на овој меѓупроизвод од металургијата на бакарот. Добиениот аноден мил најпрво се подложува на

отстранување на бакарот, односно, одбакарување, со растворање со сулфурна киселина, а селенот и телурот се отстрануваат пирометалуршки со претопување на талогот кој содржи и неметални примеси, како силициумдвооксид и алуминиумоксид. Овој остаток се топи со додавање топители, како: боракс, натриум карбонат или натриум пероксид, со цел примесите, кои исплиствуваат на површината, да се отстранат како троска. Со отстранување на триската, во металниот остаток се концентрирани златото и среброто, односно, таканаречениот дore метал кој се користи како појдовна сировина за добивање злато, сребро и други благородни метали, како платина и паладиум.

#### 1.6.8. Афинација на златото и на среброто

Под поимот афинација се подразбира пречистување на благородните метали злато и сребро од примесите и нивно меѓусебно раздвојување. На афинација се подложуваат: сирови метали, талози од цијанизација, производи од амалгамација, дore метал добиен со преработка на сребрена пена при рафинација на оловото или со преработка на анодниот мил и при електролитичка рафинација на бакарот.

Доколку тие се појдовни сировини, кои не претставуваат дore метал од металургијата на бакарот или металургијата на оловото, претходно се претопуваат заради добивање компактен производ кој по својот состав најчесто претставува легура на сребро-злато, односно, дore метал.

Раздвојувањето на златото и среброто од дore металот може да се изврши според следниве постапки:

- хлорирање,
- растворање со концентрирана сулфурна киселина и
- електролиза.

Хлорирањето претставува постапка според која во растоп од дore метал се додава определен хлорид, при што се образува сребрен хлорид, кој исплиствува на површината, а во растопот останува златото. Триската оди на преработка заради добивање сребро.

Растворањето со сулфурна киселина претставува постапка во која дore металот се раствора со концентрирана сулфурна кисели, при што среброто и другите примеси преминуваат во раствор, а златото останува во талогот. Со оваа постапка се врши грубо одвојување на среброто од златото.

Електролизата е постапка која најчесто се користи за раздвојување на златото од сребро. Во текот на електролизата, среброто и неблагородните метали преминуваат во раствор, а златото од анодата оди во анодниот мил. Добиениот аноден мил се раствора во сулфурна киселина, при што се раствора преостанатото сребро, а остатокот се лие во аноди кои се користат како појдовни сировини за добивање електролитички чисто злато. Како катода се користат тенки листови од злато, а електролит е  $\text{AuCl}_3$ . По завршувањето на електролитичката рафинација, добиеното злато се лее во прачки со определена маса и димензии и се чува во трезор на Народната банка.

#### 1.6.9. Добивање злато од златарски отпад


Златарската индустрија е главен потрошувач на злато и претставува 80% од вкупното произведено злато. Генерално, во златарниците се образуваат три вида златен отпад и тоа:

1. Отпад од миење раце, кој претставува отпад кој настанува при миењето на рацете на операторите. Тука има околу 40% од отпадот кој содржи 2-3% злато.
2. Отпад од полирање, кој настанува при чистење и при полирање на златото, кое останува на полирните материјали (шмиргла), абразивни пасти, или како метална прав. Тука влегуваат околу 25% од вкупното злато за накит, и средната содржина на злато изнесува околу 5,34%.
3. Отпад од чистење под, кој е 33% од вкупниот отпад во златарските работилници.

Процесот на добивање злато од овој вид отпад ги опфаќа следниве операции:

1. нискотемпературна карбонизација и жарење;
2. прв степен на лужење со раствор на азотна киселина;
3. втор степен со царска вода;
4. селективна солвент екстракција на злато;
5. сепарација на метално злато од органската фаза со редукција.

Шематскиот приказ на постапката за екстракција на златото од отпад од накит е прикажан на сл. 9.



Слика 9. Технолошка шема за добивање злато од отпадно злато од накит.

Отпадот се внесува во печка и се загрева на температура до  $800^{\circ}\text{C}$  за време од 4-5 часа. Потоа се лужи со азотна киселина при концентрација на киселината 8M (1:10), на температура  $40\text{-}50^{\circ}\text{C}$  и време на мешање седум часа. Се добива растворено злато кое се пречистува од примеси со течна екстракција со  $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_4$ . Златото од екстрактот се одвојува со редукција со феросулфат. Чистотата на добиеното злато е 99,99%

## Прашања

1. Кои се карактеристични особини на златото?
2. Кои постапки се применуваат за добивање злато?
3. Како се добива злато со гравитацијска концентрација на златоносни сировини?
4. Опиши ја постапката за добивање злато со амалгамација.
5. Кои хидрометалуршки постапки се применуваат за добивање злато?
6. Како се добива доре метал (злато-сребро) со цијанидна постапка?
7. Како се добива доре метал (злато-сребро) од оловни и од бакарни руди?
8. Што претставува процесот на афинација?
9. Како се добива злато од златарски отпад?

## 2. МЕТАЛУРГИЈА НА СРЕБРОТО

### 2.1. Вовед

Човекот го познава среброто уште од пред неколку илјади години, а во Европа и во Египет се употребувало уште во средниот век. Среброто е метал со сребреникавобела боја, доста е меко и лесно се извлекуваат тенки листови. Среброто лесно се раствора во концентрирана сулфурна киселина и во азотна киселина. Среброто најмногу се применува во електрониката, за накит и за изработка на легури со повеќе метали.

Среброто, освен во среброносни руди, се концентрира и во оловно-цинковни руди. Наоѓалишта на сребро има во: Русија, САД, Јужна Африка и Австралија. Покрај оловно-цинковите руди, среброто се концентрира и во бакарните руди од кои се добива заедно со златото. Се употребува за изработка на накит и за изработка на легури со повеќе метали.



Слика 10. Метално сребро.

### 2.2. Руди и минерали на среброто

Самородно сребро тешко се среќава во природата; главно како примеса на бакарот и на оловото. Најкарактеристични минерали на среброто се: аргентитот (сл. 11), пирагиритот, проуститот, стефанитот, полизазитите и др. Сепак, најголема количина сребро се добива од сулфидните руди на оловото и на цинкот (50%), од

сулфидните руди на бакарот (30%), а само околу 20% сребро се добиваат од сребрени руди.



**Слика 11.** Минерал на сребро (аргентит –  $\text{Ag}_2\text{S}$ ).

**Табела 4.** Физички особини на златото и на среброто.

Особини	Au	Ag
Атомски број	79	47
Атомска маса (g)	196,967	107,868
Густина (при 20°C), g/cm³	19,32	10,49
Тип на кристалната решетка	Површински центрирана кубна решетка	
Меѓуатомско растојание, pm	0,40786	0,40862
Атомски радиус, pm	0,144	0,144
Температура на топење, °C	1064,4	960,5
Температура на вриење, °C	2880	2200
Топлотен капацитет (на 25°C), J/molK	25,2	25,4
Топлина на топење, kJ/mol	12,5	11,3
Топлина на испарување, kJ/mol	368	285
Топлинска спроводливост (на 25°C), W/mK	315	433
Специфичен електричен отпор (на 25°C), $\mu\Omega\text{cm}$	2,42	1,61
Мосова тврдина (дијамант=10)	2,5	2,7

### 2.3. Добивање сребро

Среброто може да се добие од неговите руди на два начина: со амалгамација и хидрометалуршки, со цијанизација. Среброто, исто така, може да се добие со посебни постапки како меѓупроизвод во металургијата на оловото и на бакарот. Среброто може да се добие според следниве постапки:

- од оловно-цинковни руди како спореден производ,
- при рафинација на бакарот од анодниот мил,
- со амалгамација и
- со хидрометалуршка постапка, односно, со лужење со цијанидни раствори.

### **2.3.1. Добивање сребро од оловно-цинковни руди**

При рафинацијата на сировото олово според Паркесовата постапка, со додавање цинкова прав се создаваат соединенија  $\text{Ag}_2\text{Zn}_3$ ,  $\text{AgZn}$ , кои испливаат на површината. Овој меѓупроизвод се вика сребрена пена која содржи: сребро, злато, потоа олово, цинк и близут, како примеси. Селективното одвојување на примесите се врши во неколку операции, при што ќе се добие легура сребро-злато од која одвојувањето на среброто од златото се врши по електрохемиски или хемиски пат.

### **2.3.2. Добивање сребро од аноден мил при рафинација на бакар**

Среброто од анодниот мил, кој се добива при електрорафинацијата на бакарот, се извлекува според следнава постапка: анодниот мил, кој претставува црн талог, се промива со  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , со цел присутниот бакар да се претвори во бакарен сулфат, а талогот се суши и се жари со додавање натриумкарбонат, со цел присутните неблагородни метали (арсен, антимон, близут и др.) да се претворат во растворлива форма; талогот повторно се пржи со додавање натриумнитрат или натриумпероксид во оксидациона средина за да се изврши отстранување на селенот и на телурот, кои испливаат на површината во вид на трска. Остатокот претставува легура сребро-злато од која со електролиза се добиваат сребро и злато.

### **2.3.3. Добивање сребро со амалгамација**


При процесот на амалгамација, среброто се однесува слично како и златото. По издвојувањето на живата, среброто, заедно со златото, остануваат во дore металот, а потоа оди на рафинација.

### **2.3.4. Добивање сребро со цијанизација**

Кaj златоносните руди што содржат сребро, во текот на нивната постапка на цијанизација, освен златото, во раствор се претвора и среброто според следниве реакции:



Добиениот раствор оди на процес на цементација со метален цинк и се добива  $\text{Ag}$  според реакцијата:



Талогот добиен со цијанизација се преработува понатаму, така што најпрво се издвојува цинкот, а добиената легура злато-сребро се лие во аноди и се подложува на електролитичка рафинација.

### **2.3.5. Рафинација на среброто**

Среброто може да се прочисти од примесите со купелација, кога легурата сребро-злато се добива како меѓупроизвод при рафинација на оловото.

Исто така, со растворување во концентрирана сулфурна киселина, можно е да се издвои златото од среброто.

Денес, најчесто се користи електролитичката рафинација, при што се користи доре металот кој не содржи повеќе од 35% сребро. Како електролит се користи 1-3%-ен раствор на сребрен нитрат. Катодниот талог од среброто има растресита структура, при што кристалите од катодата лесно се одвојуваат и паѓаат во ќелијата.

Исталоженото сребро се вади од дното на ќелијата за електролиза и се претопува во прачки со определени димензии. Чистотата на ова сребро е 99,99%.

#### 2.4. Добивање сребро од секундарни сировини

Рециклирањето на секундарните сировини е многу важна област во индустриската на развиените земји. Многу е значајно да се изврши категоризација на златото и на среброто според изворот, односно, потеклото.


Според металите што содржат сребро, разликуваме:

1. отпад кој содржи сребро и
2. отпад кој, освен сребро, содржи и други благородни метали.

Според местото на постанок, разликуваме:

1. раствори,
2. смоли,
3. талози,
4. катализатори,
5. магнетни метални атеријали.

Основни извори на секундарни сировини за добивање сребро се: фото и кино материјали, накит и др. Овој материјал содржи сребробромид (35-66% сребро) и сребросулфид (45-65% сребро). Технолошката шема на процесот на издавање на среброто од секундарни сировини е прикажана на сл. 12.



Слика 12. Технолошка шема за преработка на секундарно сребро.

### Прашања

1. Кои постапки се применуваат за добивање сребро?
2. Кои хидрометалуршки постапки се применуваат за добивање сребро?
3. Како се добива сребро од сребрената пена добиена при рафинирање на оловото?
4. Како се добива злато од анодниот мил при електролиза на бакар?
5. Описи ја постапката за добивање сребро од секундарни сировини.

### 3. МЕТАЛУРГИЈА НА ПЛАТИНАТА

Платината била откриена во XVI век во Колумбија како придружен метал на среброто. Платината е метал со сивосребренкова боја, а може да се извлекува во тенки жици и ливчиња (сл. 13). Има највисока специфична маса  $21,45 \text{ g/cm}^3$ , температура на топење  $2040^\circ\text{C}$ , а температура на вриење  $4080^\circ\text{C}$ . Платината се растворува единствено во царска вода. Платината со хлор и со јод се соединува на собна температура, а на повисоки температури формира легури со многу метали.



Слика 13. Платина – метал.

Платината најмногу се употребува за изработка на хемиски апаратури, за електроди при електролизата и во забарската техника за изработка на вештачки заби. Платината има широка примена за изработување контактни уреди за палење на моторните возила. Електроиндустријата троши значителни количини платина за изработка на отпорници, на термоелементи и др. Денес, платината се користи за изработка на накит, потоа како катализатор при производство на сулфурна киселина, на азотна киселина и сл. Помали количини се користат во текстилната индустрија и во фармацијата.

#### 3.1. Руди и минерали на платината

Платината се наоѓа во самородна форма, а во помали количини, врзана со сулфур или арсен во следниве минерали:

- сперулит –  $\text{PtAs}_2$ ,
- куперит –  $\text{PtS}$ ,
- брагит –  $(\text{PdPtNi})\text{S}$ .

Долги години поранешниот Советски Сојуз (денешна Русија) беше најголем производител на платина во светот бидејќи се користел наносот од некои реки во Уралската област, каде платината била концентрирана околу  $75\text{g/t}$ . Денес се користат наноси кои содржат само  $1\text{ g/t}$  платина.

Во Канада се наоѓаат бакар-никелови руди што содржат доста платина која се добива со преработка на анодниот мил при електролиза на никелот.

Денес, најголеми производители на платина во светот се: Канада, Русија, САД, Колумбија и др. Платината е содржана во бакарните руди, и при нејзиното добивање, се концентрира во анодниот мил при електроличката рафинација на бакарот.



**Слика 14.** Минерал на платина.


### 3.2. Добивање платина од платински метали

Платината од речните наноси се добива со промивање на песоците, при што платината и златото, како материјали со висока специфична маса, се таложат во коритата каде што се врши промивање. Добиениот производ се подложува на амалагамација заради издвојување на златото, а остатокот од амалгамација претставува сирова платина. Во сировата платина најчесто се концентрираат и останатите платински метали

Добиената сирова платина се раствора во царска вода, при што во раствор преминуваат: платината, паладиумот, златото, среброто и еден дел од неблагородните метали. Потоа, азотната киселина и дел од солната киселина се отстрануваат од растворот со испарување, а пулпата се филтрира, при што еден дел од среброто ќе се исталожи како сребрен хлорид. Одвоениот филтрат содржи платина. Во овој филтрат се додава амониумхлорид, при што се добива талог наречен платински салмијак  $(\text{NH}_4)_2\text{PtCl}_6$ . Овој талог се жари на температура 1000-1100°C, при што се добива платински сунѓер.

Чиста платина се добива од сунѓерестата платина на разлини начини. Една од постапките е сунѓерестата маса да се раствори во царска вода, а потоа во ладниот раствор се додаваат натриумхидрооксид и алкохол (сл. 15). Платиноидите преминуваат во поливалентни хлориди, а платинахлоридот останува непроменет. Од растворот, со помош на амониумхлорид, повторно се таложи платински салмијак. Оваа постапка се повторува повеќепати, и може да се добие платина со чистота 99,99%. Во овој случај, платинскиот салмијак со жарење преминува во сунѓереста платина, со претопување на температура од 2027°C во високофреквентна печка. Садовите за претопување на платината треба да бидат од циркониумов или

ториумов оксид. Квалитетот на платината се означува на следниов начин: технички чиста платина, 99,5% Pt; хемиски чиста платина, минимум 99,90% Pt и физички чиста платина 99,99% Pt.




Слика 15. Технолошка шема за добивање платина и паладиум.

### 3.3. Примена на плазмена технологија за добивање платина

Во последнава деценија, плазмената технологија наоѓа примена во екстрактивната металургија на обоените и на ретките метали. Со примена на плазма, се постигнуваат висок степен на јонизација до 15% и температура  $10^3$ - $10^5$ °C. Редукционите процеси во присуство на плазма се одвиваат со брзина осумпати поголема во однос на редукцијата со јаглерод. Редукцијата се одвива во

плазмен реактор, каде со зголемена брзина на процесот се обезбедува доволно време за контакт меѓу реактантите. Процесот се одвива на таков начин што во реакторот е инсталiran плазматрон. Редукционен гас (водород-аргон) се вдувува низ плазматронот (сл. 16) во огништето на печката. Дисперзирана сировина од платинска руда се внесува низ вертикална цилиндрична комора која се поставува на плазмотронот. На тој начин се формира гасодисперзен проток кој поминувајќи низ цилиндарот, преминува во долната комора каде се врши раслојување на металната платина од примесите. Одвојувањето на металната платина од примесите се врши интензивно. За изведување на процесот, се користи сировина со гранулација  $35\text{--}50\mu\text{m}$  како резултат на големата брзина на процесот и на високата температура на плазмата ( $2300^\circ\text{C}$ ).



**Слика 16. Циклонски плазмен реактор за екстракција на платина.**

1. бункер за шарка, 2. ротациона пекка, 3. шарка во плазмениот реактор, 4. плазмена зона, 5. зона на огниште, 6. плазмотрони, 7. облога, 8. отвор за испуштање на металот и на триската, 9. дувалка за довод на воздух.

### 3.4. Добивање паладиум од секундарни сировини



Платинските метали (платина и паладиум) се добиваат од отпадни катализатори во хемиската и во нафтената индустрија. Основна компонента во состав на катализаторите е алуминиумтриоксидот. Во составот на катализаторите се присутни се платината и паладиумот од 0,05-1%.

Паладиумот се добива од овие катализатори според следниве постапки:


- со растворување на алуминиумтриоксидот и добивање концентрат на благородни метали,
- со растворување на благородните метали и добивање платина и паладиум.

Процесот може да се изведе на неколку начини:

- Со претходно сулфатизационо пржење на материјал (платина-паладиум) со сулфурна киселина на температура од 200 до 210°C. Добиениот нерастворлив остаток содржи 4,6-4,8% (Pt-Pd). Со повторно растворување од Pt-Pd се добива платинов концентрат со 7-8% Pt-Pd.
- Со растворување на алуминиумтриоксидот со криолит на температура 980-990°C. Според оваа постапка, алуминиумот се заситува со Pt-Pd, и на тој начин, се добива концентрат.
- Со хлорирање на катализаторите според следниве хемиски реакции:



Паладиумот се издвојува од хлоридниот раствор со цементација со алуминиум. Технолошката шема за добивање паладиум е прикажана на сл. 17.



Слика 17. Технолошка шема за добивање паладиум од отпадни катализатори.

Процесот на издвојување паладиум од катализатори се состои од хлорирање со гасен хлор на температура 850-900°C за паладиум и 1050-1100°C за платина. Според оваа постапка, обата метала преминуваат во гасна состојба во вид на хлориди. Хлоридите оросени со солна киселина се претвораат во раствор. Понатаму

од растворот се издвојуваат паладиумот и платината по пат на цементација со алуминиумова прав.

### **Прашања**

1. Кои се карактеристичните особини на платината?
2. Како се добиваат платина и паладиум од платинските метали?
3. Опиши ја постапката за добивање платина и паладиум од соли на платината.
4. Опиши ја плазмената технологија за добивање платина.
5. Опиши го процесот на добивање платина и паладиум од отпадни катализатори.

## 4. Прилог

### **Основни термини во екстрактивната металургија на железото, на челикот и на обоените метали користени во учебникот**

**Агломерација** – окрупнување на ситни руди и концентрати и спечување, со цел добивање на крупнозрнест производ (агломерат).

**Брикетирање** – процес на окрупнување во металургијата, при што се добиваат брикети со правилна и еднообразна структура.

**Гас** – продукт добиен при одвивање на определен процес во металургијата: коксов при согорување јаглен; конверторски при производство на челик.

**Гранулација** – процес на окрупнување на сировина за добивање гранули (зрна).

**Десулфурација** – отстранување на сулфур при пржење сулфидни руди.

**Конвертор** – металуршки агрегат за добивање челик од сувово железо.

**Сувово железо** – легура на железо со јаглерод (над 2,4%С).

**Копје** – вертикална цевка за вдувување кислород при добивање челик и бакар.

**Кондензатор** – печка за ладење на металите (цинк и кадмиум) од гасна, во течна состојба.

**Ликвација** – одвојување на цинкот од оловото и од железото според разликата во специфичната маса.

**Дрос** – сина прав од цинкови и оловни оксиди добиена при кондензација на цинковите паре според ISP процесот.

**Ректификациона колона (цинкова)** – осидана печка за одвојување на цинкот од железото, од оловото, од бакарот според разликата во температурата на испарување.

**Ректификациона колона (кадмиумова)** – осидана печка за одвојување на цинкот од кадмиумот според разликата во температурата на испарување.

**Мил** – талог од нерастворливи соединенија при електролитичкото добивање бакар.

**Лужење** – растворување на руда или концентрат со кисели или базни реагенси.

**Пулпа** – згусната смеса од сомелена руда и раствор.

**Цементација** – таложење на електропозитивни метали од раствор со додаток на електронегативни метали во прав.

**Жакети** – бакарни цевки околу сидовите на печката кои служат за ладење со вода при топењето во металургијата на обоените метали.

**Бакаренец** – сулфиди на бакар и на железо добиени како растоп во пламена печка.

**Каменец** – сулфиди на бакарот, на оловото и на железото добиени како растоп во шахтна печка.

**Амалгамација** – одвојување на злато и на сребро со жива.

**Афинација** – прочистување на златото и на среброто од примеси.

**Доре метал** – легура на злато и сребро.

**Шликер** – меѓупроизвод добиен при рафинација на оловото.

**Шпајза** – антимонови и арсенови соли издвоени при рафинација на оловото

## 5. ЛИТЕРАТУРА

1. W.G.Daven, M. King, Metallurgy of copper, Elsevier Science LTD,,Kindligston, Oxford. U.K. 2002
2. George Leslie, Virgil Miller, Smelting of the lead blast furnace, United States, Buro of Mines, 1993
3. Habashi F, An introduction to Extractive metallurgy, Laval University, Quebec City Canada 2003
4. F.Habashi, Kinetics of metallurgical processes, Gordon Breach Science Publishers Quebec Canada 1980
5. Bodswort, E. H.Bell.Physical Chemistry of iron and Steel Manufacture,L.Londman,1972  
Pehlke, R. B.O.F. Steelmaking, New York, AIME, 1985
6. V.A.Beljaev, Metalurgija leghih matallov, Metalurgija, Moskva, 1978
7. Б.Божиќ, Металургија на железо, ТМФ- Белград, 1972
8. Н.Начевски, Металургија на обоени метали, основен учебник, Универзитет Св.Кирил и Методиј, 1990 година
9. Н.Начевски, Металургија на железо, учебник III година средно насочено образование, Просветно дело 1989,
10. Н.Начевски, Металургија на обоени метали, учебник средно насочено образование III, Просветно дело 1990 год.
11. З.Камберовиќ, Д.Синадиновиќ, Металургија на злато и сребро, Т.М.Ф., Белград 2007
12. Tromans D., Hydrometallurgy, 48, 198, 327-342
13. Syed S. Sharma L.M.Syed A.A. Clean technology for recovery of silver and gold, Hydrometallurgy, 2002, 633
14. Habashi F. Principles of Extractive Metallurgy vol.1, General Principles, Gordon and Breach, New York, 1979
15. Bodswortc.H.Bell Physical chemistry of iron and Steel Manufacture, London, 1972
16. Avramov Avram, Metalurgija na zelezo Tehnika, Sofija 1994
17. Biswas A. A., and Davenport W.G. Extractive metallurgy of copper 3 ed. Elsevier Science, Press, New York, 1994

18. Pehlke, R. B.O.F. Steelmaking, New York, AIME, 1985
19. J.H.Mc. Refractorines of certain gold ores to cyanidation: probable causes and possible solutions, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Vol.2, 1987, 331-354
19. Lorenzen L., van Deventer J.S.J, Inter. Journal of Mineral Peocessing, 41, 1994, T-15
20. Б.Божиќ, Металургија на железо и челик, ТМФ – Белград, 1962
21. Е.Вегман, Ф.Жеребин, С.Клемперт, Металургија чугуна, Москва, Металургија, 1969

